

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 48

20 февруари 2020, четврток

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
866. Закон за воздухопловство (Пречистен текст).....	2	874. Правилник за изменување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност.....	63
867. Правилник за формата и содржината на барањето за привремено запирање на вршење на дејноста.....	44	875. Одлука за висината на средствата за финасирање на активните програми и мерки за вработување.....	63
868. Правилник за формата и содржината на Решението за времено вршење на занаетчиска дејност.....	47	876. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија....	63
869. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на решение за времено вршење на занаетчиска дејност.....	50	877. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	65
870. Правилник за формата и содржината на Решението за одјавување на дејноста.....	53	878. Решение од Комора на извршители на Република Северна Македонија..	66
871. Правилник за формата и содржината на барањето за одјавување на дејноста.....	56	879. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Лекарска Комора на Македонија.....	67
872. Правилник за формата и содржината на Решението за привремено запирање на вршење на занаетчиска дејност.....	59	Огласен дел.....	1-116
873. Правилник за начинот на издавање на изводи од матична евиденција со електронски потпис.....	62		

сот I на Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2007 и 98/2009), (во натамошниот текст: Регулативата 376/2014),

- организацијата на работното време, времетраењето на одморот и другите права на членовите на екипажот на воздухоплов се уредени со Директивата 2000/79/EЗ од 27 ноември 2000 година која се однесува на Европскиот договор за организација на работното време на мобилни работници во цивилното воздухопловство која е преземена со Анексот 1 од Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2007 и 98/2009), (во натамошниот текст: Директивата 2000/79 на ЕУ),

- заедничките правила за вршење на јавен воздушен превоз во меѓународниот воздушен сообраќај се уредени со Регулативата (ЕЗ) број 1008/2008 од 24 септември 2008 година за заедничките правила за воздушен превоз во Заедницата која е преземена со Анексот 1 од Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2007 и 98/2009), (во натамошниот текст: Регулативата 1008/2008 на ЕУ) и

- листата на превозници предмет на оперативна забрана и правилата за нејзино имплементирање се уредени со Регулативата (ЕЗ) број 2111/2005 од 14 декември 2005 година за воспоставување на листа на Заедницата на превозници кои се предмет на оперативна забрана во рамките на Заедницата и за информирање на патниците за идентитетот на превозникот која е преземена со Анексот 1 од Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2007 и 98/2009), (во натамошниот текст: Регулативата 2111/2005 на ЕУ).

Член 3

(1) Подзаконските прописи предвидени со овој закон се изготвуваат во согласност со прифатените меѓународни воздухопловни стандарди, препорачаните практики и легислатива на ЕУ, ICAO, ECAC, JAA/EASA и EUROCONTROL како и ратификуваните меѓународни договори.

(2) Меѓународните стандарди, регулативи, упатства и препорачани практики на кои подзаконските прописи вршат само упатување, директно се сметаат за прифатени и се применуваат.

(3) Подзаконските прописи предвидени со овој закон за државните (воени, полициски и царински) воздухоплови се изготвуваат од страна на надлежните министерства, а во согласност со соодветните меѓународни стандарди, прописи и процедури.

(4) Владата на Република Северна Македонија донесува подзаконски акти со кои се пропишуваат мерките, начинот и условите за спроведување на ЕУ и меѓународните стандарди, препорачани практики и нормативи за обезбедување од дејствија на незаконско постапување, одобрувањето на летовите, давањето на услуги на воздухопловна навигација, доделувањето на слотови, истражувањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани на цивилни и државни воздухоплови како и начинот на нивно пријавување и за други области на воздухопловството.

Член 4

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. **“Аеродром”** е определена копнена површина или површина на вода (вклучувајќи ги и сите објекти, инсталации и опрема) наменета за користење, во целост или делумно, за слетување, полетување и движење по површина на воздухоплов;

2. **“Аеродром на дестинација”** е аеродром на кој воздухопловот го завршува летот според утврдениот план на летот;

3. **“Услуги на аеродром”** се услуги што се даваат на корисниците на воздухопловното пристаниште значајни за безбедно одвивање на воздушниот сообраќај и опфаќаат:

- а) прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта,
- б) противпожарна заштита,
- в) медицински услуги за членови на екипаж и патници,
- г) опслужување на воздухоплови со гориво и мазино и

д) обезбедување од дејствија на незаконско постапување;

4. **“Акробатско летање”** е намерно менување на положбата на воздухоплов во лет со нагли промени на правецот, висината и брзината на летањето, при што воздухопловот зазема разни положби во однос на земјата;

Точката 5 е избришана

6. **“Безбедносен преглед (Screening)”** е примена на технички и/или други средства (вклучувајќи и рачен претрес), наменети за идентификација и/или откривање на оружје, експлозивни или други опасни средства, предмети и супстанции кои можат да се користат за извршување на акти на незаконско постапување;

7. **“Програма за обезбедување”** е збир на правила и постапки кои што се применуваат на национално ниво, на ниво на аеродром, превозник или друго правно лице кои се дадени во писмена форма и се усвоени, односно одобрени од надлежен орган со цел за заштита на цивилниот воздушен сообраќај од дејствија на незаконско постапување;

8. **“Водач на воздухоплов”** е пилот назначен од операторот, или од сопственикот, кој е одговорен за безбедно оперирање со воздухопловот за време на вршење на летот;

9. **“Воздухопловно информативен регион (Flight Information Region-FIR)”** е воздушен простор со определени димензии во чии рамки е обезбедена услуга на информирање во лет и услуга на тревожење;

10. **“Воздушен сообраќај”** е летање на воздухоплови или движење на воздухоплови по површините за маневрирање;

11. **“Воздушен пат”** е контролирана област или дел од воздушниот простор воспоставен во форма на коридор;

12. **“Воздушен превоз”** е дел од воздушниот сообраќај којшто се врши заради превоз на лица, предмети и пошта;

13. **“Воздушен превоз за сопствени потреби”** е некомерцијален превоз во домашниот, односно меѓународниот воздушен сообраќај којшто се врши со воздухоплов наменет за превоз на лица и предмети за сопствени потреби (личен превоз, превоз на деловни партнери, нивниот багаж и слично);

14. **“Воздухопловна манифестација (Air Show)”** е активност организирана заради изложба на воздухопловна техника (Stating display), изведба на летачка - падобранска програма (Flying display) или и двете истовремено, а која што е наменета за публика односно јавност;

15. **“Воздухопловно-спортски дејности”** се активности коишто опфаќаат летање со воздухоплови, скокање со падобрани, моделарство за рекреативни цели и спортски натпревари, односно постигнување на спортски резултати;

16. **“Воздухопловно пристаниште”** е аеродром или дел од аеродром оспособен и отворен првенствено за јавен воздушен превоз;

17. **“Воздухоплов“** е секоја направа што може да се одржува во атмосферата поради реакција на воздухот, освен реакцијата на воздухот што се одбива од површината на земјата;

18. **“Воздухоплови кои не се според ИКАО стандардите“** се ултралесните летала (микролесните), моторизирани крила и крилата за слободно летање (змејови, параглајдери и други);

19. **“Воздухопловна информација“** е онаа информација која произлегува од групирање, анализирање и креирање на воздухопловни податоци;

20. **“Воздухопловен информативен циркулар (Aeronautical Information Circular-AIC)“** е известување што содржи информации кои не се издаваат со NOTAM или што не влегуваат во АИП, а се од административна природа и се однесуваат на воздухопловна навигација, техничко-административни работи, на одредби од прописите или на безбедноста на летањето;

21. **“Време во кое воздухопловното пристаниште е отворено“** е времето од почетокот до завршетокот на работата на правното лице што дава услуги на аеродром;

22. **“Граничен коридор“** е дел од воздушниот пат по правило над државната граница, определен за влегување на воздухоплови во македонскиот воздушен простор и за излегување од тој простор;

22-а. **“Давател на услуги на аеродром“** е правно или физичко лице што на трети лица им обезбедува една или повеќе категории на услуги на аеродром;

23. **“Дозвола“** е исправа со која се потврдува дека лицето кое снаѓа во персонал во воздухопловството е оспособено за вршење на определени стручни работи;

24. **“Државни воздухоплови“**, во смисла на овој закон, се воените, полициските и царинските воздухоплови;

25. **“Екипажот на воздухопловот“** го сочинуваат летачкиот персонал и кабинскиот персонал на воздухопловот;

25-а. **“ЕЗВО“** е Европска заедничка воздухопловна област воспоставена со Договор меѓу земјите членки на Европската Унија и балканските земји, Исланд и Норвешка;

26. **“ECAC (European Civil Aviation Conference)“** - Европска конференција за цивилно воздухопловство;

27. **“EUROCONTROL“** - Европска организација за безбедност на воздушната пловидба;

28. **“Забранета зона“** е дел од македонскиот воздушен простор со утврдени димензии над одредена територија во која е забранет воздушен сообраќај;

29. **“Зборник на воздухопловни информации на Република Северна Македонија (Aeronautical Information Publication-AIP)“** е публикација која содржи воздухопловни информации од траен карактер, есенцијални за воздушниот сообраќај, а која е изготвена од давателот на услугата на воздухопловната навигација и е одобрена од Агенцијата;

30. **“Аеродромска зона на сообраќај“** е воздушен простор со определени димензии утврден околу еден аеродром заради заштита на сообраќајот на тој аеродром;

31. **“ICAO (International Civil Aviation Organization)“** - Меѓународна организација за цивилно воздухопловство;

32. **“Информирање во лет (Flight Information Service-FIS)“** е услуга која има за цел давање на совети и информации корисни за безбедно и ефикасно одвивање на летот;

33. **“Известување од контролата на летањето“** е давање на информации на капетанот - командирот на воздухопловот, корисни за безбедно и ефикасно извршување на летот;

34. **“Инструкција од контролата на летање“** е упатство на капетанот - командирот на воздухопловот да го изврши летот на одреден начин;

35. **“Инцидент“** е настан, кој не е несреќа поврзан со работата на воздухопловот, кој влијае или можел да влијае врз безбедноста на работата на воздухопловот;

36. **“Итно известување (Notice to Airman - NOTAM)“** е известување дистрибуирано по пат на однапред дефинирана телекомуникациона мрежа и содржи информации кои се однесуваат на воспоставување, состојба или измена на воздухопловно техничко средство, објект, услуга, процедура или опасност, чиешто навремено доставување до учесниците во воздушниот сообраќај е од суштинска важност за нив, а се издава во сите случаи кога информацијата има привремен карактер или не може да биде дистрибуирана доволно брзо со публикување на амандман (АМД) или додаток (СУП) на АИП;

37. **“Јавен воздушен превоз“** е лет или серија од летови за превоз на патници, кargo и/или пошта за надоместок и/или закупнина;

38. **“JAA (Joint Aviation Authorities)“** - Здружени воздухопловни власти;

39. **“Контрола на летањето“** е услуга која има за цел раздвојување на воздухоплови и спречување на судир меѓу воздухоплови во лет и на површините за маневрирање и меѓу воздухоплови и препреки на земја, како и да обезбеди редовен и експедитивен проток на воздушниот сообраќај;

40. **“Корисник на воздухоплов, аеродром, леталиште, објект, средства или опрема“** е правно или физичко лице кое не е сопственик (носител на правото на располагање), туку го користи врз основа на договор за закуп, концесија, или лизинг, акт на надлежен државен орган, или по друг правен основ;

40-а. **“Корисник на воздухопловно пристаниште“** е правно или физичко лице одговорно за превоз на патници, пошта и/или стока по воздух од или до соодветното воздухопловно пристаниште;

41. **“Леталиште“** е определена копнена или водна површина што ги исполнува пропишаните услови за безбедно полетување и слетување на воздухоплови за вршење на специјални услуги кои, по правило, се користат за земјоделство, шумарство и слично;

42. **“Линија во редовниот јавен воздушен превоз“** е серија летови меѓу две или повеќе дестинации што се вршат според редот на летање;

43. **“Македонски воздушен простор“** е воздушниот простор над територијата на Република Северна Македонија;

44. **“Надлежна контрола на летање“** е институција што ги врши работите на контрола на летањето во определен дел на воздушниот простор;

45. **“Нередовен јавен воздушен превоз“** е секој воздушен превоз кој не е редовен јавен воздушен превоз;

46. **“Несреќа“** е настан поврзан со работата на воздухоплов кој во случај на воздухоплов со екипаж се случува во периодот кога кое било лице се качува во воздухопловот со намера да лета па се до времето кога сите овие лица се симнале или во случај на воздухоплов без екипаж, се случува во периодот од моментот кога воздухопловот е подготвен за движење заради летање до моментот кога запира на крајот на летот, а неговиот примарен погонски систем е исклучен, во кој период:

а) некое лице е смртно или сериозно повредено како резултат на:

- неговиот престој во воздухопловот или
- директен контакт со кој било дел од воздухопловот, вклучувајќи ги и деловите кои се откачиле од авионот или

- директно изложување на издувниот млаз на моторите,

освен кога повредите се од вообичаени причини, се самонанесени или се нанесени од страна на други лица или кога повредите се нанесени на „слепи патници“ кои се кријат вон зоните кои вообичаено им стојат на располагање на патниците и екипажот или

б) воздухопловот претрпува оштетување или структурно уништување кое:

- неповолно влијае врз цврстината на конструкцијата, перформансите или карактеристиките на летањето на воздухопловот и

- нормално би барало голема поправка (ремонт) или замена на оштетениот составен дел,

освен во случај на дефект или оштетување на моторите, кога оштетувањето е ограничено на еден мотор (вклучувајќи ги и неговите заштитни обвивки (капотажии) или додатоци) или на оштетување кое е ограничено на елисите, врвовите на крилјата, антените, сондите, лопатките, гумите на тркалата, кочниците, тркалата, аеродинамичната оплата на моторот, плочите, вратите на стојниот трап, предните стакла, обвивката на воздухопловот (како малите вдлабнатини или дупки) или помали оштетувања на краковите на главниот ротор, краковите на роторот на опашката, стојниот трап, како и оштетувања предизвикани од град или судари со птици (вклучувајќи и дупки на радиолокаторот) или

в) воздухопловот исчезнува или е целосно недостапен;

47. **“Обезбедување од дејствија на незаконско постапување (Security)”** е збир на мерки и активности кои претставуваат комбинација на човечки и техничко-технолошки средства наменети за заштита на цивилниот воздушен сообраќај од акти на незаконско постапување;

48. **“Објавување на начинот вообичаен во воздушниот сообраќај”** е објавување во “Зборникот на воздухопловни информации (АИП)” или за итни известувања (НОТАМ) или со воздухопловни информативни циркулари (АИЦ);

49. **“Одобрение од контролата на летањето”** е одобрување на воздухопловот летот да го изврши под услови определени од надлежната контрола на летање;

50. **“Овластување”** е одобрение запишано во дозволата или е составен дел на дозволата, со коешто се утврдени посебните услови, права или ограничувања што се однесуваат на дозволата;

51. **“Опасна зона”** е дел од воздушниот простор во кој се одвива активност опасна за воздушниот сообраќај или во која можат да настанат појави опасни за воздушниот сообраќај во одредено време;

52. **“Оперативен лет”** е лет на државен воздухоплов со специјални потреби на кој не можат да се применат општите правила, постапки и прописи за летање туку се применуваат правила, постапки и прописи за летање донесени од страна на надлежните државни органи;

53. **“Оперативен минимум за аеродром”** се ограничувања на употребата на аеродром за полетување, или слетување, обично изразени преку видливост (visibility) или видливост на полетно слетна патека (RVR - runway visual range), висина на одлука (DA/H) или минимум висина на снижување (MDA/H) и услови на облачност;

54. **“Оцена на сообразност на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов и падобран”** е утврдување дали новиот тип на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов и падобран одговара на пропишаните технички услови за техничките услови за пловидбеност, односно техничките услови за користење;

55. **“Оператор на аеродром”** е физичко или правно лице кое е сопственик или корисник на инфраструктура на аеродром, односно леталиште;

55-а. **“Оператор на воздухопловно пристаниште”** е правно лице кое, со или без други активности, има за цел да управува и раководи со аеродромската инфраструктура, да ги координира и контролира активностите на операторите присутни на соодветното воздухопловно пристаниште или систем на воздухопловни пристаништа, во согласност со законодавството на Република Северна Македонија;

55-б. **“Систем на воздухопловни пристаништа”** се две или повеќе воздухопловни пристаништа групирани со цел да го опслужуваат истиот град или повеќе населени места (конурбација);

56. **“Панорамско летање”** е летање по определена рута заради разгледување од воздух;

57. **“Патека за возење (Taxiway)”** е дефинирана патека на аеродром на земја, одредена за возење по земја на воздухопловите со намера да обезбеди врска помеѓу еден дел со друг дел од аеродромот, вклучувајќи ја:

а) Линијата на патеката за возење за запирање на воздухопловите (Aircraft stand taxi lane). Дел од платформа определен како патека за возење одредена да им обезбеди пристап на воздухопловите само до местата за паркирање.

б) Патека за возење на платформа (Apron taxiway). Дел од системот на патеката за возење лоциран на платформа одредена да обезбеди директна рута за возење по земја преку платформата.

в) Патеката за возење за брз излез (Rapid exit taxiway). Патека за возење поврзана со полетно-слетната патека под остар агол одредена да им овозможи на авионите кои слетуваат да свртат со поголеми брзини од оние кои се постигнуваат на друг излез од патека за возење, на кој начин се сведува на минимум времето на престој на полетно-слетната патека;

58. **“Персонал во воздухопловството”** се лица кои врз основа на степенот на стручна подготовка, стручната оспособеност, дозволата во која е впишано соодветно овластување или уверение за оспособеност, како и овластувањата, вршат и обезбедуваат работи од значење за безбедноста на воздухопловството.

Во персонал во воздухопловството спаѓаат:

а) летачки персонал кој управува со воздухоплов и врши други работи во врска со управување со воздухопловот,

б) воздухопловно-технички персонал кој врши работи во врска со одржувањето и измената на воздухоплови, мотори, елиси и опрема за воздухоплови,

в) персонал на контрола на летањето кој врши работи на контрола на летањето,

г) персонал кој врши работи во врска со утврдувањето на условите на летот и со постапките за подготвување на летот (flight dispatcher),

д) падобрански персонал кој исконкува од воздухоплови во лет со падобран,

ѓ) кабински персонал кој врши работи во патничката кабина на воздухопловот, кои се однесуваат на безбедноста на влезените лица кои не се летачки персонал или лица кои вршат верификација на радионавигациските уреди во воздухот,

е) персоналот за метеоролошко обезбедување на воздушниот сообраќај,

ж) персонал за поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата, за давање на услуги на воздухопловна навигација (ATSEP),

з) персоналот кој врши подготовка и издавање на воздухопловни информации, карти публикации и процедури и

с) персонал за регулирање и обезбедување на оптимален проток на воздушниот сообраќај.

Друг стручен персонал се стручно оспособени лица кои вршат други работи од значење за безбедноста на воздухопловството. Во друг стручен персонал спаѓаат: професионални пожарникари, персоналот за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта, лица за опслужување на воздухоплови со гориво и мазиво, медицински лица, лица за обезбедување од дејствија на незаконско постапување, како и лица кои ја одржуваат аеродромската инфраструктура, односно маневарските површини, објектите и инсталациите на аеродром од значење на безбедноста на воздушниот сообраќај;

59. **“План на лет”** се утврдени податоци кои се доставуваат до единиците за АТС услуги, а кои се однесуваат на планиран лет или дел од лет на воздухоплов;

60. **“Платформа”** е определена површина на еден аеродром на земја на која се прифаќа воздухоплов заради натоварување и растоварување на патници, пошта или товар, за полнење со гориво, паркирање или одржување;

61. **“Пловидбеност на воздухоплов”** е на пропишан начин утврдена способност на воздухопловот за безбеден воздушен сообраќај;

62. **“Површина за маневрирање”** е дел од аеродромот определен за полетување, слетување и за движење на воздухоплови на земја во врска со полетување и слетување, исклучувајќи ги платформите;

63. **“Полетно-слетна патека”** е определена правоаголна површина на аеродромот наменета за полетување или слетување на воздухоплови;

64. **“Потрага по воздухоплов и спасување на воздухоплов”** е организиран систем за потрага по воздухоплови и спасување на патниците и екипажот;

65. **“Превоз во домашен воздушен сообраќај”** е превоз при чие вршење местото на поаѓање и дестинацијата се наоѓаат на територијата на Република Северна Македонија;

66. **“Превоз во меѓународен воздушен сообраќај”** е превоз при чиешто вршење местото на поаѓање и дестинацијата се наоѓаат на територијата на две држави или на територијата на една држава, ако е предвидено слетување на територијата на друга држава;

66-а. Препрека е секој траен, времен и подвижен објект, или делови на истиот, кој:

а) се наоѓа во зоната наменета за движење на воздухопловите по земја;

б) се простира над дефинираните површини наменети за заштита на воздухопловите во лет или

в) се наоѓа надвор од површините утврдени во подточките (а) и (б) на оваа точка, а претставува опасност по воздушниот сообраќај.

67. **“Прифатени стандарди и препорачани практики”** се стандарди и препорачани практики кои се сметаат за дел од националните воздухопловни прописи на Република Северна Македонија;

68. **“Работно време на член на екипаж на воздухоплов”** е времето што членот на екипажот ќе го помине на работа од еден час пред планираното време за полетување до 30 минути по слетувањето;

69. **“Редовен јавен воздушен превоз”** е серија од летови која ги има следниве карактеристики:

а) на секој лет патничките седишта и/или капацитетот за транспорт на карго и/или пошта се достапни за индивидуално купување од јавноста (директно од превозникот или од овластени агенти) и

б) секој лет има за цел вршење на сообраќај меѓу исти два или повеќе аеродроми или:

- согласно објавен ред на летање или

- со летови кои се толку редовни или чести што претставуваат препознатливи систематски серии;

70. **“Ред на летање”** е утврдено време на полетување и слетување на воздухоплови во редовниот јавен воздушен превоз;

70-а. **“Самостоен давател на услуги”** е корисник на воздухопловното пристаниште кој самостојно извршува една или повеќе категории на услуги на аеродром;

70-б. **“Самостојно извршување на услуги”** е кога корисникот на воздухопловното пристаниште директно извршува сам за себе една или повеќе категории на услуги на аеродром, а за што не склучува договор со трето лице. Корисниците на воздухопловното пристаниште не се сметаат меѓу себе како трети лица ако:

- еден од нив има мнозински дел во сопственоста на другоиот или

- ист субјект има поголем дел во сопственоста на двата;

71. **“Специјализирани услуги со воздухоплов (Aerial Work)”** се воздухопловни активности во кои воздухопловот се користи за давање на специјализирани услуги како што се: за потребите на земјоделството, шумарството, здравството, градежништвото, за фотографирање и снимање, набљудување и патролирање, рекламни цели (фрлање на летоци, влечење на рекламни паролки) и друго, односно услуги кои не спаѓаат во превоз на лица, предмети и пошта;

72. **“Сериозен инцидент”** е загрозување на безбедноста на еден воздухоплов којшто вклучува околности кои укажуваат дека речиси се случила несреќа;

73. **“Стручна подготовка”** е вид и степен на образование;

74. **“Стручна оспособеност”** е ниво на знаење и способност за вршење на посебни стручни работи во воздушниот сообраќај со која не се стекнува степен на стручна подготовка;

74-а. **“Субјекти на воздухопловната индустрија”** се оператори на воздухоплови, воздухопловни школски центри, оператори на аеродроми или леталишта, даватели на услуги на аеродром, даватели на услуги на воздухопловна навигација, организации за дизајн, градба или одржување на воздухоплови и други субјекти кои вршат некоја од дејностите во воздухопловството утврдена со овој закон;

75. **“Терен”** е копнена површина која ги задоволува условите за повремено извршување на активности со воздухоплови од посебна категорија, падобрани, балони и хеликоптери;

76. **“Технички лет”** е летот на воздухопловот од аеродромот на кој ќе се затече до аеродромот на кој ќе се изврши сервис на воздухопловот;

78. **“Упатство за работа (Maintenance Control Manual MCM & Maintenance Management Exposition Manual MMEM)”** е прирачник што ги содржи процедурите, инструкциите и раководењето за работата на воздухопловно-техничкиот персонал при извршување на нивните должности и одговорности;

79. **“Условно забранета зона”** е дел од македонскиот воздушен простор над определена територија во која воздушниот сообраќај не може да се врши во определено време и под определени услови;

80. **“Услуги на воздухопловна навигација (ANS - Air Navigation Services)”** се услуги кои се даваат во воздухопловно информативниот регион и опфаќаат:

а) АТМ услуги (Air Traffic Management) опфаќаат:

- АТС услуги (ATS - Air Traffic Services);

контрола на летањето,

информирање во лет и

тревожење,

- регулирање на протокот на воздушен сообраќај и

- организација на воздушниот простор,

б) воздухопловно информирање (Aeronautical Information Service - AIS),

в) метеоролошко обезбедување на воздушниот сообраќај и

г) поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата, за давање на услуги на воздухопловна навигација (CNS Services);

81. **“Цивилно воздухопловство”** е кој било сообраќај кој го вршат само цивилни воздухоплови со исклучок на сообраќајот кој го вршат државните воздухоплови наведени во членот 3 на Чикашката конвенција за цивилно воздухопловство.

81-а. **„Регулиран агент”** е агент, шпедитер или кој било друг субјект кој има деловни врски со оператор и кој обезбедува безбедносни контроли кои се прифатени или ги бара надлежниот орган во однос на товар или пошта;

81-б. **„Познат испраќач”** е испраќач на товар или пошта за своја сопствена сметка и чии процедури ги исполнуваат општите правила и стандарди за обезбедување доволни за да се дозволи превоз на товар или пошта со кој било воздухоплов;

82. ЕСИР - Европски план за меѓусебно приближување и имплементација (ЕСИР European Convergence Implementation Plan) и

83. **“Аеродромска инфраструктура”** се полетно слетни патеки, патеки за возење, пристанишни платформи, инсталации за вертикална сигнализација и терминална зграда со придружни објекти и инсталации.

ВТОР ДЕЛ ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

1. НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ

Член 5

(1) За регулирање и спроведување на работите од областа на цивилното воздухопловство утврдени со овој закон надлежни се:

- Министерството за транспорт и врски и
- Агенцијата за цивилно воздухопловство.

(2) За регулирање и спроведување на работите утврдени со овој закон за потребите на државните воздухоплови надлежни се:

- Министерството за одбрана за воените воздухоплови,
- Министерството за внатрешни работи за полициските воздухоплови и
- Министерството за финансии за царинските воздухоплови.

(3) За спроведување на техничко истражување на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти во смисла на овој закон, Владата на Република Северна Македонија формира Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти како независно истражно тело со својство на правно лице.

Член 6

(1) Министерството за транспорт и врски е надлежно за работите од областа на воздухопловството, и тоа:

- а) ја подготвува националната стратегија за развој на воздухопловството како оперативен документ;
- б) ја реализира политиката на Владата на Република Северна Македонија во областа на воздухопловството;
- в) ја спроведува политиката на Владата на Република Северна Македонија при доделување на концесии од областа на воздухопловството;

г) предлага закони од областа на воздухопловството и подготвува и донесува подзаконски акти кои се предвидени со овој закон;

д) подготвува и донесува подзаконски акти со кои се пропишуваат мерките, начинот и условите за спроведување на ЕУ и меѓународните стандарди, препорачани практики и нормативи од областа на спроведувањето на инспекцискиот надзор во воздухопловството.

ѓ) спроведува постапка за привремено ставање на концесија под привремена принудна управа (секвестар);

е) врши други работи утврдени со прописите од областа на воздухопловството.

(2) Националната стратегија за развој на воздухопловството од ставот (1) потточка а) на овој член ја донесува Владата на Република Северна Македонија, со период на важност од 10 години.

Член 7

(1) За вршење на работите од областа на воздухопловството утврдени со овој закон се основа Агенција за цивилно воздухопловство (во натамошниот текст: Агенција).

(2) Агенцијата е независно регулаторно тело со јавни овластувања утврдени со овој закон.

(3) Агенцијата ги извршува надлежностите предвидени со ЕУ прописите и меѓународните воздухопловни стандарди и препорачани практики во својство на надлежна воздухопловна власт за регулирање, лиценцирање, сертификација и надзор во воздухопловството во Република Северна Македонија.

(4) Агенцијата во својата работа и при донесување на одлуките во рамките на своите овластувања е целосно политички, финансиски и функционално независна од друг државен орган, друго јавно правно лице или трговско друштво што врши дејност од областа на воздухопловството и е непристрасна кон нив.

(5) Агенцијата стекнува статус на правно лице со запишување во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

(6) Седиштето на Агенцијата е во Скопје.

(7) Организацијата и работењето на Агенцијата поблиску се уредува со Статутот на Агенцијата кој особено содржи одредби за:

- седиште на Агенцијата,
- ознака, односно лого на Агенцијата,
- изработка и употреба на печати на Агенцијата,
- начинот на застапување на Агенцијата,
- внатрешна организација на Агенцијата,
- начин на именување и разрешување на директорот на Агенцијата,

- обврска за вработените во однос на чување на доверливост на податоците,

- степен на тајност на актите, документите и други податоци поврзани со работењето на Агенцијата и

- други одредби од значење за работењето на Агенцијата.

(8) Агенцијата има своја ознака, односно лого утврдени со Статутот.

(9) Со цел за извршување на определени активности во рамките на своите надлежности, Агенцијата може да ангажира домашни или странски правни или физички лица, имајќи го во предвид конфликтот на интереси.

Член 7-а

(1) Работата на Агенцијата е јавна.

(2) Агенцијата за својата работа одговара пред Собранието на Република Северна Македонија.

Член 7-б

(1) Агенцијата ги има следниве надлежности:

- врши работи од својот делокруг во согласност со прописите од областа на воздухопловството, како и врз основа на Националната стратегија за развој на воздухопловството и меѓународните договори од областа на воздухопловството, ратификувани од Република Северна Македонија со цел за безбедно и редовно одвивање на цивилното воздухопловство,

- врши надзор над примената на прописите од областа на воздухопловството,
- учествува во подготовка на предлог на закони од областа на воздухопловството;
- подготвува и донесува подзаконски акти од областа на воздухопловството кои се предвидени со овој закон како и подзаконски акти со кои се пропишува спроведувањето на ЕУ и меѓународните стандарди, препорачани практики и нормативи од областа на воздухопловството, кои не се во надлежност на Владата на Република Северна Македонија и Министерството за транспорт и врски согласно со овој закон,
- спроведува постапка за пристап на давателите на услуги на аеродром на пазарот на услуги на аеродром на трети лица,
- одобрува иземања, исклучоци и отстапувања од примената на прифатените меѓународни стандарди и препорачани практики кога е тоа предвидено со нив,
- одобрува Зборник на воздухопловни информации,
- води постапка и донесува управни акти за издавање, продолжување, обновување, ограничување, промена, суспендирање, повлекување и/или пренос на дозволи, овластувања, уверенија, одобренија, согласности и други управни акти утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, како и евиденција на истите,
- врши регистрација на воздухоплови, аеродроми, леталишта и евиденција на терени,
- предлага мерки за развој и примена на нови технологии во воздухопловството,
- организира и координира активности поврзани со потрага и спасување на воздухоплови,
- врши заштита на правата на патници како и обезбедување на правата на лица со инвалидитет и лицата со намалена подвижност,
- издава одобренија за летање и дезигнации за домашни авиопревозници,
- изготвува и/или препорачува литература од областа на воздухопловството и упатства за субјектите на воздухопловната индустрија и
- врши други работи утврдени со прописите од областа на воздухопловството.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член одредени активности од надлежност на Агенцијата ги врши EASA кога тоа е определено со овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон и/или Регулатива (ЕУ) број 2018/1139 на Европскиот парламент и на Советот од 4 јули 2018 година, за заеднички правила во областа на цивилно воздухопловство и за основање на Агенција на Европската Унија за безбедност на воздухопловството со која е укината со Регулативата 216/2008 на Европската Унија, за заеднички правила во областа на цивилното воздухопловство и воспоставување на EASA, која е преземена со Анексот 1 од Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област ("Службен весник на Република Македонија" број 27/2007 и 98/2009).

Член 7-в

(1) На постапките предвидени со овој закон супсидијарно се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка, доколку со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон поинаку не е определено.

(2) Обрасците на барањата, формата, содржината и евиденцијата на уверенијата, дозволите, одобренијата, согласностите и другите управни акти предвидени со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, како и постапката за нивно издавање, продолжување, обновување, промена и/или пренос ги пропишува Агенцијата.

Член 8

Органи на Агенцијата се Управен одбор и директор.

Член 9

(1) Управниот одбор се состои од три члена, од кои еден е претседател.

(2) Со работата на Управниот одбор раководи претседателот на Управниот одбор.

(3) Претседателот и членовите на Управниот одбор ги именува Собранието на Република Северна Македонија, на предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Северна Македонија, со мандат од четири години, со можност за уште еден мандат.

(4) За претседател и членови на Управниот одбор можат да бидат именувани лица кои имаат завршено високо образование од областа на техничките, правните или економските науки, со работно искуство над пет години од областа на воздухопловството и со активно познавање на англискиот јазик.

(5) За претседател и член на Управниот одбор можат да бидат именувани лица од редот на вработените во Агенцијата, вработените во други правни лица што вршат дејност од областа на цивилното воздухопловство основани од државата и вработените во други правни лица, освен ако тоа не претставува конфликт на интереси согласно со закон.

(6) Претседателот и членовите на Управниот одбор се именуваат не подоцна од 60 дена пред истекот на мандатот на нивните претходници.

(7) За времетраењето на мандатот, претседателот и членовите на Управниот одбор не можат да бидат: пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, членови на Владата на Република Северна Македонија, лица кои извршуваат должности во органите и телата на политички партии, членови на управни и надзорни одбори на јавни претпријатија или акционерски друштва или членови на друг вид на асоцијација на правни или физички лица кои би можеле да доведат до конфликт на интереси.

(8) Претседателот, член на Управниот одбор, лицата во брачна или вонбрачна заедница со претседателот или членот на Управниот одбор, роднини по права линија до втор степен, не можат да се стекнат со акции односно удели директно или индиректно во организација што извршува активности директно поврзани со надлежностите на Агенцијата.

(9) За претседател и членови на Управниот одбор не можат да бидат именувани лица кои се осудени со правосилна судска пресуда за кривично дело на казна затвор во траење подолго од шест месеци или мерка забрана за вршење на професија, дејност или должност за времетраење на казната или мерката.

(10) Ако постапката за именување не е завршена пред истекот на мандатот на претседателот и членовите на Управниот одбор чиј мандат е истечен, претседателот и членовите на Управниот одбор можат да продолжат да ја вршат својата функција, но не подолго од шест месеци.

(11) Претседателот на Управниот одбор има право на месечен надоместок во висина од 50% од просечната месечна нето плата во стопанството на ниво на Република Северна Македонија, а членовите на Управниот одбор имаат право на месечен надоместок во висина од 40% од просечната месечна нето плата во стопанството на ниво на Република Северна Македонија.

(12) Средствата за месечниот надоместок и другите трошоци на претседателот и членовите на Управниот одбор се обезбедуваат од средствата на Агенцијата, утврдени со годишниот финансиски план.

Член 9-а

(1) Управниот одбор одлучува на седници.

(2) Седниците ги свикува претседателот на Управниот одбор најмалку еднаш месечно.

(3) Седниците на Управниот одбор се јавни. По исклучок, Управниот одбор може да одлучи дали седницата или расправата по некоја точка ќе биде затворена за јавноста.

(4) Одлуките на Управниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Управниот одбор.

Член 9-б

Управниот одбор на Агенцијата е надлежен да:

- донесува Статут и други акти на Агенцијата;
- усвојува предлог и донесува годишна програма за работа и развој,
- усвојува предлог и донесува годишен финансиски план,
- усвојува годишен финансиски извештај со завршна сметка,
- усвојува извештај за реализација на годишната програма за работа и развој,
- го именува директорот на Агенцијата во согласност со овој закон,
- ги донесува општите акти за внатрешна организација и систематизација на работните места, плати на вработените, како и тарифниции и трошковници за работењето на Агенцијата,
- соработува со други државни органи и институции и органи на единиците на локалната самоуправа,
- доставува извештаи, препораки и предлози до Собранието на Република Северна Македонија и други државни органи и институции од областа на цивилното воздухопловство и
- врши други работи утврдени со Статутот и овој закон.

Член 9-в

(1) Собранието на Република Северна Македонија, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Северна Македонија може да ги разреши претседателот и членовите на Управниот одбор на Агенцијата пред истекот на мандатот за кој се именувани поради следниве причини:

- на негово барање,
- во случај на спреченост на вршење на функцијата поради болест подолго од шест месеци или смрт,
- прифаќање на функција или работа што е неспојлива со неговата функција член на Управниот одбор,
- ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на казна затвор во траење подолго од шест месеци или мерка забрана за вршење на професија, дејност или должност, со денот на изрекувањето на казната или мерката,
- сторил повреда на прописите од областа на воздухопловството или злоупотреба на функцијата и
- неоправдано отсутствувал на три седници еднопруго или пет седници во тековната година.

(2) Недоставувањето на годишна програма за работата и развој на Агенцијата, како и годишен финансиски извештај до Собранието на Република Северна Македонија е основ за колективно разрешување на претседателот и членовите на Управниот одбор.

(3) Доколку постои причина за разрешување на член на Управниот одбор на Агенцијата пред истекот на мандатот за кој е именуван, Управниот одбор на Агенцијата треба да ја извести Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Северна Македонија во рок од седум дена од денот на дознавањето на причината.

Член 9-г

(1) Со работата на Агенцијата раководи директор.

(2) Директорот на Агенцијата го избира Управниот одбор на Агенцијата по пат на јавен оглас кој се објавува во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Северна Македонија, од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

(3) Мандатот на директорот е четири години со можност за уште еден последователен мандат.

(4) За директор на Агенцијата може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови, и тоа:

- 1) е државјанин на Република Северна Македонија;
- 2) во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на техниките, правните или економските науки;

4) има минимум пет години работно искуство од областа на цивилното воздухопловство и најмалку три години работно искуство на раководно место;

5) поседува еден од следниве меѓународно призна-ти сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ (IBT) најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).

(5) Управниот одбор е должен да го именува директорот не подоцна од 30 дена пред истекот на мандатот на неговиот претходник.

(6) Директорот на Агенцијата, лицата во брачна или вонбрачна заедница со директорот на Агенцијата, роднини по права линија до втор степен, не можат да се стекнат со акции односно удели директно или индиректно во организација што извршува активности директно поврзани со надлежностите на Агенцијата.

(7) Директорот на Агенцијата не може да биде лице кое е осудено со правосилна судска пресуда за кривично дело на казна затвор во траење подолго од шест месеци или мерка забрана за вршење на професија, дејност или должност, за времетраење на казната или мерката.

(8) Директорот е професионално ангажиран во Агенцијата со полно работно време.

Член 9-д

(1) Директорот раководи со работата на Агенцијата и е одговорен за законитото работење на Агенцијата и ги има следниве надлежности:

- ја претставува и застапува Агенцијата,
- предлага, подготвува и донесува подзаконски акти, процедури и упатства за имплементација на подзаконските акти донесени врз основа на овој закон и внатрешни процедури за работа,
- издава овластувања на физички или правни лица за вршење на дел од надлежностите на Агенцијата кога тоа е определено со пропис донесен врз основа на овој закон,
- изготвува предлог на годишна програма за работа и развој, годишен финансиски план на Агенцијата, финансиски извештај со завршна сметка и извештај од реализираната годишна програма за работа и развој на Агенцијата,
- предлага општи акти за внатрешна организација и систематизација на работните места, плати на вработените, како и тарифниции и трошковници за работењето на Агенцијата,

— предлага акти што ги донесува Управниот одбор,
— ги извршува одлуките донесени од страна на Управниот одбор,

— донесува одлуки, решенија и други акти за кои не одлучува Управниот одбор во согласност со овој закон и Статутот на Агенцијата,

— назначува воздухопловни инспектори,
— назначува лица на раководни места во Агенцијата,

— издава наредби и/или оперативни директиви за безбедност и обезбедување од дејствија на незаконско постапување,

— организира процес за консултација со субјектите на воздухопловната индустрија,

— соработува со други државни органи и институции, органи на единиците на локалната самоуправа и со невладини организации и здруженија на граѓани и

— врши други работи утврдени со овој закон и Статутот на Агенцијата.

(2) Директорот на Агенцијата е должен да воспостави внатрешна контрола преку имплементација на соодветен систем на финансиски менаџмент и контрола и внатрешна ревизија согласно со Законот за јавна внатрешна финансиска контрола.

(3) Директорот има право да присуствува и учествува на состаноците на Управниот одбор, без право на глас.

(4) Директорот може да поднесе оставка на својата функција во писмена форма до Управниот одбор.

(5) Ако мандатот на директорот е завршен, а постапката за именување на директор не е завршена, тогаш директорот може да продолжи да ја врши функцијата се додека не се именува директор, но не подолго од шест месеци.

Член 9-г

Директорот може да биде разрешен од страна на Управниот одбор пред истекување на мандатот во следниве случаи:

— на негово барање,
— во случај на спреченост за вршење на функција поради болест подолго од шест месеци или смрт,

— прифаќање на функција или работа што се неспојливи со неговата функција на директор,

— ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на казна затвор во траење подолго од шест месеци или мерка забрана за вршење на професија, дејност или должност, со денот на изрекувањето на казната или мерката и

— повреда на прописите од областа на воздухопловството или злоупотреба на функцијата.

Член 10

Против решенијата на Агенцијата донесени во првостепена управна постапка, незадоволната странка има право на судска заштита пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Член 11

(1) Директорот одлучува за правата, должностите и одговорностите на вработените во Агенцијата.

(2) Директорот обезбедува соодветна и правична застапеност на сите заедници кои живеат во Република Северна Македонија.

(3) Вработените во Агенцијата кои вршат административни работи имаат статус на административни службеници.

(4) За прашањата кои се однесуваат на работниот однос на вработените од ставот (3) на овој член кои не се уредени со овој закон и со колективен договор, се применуваат одредбите од Законот за административните службеници и општите прописи за работните односи.

(5) Вработените во Агенцијата кои вршат помошни и технички работи имаат статус на помошно-технички персонал.

(6) На помошно-технички персонал во Агенцијата ќе се применува Законот за вработените во јавниот сектор и општите прописи за работни односи.

(7) Начинот на утврдување на основната плата и на додадоците на плата на вработените во Агенцијата се уредува со колективен договор.

Член 12

(1) Агенцијата се финансира од:

— дел од надоместокот остварен врз основа за користење на услуги на воздухопловна навигација во македонскиот воздушен простор,

— надоместок за издавање, продолжување, обновување и промена на уверенија, дозволи, одобренија, согласности и друго, предвидени со овој закон или прописите донесени врз основа на овој закон,

— надоместок за преглед на воздухоплов,

— надоместок за проверка на стручната способност на персоналот во воздухопловството и друг стручен персонал,

— дел од надоместоците за користење на полетно-слетната патека и патеките за возење, односно за полетување, слетување и осветлување и

— донации, заеми и друга финансиска и техничка помош и други надоместоци утврдени со овој закон и други прописи донесени врз основа на овој закон.

(2) Висината на делот од надоместокот од ставот (1) алинеја 1 на овој член се утврдува врз основа на одобрениот годишен финансиски план со трошковник на Агенцијата, во зависност од административните трошоци и трошоците за безбедносен и континуиран надзор на давањето на услуги на воздухопловна навигација, на начин пропишан согласно со членот 56 став (4) на овој закон.

(3) Висината на делот од надоместокот од ставот (1) алинеја 5 на овој член изнесува 2% од надоместокот за користење на полетно-слетната патека и патеките за возење, односно за полетување, слетување и осветлување, кој го наплатува операторот на аеродромот и месечно го уплатува на сметка на Агенцијата.

(4) Висината на надоместокот за добивање на одобренија и согласности од ставот (1) алинеја 2 на овој член ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци.

(5) Средствата од ставот (1) на овој член се уплаќаат на сметка на Агенцијата, а се користат за функционирање на Агенцијата, инвестиционо и тековно одржување, за месечни плати и други надоместоци на вработените, за обука и усовршување на вработените и за други неопходни работи.

(6) Агенцијата може да се финансира и од концесиониот надоместок за користење на аеродромите во Република Северна Македонија, уплатен за претходната година.

(7) Собранието на Република Северна Македонија на предлог на Агенцијата донесува одлука за користење на средствата од ставот (6) на овој член по претходно добиено мислење од Владата на Република Северна Македонија.

Член 13

(1) Предлог-годишната програма за работа и развој и предлог-годишниот финансиски план, Агенцијата ги доставува на согласност до Собранието на Република Северна Македонија најдоцна до крајот на декември секоја година.

(2) Годишната програма за работа и развој и годишниот финансиски план од ставот (1) на овој член ги донесува Управниот одбор по претходно добиена согласност од Собранието на Република Северна Македонија, најдоцна до крајот на јануари секоја година.

(3) Извештајот за реализација на годишната програма за работа и развој на Агенцијата за претходната година проследен со финансиско - сметководствени извештаи изработени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, Управниот одбор на Агенцијата ги усвојува најдоцна до 25 февруари секоја година.

(4) Годишниот финансиски план содржи податоци за приходите и расходите за работењето на Агенцијата.

(5) Извештајот од независен ревизор се доставува до Управниот одбор на Агенцијата најдоцна до 1 јуни секоја година.

(6) Извештајот за реализација на годишната програма за работа и развој на Агенцијата за претходната година, Управниот одбор на Агенцијата го доставува на усвојување до Собранието на Република Северна Македонија најдоцна до 30 јуни заедно со извештајот од независен ревизор.

(7) Ревизијата ја врши надворешен и независен ревизор, избран согласно со Законот за јавните набавки.

2. ДЕЈНОСТИ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО

Член 14

(1) Дејности од областа на воздухопловството според овој закон се:

- 1) воздушен превоз;
- 2) специјализирани услуги со воздухоплов;
- 3) воздухопловно-спортските активности;
- 4) градбата и одржувањето на воздухопловите;
- 5) изградба, реконструкција и одржување на аеродроми, леталишта и терени;
- 6) услуги на аеродром;
- 7) услуги на воздухопловна навигација;
- 8) обуката на персонал во воздухопловството и друг стручен персонал и
- 9) други дејности утврдени со овој закон или други прописи.

(2) Заедничките основни правила кои се однесуваат на различните дејности во областа на цивилното воздухопловство ги пропишува Агенцијата согласно со ЕУ Регулативата од членот 7-б став (2) од овој закон.

3. БЕЗБЕДНОСТ

Член 14-а

(1) Со цел унапредување на системите за управување со безбедноста и постигнување на прифатливо ниво на безбедност во воздушниот сообраќај, Агенцијата донесува Национална програма за безбедност во воздухопловството на предлог на Националниот комитет за управување со безбедноста во воздухопловството, а по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија.

(2) Програмата од ставот (1) на овој член особено содржи: политика на безбедноста на воздушниот сообраќај и организација на системот за управување со безбедноста, прифатливите нивоа на безбедноста, мерките и субјектите одговорни за нивно спроведување и друго.

(3) Организациите и центрите за обука на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, превозниците, операторите на аеродром, давателите на услуги на воздухопловна навигација и организациите за одржување, проектирање и градба на воздухоплови, како и другите субјекти на воздухопловната индустрија изготвуваат Прирачник за управување со безбедноста во согласност со Националната програма за безбедност во воздухопловството кој го одобрува Агенцијата.

(4) Правните лица од ставот (3) на овој член треба да воспостават и одржуваат систем за управување со безбедноста во согласност со одобриениот прирачник и Националната програма за безбедност во воздухопловството.

(5) Агенцијата воспоставува систем за управување со безбедноста во согласност со прифатените стандарди од областа на воздухопловството.

Член 14-б

(1) Со цел следење на спроведувањето на Националната програма за безбедност во воздухопловството и донесување на одлуки за преземање на превентивни мерки за отстранување на опасностите за безбедноста на воздухопловството и ефикасно функционирање на целокупниот систем за безбедност на воздухопловството, Владата на Република Северна Македонија формира Национален комитет за управување со безбедноста во воздухопловството (во натамошниот текст: Комитет за безбедноста).

(2) Комитетот за безбедност ги врши следниве работи:

- предлага Национална програма за безбедност во воздухопловството со план за безбедност во воздухопловството,

- доставува годишни извештаи за спроведување на Националната програма за безбедност во воздухопловството до Владата на Република Северна Македонија до 31 март во тековната година за претходната година,

- ги разгледува извештаите за несреќи и сериозни инциденти кои се однесуваат на безбедноста во воздухопловството,

- одлучува за спроведување на превентивни мерки за ублажување на ризиците од потенцијални опасности за безбедноста во воздухопловството и

- врши други работи во согласност со Националната програма за безбедност во воздухопловството.

(3) Комитетот за безбедност се состои од претставници номинирани од Министерството за транспорт и врски, Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Агенцијата, операторот на воздухопловно пристаниште, давателот на услуги на воздухопловна навигација, здружение на оператори на воздухоплови и претседателот на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти на барање од претседателот на Комитетот.

(4) Претседател на Комитетот за безбедност е директорот на Агенцијата и истиот е овластен и одговорен за управување (администрирање) и координирање на имплементацијата на Националната програма за безбедност во воздухопловството.

(5) За својата работа Комитетот донесува Деловник за работа.

ТРЕТ ДЕЛ ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 15

(1) За воздушен сообраќај може да се користи воздухоплов кој ги исполнува условите пропишани со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

(2) Во воздушниот сообраќај воздухопловите се користат во согласност со видот, категоријата и намената, определени во уверението за пловидбеност.

(3) Правилата и постапките на летањето на воздухопловите поблиску ги пропишува директорот на Агенцијата.

(4) Правилата и постапките на оперативното летање на државните воздухоплови ги пропишуваат:

- министерот за внатрешни работи за полициските воздухоплови,
- министерот за одбрана за воените воздухоплови и
- министерот за финансии за царинските воздухоплови.

Член 16

(1) Во случај кога воздухоплов што е запишан во регистарот на воздухоплови на Република Северна Македонија се користи во друга земја, Република Северна Македонија може, со договор меѓу воздухопловните власти, да и ги пренесе на таа земја сите или дел од функциите и должностите на Агенцијата кои произлегуваат од членовите 12, 30, 31 и 32-а на Чикашката конвенција. Во тој случај Република Северна Македонија како земја на регистарот на воздухопловот се ослободува од одговорноста во однос на пренесените обврски.

(2) Во случај кога воздухоплов што е запишан во регистарот на воздухоплови на друга земја се користи во Република Северна Македонија, земјата на регистарот на воздухопловот може, со договор меѓу воздухопловните власти, да и ги пренесе на Република Северна Македонија сите или дел од функциите и должностите на воздухопловните власти на таа земја кои произлегуваат од членовите 12, 30, 31 и 32-а на Чикашката конвенција. Во тој случај земјата на регистарот на воздухопловот се ослободува од одговорноста во однос на пренесените обврски.

(3) Во договорот од ставовите (1) и (2) на овој член мора точно да се наведе кои функции и должности се пренесуваат согласно со членот 83-bis од Чикашката конвенција.

(4) Преносот на функциите и должностите ќе има ефект откако склучениот договор од ставовите (1) и (2) на овој член, ќе биде доставен до ИКАО и објавен согласно со членот 83 од Чикашката конвенција.

(5) Одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член се применуваат и на случаите на кои се однесува членот 77 од Чикашката конвенција.

(6) Важноста на договорот за пренос од ставовите (1) и (2) на овој член се утврдува согласно со периодот на важност на договорот за закуп, чартер или сличен договор за воздухопловот кој се користи согласно со членот 83-bis од Чикашката конвенција.

(7) Заверени копии од склучениот договор за пренос и од уверението за исполнување на безбедносни услови (АОС) на превозникот се носат во воздухопловот што е предмет на договорот за закуп, чартер или сличен договор.

Член 17

(1) Забрането е летање на воздухоплов без екипаж во контролирана аеродромска зона на воздухопловно пристаниште, доколку истиот не е опремен со уред за идентификација-транспондер.

(2) Цивилен воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор во согласност со условите кои ги пропишува Агенцијата.

(3) Државен воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор во согласност со условите кои ги пропишува Министерството за внатрешни работи, односно Министерството за одбрана земјата ја предвид безбедноста на цивилниот воздушен сообраќај.

Член 18

(1) Воздушниот сообраќај може постојано или привремено да се забрани над определено подрачје што е прогласено за забранета, условно забранета или за опасна зона.

(2) Воздушниот сообраќај над определени подрачја може да се ограничи временски или со определување на висината под која или над која истиот не смее да се врши.

(3) Забранетите, условно забранетите и опасните зони се објавуваат на начинот вообичаен во воздушниот сообраќај.

(4) Ако воздухопловот се приближува кон подрачје на забранета, условно забранета или опасна зона или лета низ неа, надлежната контрола на летање во тој дел на македонскиот воздушен простор е должна да ги преземе пропишаните мерки за враќање на воздухопловот на патеката на летот определена во одобриениот план на летот.

(5) Ако водачот на воздухопловот од ставот (4) на овој член не постапи по инструкцијата на надлежната контрола на летањето, истата по потреба иницира постапка за присилно слетување на воздухопловот.

(6) Владата на Република Северна Македонија го пропишува начинот и постапката за враќање и присилно слетување на воздухоплов од ставовите (4) и (5) на овој член.

(7) Забранет е воздушен сообраќај под определена висина над градовите и другите населени места и индустриските објекти.

(8) Висината од ставот (7) на овој член е пропишана со правилата и постапките на летање на воздухопловите согласно со членот 15 на овој закон.

(9) Забрането е акробатско летање над градовите и другите населени места и индустриските објекти.

(10) По исклучок од одредбата на ставот (7) од овој член, воздушниот сообраќај над градовите и другите населени места и индустриските објекти е дозволен под определената висина ако Агенцијата за тоа издаде одобрение.

(11) Одобрението од ставот (10) на овој член не е потребно за воздухоплови за потрага и спасување, за давање на медицинска помош и за државните воздухоплови при вршење на оперативни летови.

(12) Забрането е насочување на светла, ласери и одблесочи кон воздухоплови во лет.

Член 19

(1) За време на летот од воздухопловот не смеат да се исфрлаат предмети.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако е тоа во интерес на безбедноста на воздухопловот или на заштитата на животите и здравјето на лицата во воздухопловот, водачот на воздухопловот може да нареди од воздухопловот да се исфрли горивото, товарот или дел од товарот над ненаселени места, според редоследот што тој ќе го определи.

Член 20

Ракети и други летачки објекти за научни, спортски и други цели што можат да ја загорзат безбедноста на воздушниот сообраќај во македонскиот воздушен простор можат да се лансираат на начинот и под условите што ги пропишува Агенцијата.

Член 21

(1) Ракети против градоносни облаци можат да се лансираат само врз основа на согласност од надлежната контрола на летање.

(2) Субјектите, условите и начинот на лансирање на ракетите од ставот (1) на овој член ги пропишува Владата на Република Северна Македонија.

Член 22

На воздушниот пат, односно во завршната контролирана област и аеродромската зона и над воздухопловното пристаниште, е забрането скокање со падоб-

ран од воздухоплов, освен ако воздухопловот се наоѓа во опасност или одобрение за скокање дала надлежната контрола на летање во согласност со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 23

(1) Агенцијата, односно давателот на услуги на воздухопловна навигација, по барање на Министерството за одбрана е должен, во определен дел на воздушниот простор или на определен аеродром, привремено да го забрани или да го ограничи летањето ако тоа го бараат интересите на одбраната, националната безбедност или безбедноста на летањето на определен воздухоплов или на група воздухоплови.

(2) Забраната на летањето, односно ограничувањето на летањето од ставот (1) на овој член, се објавува на начин вообичаен во воздушниот сообраќај, најмалку 48 часа пред часот на влегувањето во сила на забраната или ограничувањето, односно веднаш ако тоа го бараат исклучителни околности.

Член 24

(1) Летовите на македонските воени воздухоплови со цел за заштита на суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Северна Македонија, летовите на полициските воздухоплови кои се извршуваат со цел за заштита на јавниот ред и мир и царинските воздухоплови во вршење на својата должност, се сметаат за летови од посебно значење за безбедноста на Република Северна Македонија.

(2) Летовите на македонските воени, полициски и царински воздухоплови од ставот (1) на овој член имаат предност пред останатите летови, освен ако се работи за летови каде што пилотот пријавил инцидент.

Член 25

(1) Воздухоплов по правило влегува во, односно излегува од македонскиот воздушен простор на гранична точка, имајќи ја предвид целта за ефикасно и флексибилно користење на воздушниот простор.

(2) Граничните точки ги одобрува Агенцијата на предлог на давателот на услуги на воздухопловна навигација, согласно со утврдениот план на EUROCONTROL и ICAO, имајќи ја предвид целта за ефикасно и флексибилно користење на воздушниот простор.

(3) По исклучок на одредбата од ставот (1) на овој член во случај на опасност или неповолни метеоролошки услови, хуманитарни акции, акции за заштита на луѓето и материјалните добра, поради пожар, град и слично и заради експедитивност на воздушниот сообраќај, надлежната контрола може да одобри влегување, односно излегување на воздухоплов и надвор од граничната точка, како и да изврши и одобри измена на рутата на летот на воздухопловот.

(4) Надлежната контрола на летање е должна во случај на влегување, односно излегување на воздухоплов за којшто не постои најава и одобрение за лет веднаш да ги извести Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи.

Член 26

(1) Странски воздухоплов може да лета во македонски воздушен простор само врз основа на одобрение за летање, освен ако поинаку не е пропишано со меѓународен договор кој го ратификувала Република Северна Македонија.

(2) За цивилни странски воздухоплови кои влегуваат на територијата на Република Северна Македонија со цел за слетување, одобрението од ставот (1) на овој член го издава Агенцијата, а за цивилни странски воздухоплови кои влегуваат на територијата на Република

Северна Македонија со цел за прелет, одобрението го издава давателот на услуги на воздухопловната навигација.

(3) За странски државни воздухоплови, воздухоплови на Обединетите нации, воздухоплови кои се користат за потребите на Обединетите нации, воздухоплови кои се користат исклучиво за превоз на лица кои уживаат посебен статус, одобрението за летање од ставот (1) на овој член го издава Министерството за надворешни работи, по претходно добиена согласност од Министерството за одбрана.

(4) Посебните услови, начинот и постапката за добивање на одобрение за летање на цивилни и државни воздухоплови, ги пропишува Владата на Република Северна Македонија.

Член 27

(1) По исклучок од членот 26 став (1) на овој закон за оперативните летови на домашните државни воздухоплови не е потребно одобрение за летање.

(2) Странски државен воздухоплов кој не се користи за државни цели, ако има одобрение за летање од членот 26 на овој закон, се смета за цивилен воздухоплов и врз него се применуваат одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 28

(1) Странски воздухоплов кој според членот 26 од овој закон има одобрение за летање во македонски воздушен простор, може да полета и слета на аеродром што е отворен за меѓународен воздушен сообраќај.

(2) За полетување и слетување на аеродром, терен, односно леталиште што не е отворено за меѓународен сообраќај во ставот (1) на овој член, странскиот воздухоплов кој врши цивилни летови мора да има и посебно одобрение за аеродромот, теренот, односно леталиштето што го издава Агенцијата по претходно мислење на Министерството за одбрана, Министерството за финансии – Царинската управа и Министерството за внатрешни работи, освен ако поинаку не е утврдено со меѓународен договор кој го ратификувала Република Северна Македонија.

(3) Посебното одобрение од ставот (2) на овој член за странски воздухоплови кои вршат државни летови го издаваат надлежните министерства.

(4) Министерството за финансии - Царинската управа, задачите од своја надлежност во врска со слетување на аеродром кој не е отворен за меѓународен воздушен сообраќај ќе ги извршат на местото на слетување на странскиот воздухоплов, а трошоците за овие активности паѓаат на товар на лицето корисник на услугите.

(5) Домашен воздухоплов кој ќе го напушти македонскиот воздушен простор, при повторно враќање, може да слета на територијата на Република Северна Македонија само на аеродром што е отворен за меѓународен воздушен сообраќај или на аеродром, терен, односно леталиште што не е отворено за меѓународен сообраќај доколку има посебно одобрение согласно со ставот (2) на овој член.

Член 29

(1) На странски воздухоплов му е забрането во македонски воздушен простор да носи активно наполнето стрелачко, ракетно или бомбардерско вооружување, како и активна опрема за снимање, освен ако со меѓународен договор што го ратификувала Република Северна Македонија поинаку не е определено.

(2) За употреба на активна опрема за снимање од воздух странски воздухоплов мора да има посебно одобрение согласно Законот за одбрана.

II. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ

1. ВОЗДУШЕН ПРЕВОЗ

Член 30

Воздушен превоз во домашниот и меѓународниот воздушен сообраќај може да се врши како јавен воздушен превоз и воздушен превоз за сопствени потреби.

1.1. Услови за вршење на јавен воздушен превоз

Член 31

Јавен воздушен превоз може да се врши како редовен или како нередовен превоз во домашниот или во меѓународниот воздушен сообраќај.

Член 32

Воздушните патишта ги одобрува Агенцијата на предлог на давателот на услуги на воздухопловна навигација, согласно со утврдениот план на EUROCONTROL и ICAO.

Член 33

(1) Заради безбедност и уредност на јавниот воздушен превоз, правното лице што врши јавен воздушен превоз треба да има потребен персонал, воздухоплови, опрема, како и да исполнува посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење. Начинот на вршење на јавен воздушен превоз, како и посебните услови во однос на потребниот персонал, воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење ги пропишува директорот на Агенцијата.

(2) На превозникот кој ги исполнува условите од ставот (1) на овој член, Агенцијата му издава или продолжува уверение за работа (Operating Licence) и уверение за исполнување на безбедносните услови за вршење на јавен воздушен превоз (Air Operator Certificate-AOC) за што донесува решение.

Член 34

(1) Јавен воздушен превоз во меѓународниот воздушен сообраќај може да врши домашен превозник кој покрај условите од членот 33 на овој закон ги исполнува и условите предвидени со меѓународни договори што ја обврзуваат Република Северна Македонија, како и со други меѓународни акти со кои се регулира безбедното и уредното вршење на превозот во меѓународниот воздушен сообраќај.

(2) Странски превозник може да врши јавен воздушен превоз во меѓународниот воздушен сообраќај со Република Северна Македонија во согласност со условите од билатералниот и мултилатералниот договор за меѓународен редовен или нередовен јавен воздушен превоз што ја обврзува Република Северна Македонија или во согласност со условите од одобрението издадено врз основа на членот 26 на овој закон.

(3) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член, домашен превозник или превозник на земја-членка на ЕЗВО може да врши меѓународен јавен воздушен сообраќај меѓу Република Северна Македонија и земја-членка на ЕЗВО согласно со одредбите од Регулативата 1008/2008 на ЕУ.

Член 35 е избришан

Член 36 е избришан

Член 37

(1) Превозникот е должен редовно и уредно да го одржува превозот во воздушниот сообраќај.

(2) Операторот на воздухопловното пристаниште (службата за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта, службата за обезбедување, службата за одржување на површини за маневрирање, платформи, објекти, инсталации, уреди и опрема, медицинската служба и противпожарна служба), правното лице кое го снабдува воздухопловот со гориво, службата на органите за внатрешни работи, службата на царина, надлежната контрола на летање, службата за метеоролошко обезбедување на воздушниот сообраќај, се должни своите работи да ги вршат така што ќе обезбедат редовно и уредно одвивање на воздушниот сообраќај.

(3) Превозниците и операторот на воздухопловното пристаниште се должни да доставуваат месечен извештај за редовноста и уредноста на воздушниот сообраќај до Агенцијата.

Член 38

Директорот на Агенцијата ги пропишува правилата за утврдување на листата на превозници кои се предмет на оперативна забрана во согласност со Регулативата 2111/2005 ЕУ и ја објавува листата на превозници кои се предмет на оперативна забрана.

Член 38-а

(1) Заради побрз развој на цивилното воздухопловство и формирање на поконкурентни и подостапни цени во воздушниот сообраќај, Владата на Република Северна Македонија и единиците на локалната самоуправа можат да доделуваат финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Северна Македонија на домашни и странски превозници.

(2) Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член се определува врз основа на следниве критериуми:

- зголемување на фреквенцијата на летови на одредена дестинација,
- воведување на нови дестинации,
- зголемување на број на патници и
- исполнување на условите за вршење на јавен воздушен превоз согласно со овој закон.

(3) За определување на финансиската поддршка од ставот (1) на овој член, Владата на Република Северна Македонија донесува тригодишна програма, по претходно добиено мислење од Министерството за финансии и Комисијата за заштита на конкуренцијата.

(4) За определување на финансиската поддршка од ставот (1) на овој член, единиците на локалната самоуправа донесуваат тригодишна програма, по претходно добиено мислење од Комисијата за заштита на конкуренцијата.

(5) Начинот, поблиските критериуми од ставот (2) на овој член и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка од ставот (1) на овој член ги утврдува Владата на Република Северна Македонија, односно советот на единиците на локалната самоуправа.

(6) Средствата за финансирање на програмата од ставот (3) на овој член се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија, односно од Буџетот на единиците на локалната самоуправа.

Член 38-б

Во случај кога авиопревозникот нема економски интерес за вршење на услуга за вршење на редовен јавен воздушен превоз на одредена линија во рамките на ЕЗВО, а ако таквата линија се смета од особено значење за економскиот и социјалниот развој на одреден регион, Владата на Република Северна Македонија може да ја определи како линија од јавен интерес, а постапката и условите ќе ги утврди во согласност со ЕУ Ре-

гулативата 1008/2008 која е преземена со Анексот I на Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област („Службен весник на Република Македонија” број 27/2007 и 98/2009).

Член 39 е избришан

Член 40 е избришан

Член 41 е избришан.

1.2 Услови за вршење на некомерцијални летачки операции

Член 42

Начинот на вршење на некомерцијални летачки операции, како и посебните услови во однос на воздухопловите, персоналот и другите посебни услови ги пропишува директорот на Агенцијата.

2. СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ СО ВОЗДУХОПЛОВ

Член 43

(1) Начинот на вршење на специјализирани услуги со воздухоплов како и посебните услови во однос на воздухопловите, персоналот и другите посебни услови ги пропишува директорот на Агенцијата.

(2) На операторот на воздухоплов кој ќе ги исполни условите од прописот од ставот (1) на овој член за вршење на високо ризични комерцијални специјализирани услуги со воздухоплов, Агенцијата му издава овластување.

3. ВОЗДУХОПЛОВНО-СПОРТСКИ ДЕЈНОСТИ

Член 44

(1) Физичко или правно лице може да организира воздухопловно-спортска дејност ако ги исполнува посебните услови што ги пропишува директорот на Агенцијата.

(2) На лицето од ставот (1) кое ги исполнува условите за организирање на воздухопловно-спортска дејност, Агенцијата му издава одобрение.

(3) Начинот и правилата на вршење на воздухопловно-спортски дејности (летање со едрилици и балони, организирање на натпревари, скокање со падобрани и моделарство), ги пропишува директорот на Агенцијата.

(4) Начинот и условите за вршење на летачки операции со воздухоплови кои не се според ИКАО стандарди, ги пропишува директорот на Агенцијата.

(5) Правилата за воено падобрански активности ги пропишува министерот за одбрана.

4. ПОСЕБНИ ВОЗДУХОПЛОВНИ АКТИВНОСТИ

Член 45

(1) Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи организираат и изведуваат посебни воздухопловни активности.

(2) Правилата за вршење на посебните воздухопловни активности ги пропишуваат надлежните министерства.

5. НАДОМЕСТОЦИ

Член 46

(1) За издавање, продолжување/обновување и промена на уверенијата, овластувањата и одобренијата од членовите 33, 42, 43 и 44 на овој закон се плаќа надоместок на Агенцијата.

(2) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој член ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци.

6. ВОЗДУХОПЛОВНИ МАНИФЕСТАЦИИ

Член 47

(1) Трговско друштво, орган на државната управа, здружение на граѓани или друго физичко или правно лице може да бара организирање на воздухопловна манифестација, под услови и на начин што ги пропишува директорот на Агенцијата.

(2) На субјектите од ставот (1) на овој член коишто ќе ги исполнат условите за организирање на воздухопловна манифестација Агенцијата, по претходно извршен надзор, ќе им издаде одобрение.

7. ИСПРАВИ, КНИГИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ НА ВОЗДУХОПЛОВ

Член 48

(1) Воздухопловот што се користи за воздушен сообраќај за време на лет мора да ги има исправите, книгите и другите документи пропишани со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

(2) Исправите, книгите и другите документи на воздухопловот служат како доказ за идентитетот, пловидбеноста и другите карактеристики на воздухопловот.

Член 49

(1) За време на воздушниот сообраќај, во воздухопловот, освен балонот и воздухопловите коишто не се според ИКАО стандарди, мораат да се наоѓаат следниве исправии, книги и други документи:

1) уверение за регистрација - (Registration Certificate);

2) уверение за пловидбеност - (Airworthiness Certificate);

3) дозвола за работа на радиостаницата - (Aircraft Radio License);

4) дозвола на член на екипаж за летање - (Flight Crew License) и

5) оперативен дневник на воздухопловот - (Aircraft Journey Log).

(2) Во воздухопловот што се користи за воздушен превоз, покрај исправите, книгите и другите документи од ставот (1) на овој член, мораат да се наоѓаат и исправите, книгите и другите документи пропишани со актите од членовите 33 став (1) и 42 на овој закон.

(3) Исправите, книгите и другите документи што се наоѓаат во воздухопловот мораат да бидат уредени, ажурирани и мораат да се покажат по барање на овластените лица.

Член 50

(1) Исправите од членот 49 на овој закон кои ги издава Агенцијата мораат да бидат составени на македонски јазик и на англиски јазик.

(2) Книгите и другите документи на воздухопловите на домашните превозници мораат да бидат составени на англиски јазик.

Член 51

Ако воздухопловот биде избришан од регистарот на воздухоплови на Република Северна Македонија, исправите на воздухопловот се доставуваат во Агенцијата.

Член 52

(1) Исправите за пловидбеност и дозволите издадени или валидирани од договорна земја на ИКАО во која еден воздухоплов е регистриран се признаваат за валидни во Република Северна Македонија согласно со членот 33 на Чикашката конвенција доколку условите под кои тие се издадени или валидирани се исти или построги од минимум стандардите утврдени согласно со Чикашката конвенција.

(2) Во врска со член 33 од Чикашката конвенција, доколку земја членка на ИКАО во која е регистриран воздухопловот ги пренесе своите надлежности за издавање или валидирање на исправите од ставот (1) на овој член на земјата на операторот согласно со членот 83-bis на Чикашката конвенција, тогаш во Република Северна Македонија се признава и валидноста на исправите од ставот (1) на овој член издадени од земјата на операторот дополнително на оние исправи издадени од земјата на регистарот на воздухопловот под услов Република Северна Македонија да е официјално информирана за договорот за пренос на надлежностите склучен согласно со членот 83-bis од Чикашката конвенција.

(3) Во случај воздухоплов кој е предмет на договор за пренос на надлежности треба да го користи воздушниот простор на Република Северна Македонија, а Република Северна Македонија не е официјално информирана за договорот за пренос на надлежности склучен согласно со членот 83-bis од Чикашката конвенција, тогаш земјата на регистарот на воздухопловот останува целосно надлежна согласно со членовите 30, 31 и 32-а од Чикашката конвенција, без оглед на склучениот договор за пренос на надлежности.

III. УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 53

(1) Услугите на воздухопловната навигација се даваат врз ексклузивна основа во рамките на посебни блокови на воздушниот простор кои спаѓаат под надлежност на Република Северна Македонија од страна на давател на услуги на воздухопловна навигација кој треба да е дизајниран од страна на Владата на Република Северна Македонија под услов да поседува уверение за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација.

(2) Во услови на постоење на функционален воздушен блок воспоставен со меѓународен договор согласно со членот 57 од овој закон, кој се протега преку воздушниот простор на Република Северна Македонија, земјите потписнички заеднички дизајнираат со договорот еден или повеќе даватели на услуги на воздухопловна навигација и ги определуваат нивните права и обврски.

(3) Дезигнацијата од ставовите (1) и (2) на овој член се однесува на давање на АТС услуги и метеоролошки услуги.

(4) За добивање на уверение за оспособеност за давање на услугите на воздухопловна навигација давателот на услугите треба да има потребен персонал, опрема, како и да исполнува други посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење.

(5) На даватели на услуги на воздухопловна навигација кои имаат главно седиште или регистрирано претставништво во Република Северна Македонија, уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација им го издава Агенцијата со рок на важење од две години.

(6) Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци ја пропишува висината на надоместокот за издавање, продолжување, промена и обновување на уверението од ставот (2) на овој член.

(7) Начинот на давањето на услугите на воздухопловна навигација, како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење ги пропишува Владата на Република Северна Македонија.

(8) Начинот на давање на услуги на воздухопловна навигација за потребите на државните воздухоплови се регулира со договор за соработка меѓу давателот на услуги на воздухопловна навигација и надлежните министерства.

(9) Агенцијата во соработка со давателот на услуги на воздухопловна навигација изготвува Национален план за ефикасност на давањето на услугите на воздухопловна навигација. Националниот план за ефикасност на давањето на услугите на воздухопловна навигација се изготвува врз основа на податоците кои се добиваат од давателот на услуги на воздухопловна навигација.

(10) Националниот план за ефикасност на давањето на услугите на воздухопловна навигација се одобрува од Владата на Република Северна Македонија.

(11) Агенцијата ја следи реализацијата на Националниот план за ефикасност на давањето на услугите на воздухопловна навигација од страна на давателот на услуги на воздухопловна навигација.

Член 54 е избришан

Член 55

При давање на услуги на воздухопловна навигација се употребуваат мерните единици, кратенките и мерилата што се утврдени со закон, важечките стандарди или меѓународните договори што ја обврзуваат Република Северна Македонија.

Член 56

(1) За користење на услуги на воздухопловна навигација во македонскиот воздушен простор, операторот на воздухопловот плаќа надоместок, кој се состои од надоместок со кој се финансираат трошоците за услуги за прелети (En Route Charges) и надоместок со кој се финансираат трошоците за терминални услуги (Terminal Charges).

(2) Надоместокот со кој се финансираат трошоците за услуги за прелети (En Route Charges) од ставот (1) на овој член го наплатува EUROCONTROL и го пренесува на Агенцијата и на давателот на услуги на воздухопловна навигација врз основа на претходно склучен договор.

(3) Надоместокот со кој се финансираат трошоците за терминални услуги (Terminal Charges) од ставот (1) на овој член, го наплатува давателот на услуги на воздухопловна навигација или EUROCONTROL. Доколку надоместокот го наплатува EUROCONTROL истиот го пренесува на давателот на услуги на воздухопловна навигација врз основа на претходно склучен договор.

(4) Давателот на услуги на воздухопловна навигација може да примени мерки на присила согласно прописот од став (5) на овој член во случај кога заостанастиот долг нема да биде платен од страна на корисникот на услугите од став (1) на овој член.

(5) Начинот на определување на висината на надоместокот од ставот (1) на овој член, начинот на наплата и ослободувањето од плаќање на надоместокот ги пропишува Владата на Република Северна Македонија во согласност со меѓународните договори ратификувани од Република Северна Македонија.

(6) Од плаќање на надоместокот од ставот (1) на овој член покрај летовите определени со прописот од став (5) на овој член, ослободени од плаќање се летовите на државните воздухоплови на Република Северна Македонија, како и други летови кои можат да бидат ослободени согласно прописот од став (5) на овој член по претходно донесена одлука на Владата на Република Северна Македонија.

Член 57

АТМ услугите можат да се даваат и надвор од границите на воздухопловно информативниот регион или пак правото за нивно обезбедување во некој дел од воздухопловно информативниот регион да се делегира на друг меѓународен субјект врз основа на меѓународни договори кои ја обврзуваат Република Северна Македонија.

Член 58

(1) Организацијата и користењето на воздушниот простор го пропишува Владата на Република Северна Македонија.

(2) За извршување на работите поврзани со управување со воздушниот простор и флексибилно користење на воздушниот простор, Владата на Република Северна Македонија формира Цивилно-воен комитет.

(3) Во Комитетот членуваат претставници од Министерството за транспорт и врски, Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Агенцијата и давателот на услуги на воздухопловна навигација.

(4) Работата на Комитетот ја координира претставникот од давателот на услуги на воздухопловна навигација.

(5) Комитетот за својата работа поднесува извештај до Владата на Република Северна Македонија најдоцна до 31 јануари во тековната година за претходната година.

Член 58-а

(1) Со цел имплементација на концептот на ICAO за воспоставување на навигација заснована на перформанси, како и утврдување на спецификациите за воздухопловна навигација во зависност од обемот на услуги на воздухопловна навигација кои се даваат во воздушниот простор на Република Северна Македонија, Владата на Република Северна Македонија на предлог на Агенцијата донесува План за имплементација на навигација заснована на перформанси.

(2) Во планот од ставот (1) на овој член, Владата на Република Северна Македонија ги утврдува глобалните системи за сателитска навигација и сателитскиот систем за зајакнување на сигнали со цел подобрување на перформансите на глобалните системи за сателитска навигација кои ќе се користат во воздушниот простор на Република Северна Македонија.

Член 59

(1) Техничките средства, опремата, уредите и објектите за давање на услуги на воздухопловна навигација се сите оперативни технички средства кои со својата работа и функција се потребни за овозможување на безбедно и уредно давање на услуги на воздухопловна навигација или се на располагање за користење од страна на учесниците во воздушниот сообраќај.

(2) Техничките средства, опремата, уредите и објектите од ставот (1) на овој член се набавуваат, поставуваат и одржуваат на начин и во состојба која овозможува сигурен и редовен воздушен сообраќај.

(3) Податоците за техничките средства, опремата, уредите и објектите за давање на услуги на воздухопловна навигација се објавуваат на начин вообичаен за воздухопловна навигација. Дефектот или престанувањето со работа на определено техничко средство, опрема или уред за давање на услуги на воздухопловна навигација, веднаш се објавуваат на начин вообичаен за воздухопловна навигација, а нивните причини треба да се отстранат во што пократок рок.

(4) Техничките средства, опремата, уредите и објектите за давање на услуги на воздухопловната навигација мора да бидат заштитени од оштетување или уништување.

(5) Препреки, емисиони уреди, објекти, далноводи или други уреди што емитираат електромагнетни бранови не смее да се поставуваат на оддалеченост од која со својата работа можат да ја попречат работата на техничките средства и уредите за давање на услугите на воздухопловната навигација.

(6) Правните лица што даваат телекомуникациски и поштенско-телеграфски услуги како и услуги на пренос, дистрибуција и снабдување со електрична енергија се должни да обезбедат приоритет во врските неопходни за давање на услугите на воздухопловната навигација.

(7) Начинот на поставување, одржување и заштита на техничките средства, уреди и опрема од ставот (1) на овој член, ги пропишува Агенцијата.

Член 59-а

(1) Правилата и условите за заемна оперативност на системите, нивните составни делови и поврзаните процедури за давање на услугите на воздухопловна навигација со европската АТМ мрежа ги пропишува Владата на Република Северна Македонија.

(2) Доколку Агенцијата утврди дека системите или нивните составни делови не се во согласност со правилата и условите за интероперабилност од ставот (1) на овој член, треба да преземе потребни мерки за ограничување на областа на нивна применливост или да ја забрани нивната употреба под услов да осигура безбедност и континуитет на операциите.

Член 59-б

Агенцијата, по претходна согласност на давателот на услуги на воздухопловна навигација, го пропишува начинот на исполнување на сите PAN европски задачи и цели утврдени со ECIP на EUROCONTROL.

2. ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА

Член 60

(1) За вршење на услуги на воздухопловна навигација Владата на Република Северна Македонија основа акционерско друштво со еден акционер, државата - давател на услуги на воздухопловна навигација, согласно со Законот за трговските друштва.

(2) Начинот на основање, дејностите и начинот на управување се регулирани со актот за основање и статутот на друштвото.

(3) Односите меѓу единствениот акционер и друштвото од ставот (1) на овој член се уредуваат со договор склучен во писмена форма.

Член 60-а

(1) Предметот на работењето на давателот на услугите на воздухопловна навигација опфаќа:

1) давање на услуги на воздухопловна навигација (ANS - Air Navigation Services) каде што влегуваат:

1.1) АТМ услуги (Air Traffic Management) кои опфаќаат:

а) АТЦ услуги (ATS-Air Traffic Services), и тоа:
- контрола на летање (ATC-Air Traffic Control) се дава на воздухопловите преку издавање на одобренија и инструкции на надлежната контрола на летање за да овозможи безбеден, редовен и брз проток на воздухопловниот сообраќај,

- информирање во лет (FIS-Flight Information Service) се дава преку издавање на информации значајни за безбедно одвивање на воздухопловниот сообраќај, и

- тревожење (ALRT-Alerting Service) се дава за воздухоплов кој има потреба од потрага и спасување преку известување и координирање на надлежните субјекти;

б) регулирање на протокот на воздушен сообраќај (ATFM-Air Traffic Flow Management) се дава за да овозможи максимално искористување на капацитетот на контролата на летање и обемот на сообраќајот;

в) организација на воздушниот простор (ASM-AirSpace Management) се дава за да обезбеди максимално и флексибилно искористување на воздушниот простор за сите корисници и

г) мрежни функции (Network functions) се услуги кои се даваат со цел обезбедување на детални аранжмани за донесување на заеднички одлуки помеѓу земјите членки, давателите на услуги на воздухопловна навигација и функцијата за управување со мрежата.

1.2) услуги на воздухопловно информирање (AIS - Aeronautical Information Service) опфаќа собирање, обработка и дистрибуција на воздухопловните информации, итни известувања, воздухопловен информативен циркулар, воздухопловни карти и постапки и процедури за летање;

1.3) метеоролошките услуги кои опфаќаат собирање, обработка и дистрибуција на метеоролошки информации, метеоролошка прогноза, метеоролошки известувања и метеоролошки предупредувања и

1.4) поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата, за давање на услуги на воздухопловна навигација што подразбира превентивно и корективно одржување, приспособување, калибрирање, мониторирање, надгледување, управување, поставување и воведување во работа, како и развој и измена на процедури и упатства за работа и одржување на оперативните технички средства во состојба која овозможува безбеден и уреден воздушен сообраќај (CNS Services);

2) водење на евиденција, собирање, обработка и проследување на податоци кои се користат за наплата на надоместоци од услугите на воздухопловна навигација;

3) изготвување и редовно ажурирање на Зборникот на воздухопловни информации и

4) обука на ANS персонал.

Член 60-б

Давателот на услуги на воздухопловна навигација се финансира од:

- делот од надоместокот остварен по основ на давање на услуги на воздухопловна навигација чија висина се утврдува со трошковник на давателот на услуги на воздухопловна навигација на начин пропишан согласно со членот 56 став (4) на овој закон,
- надоместок за обука на ANS персонал и
- даноци, заеми, кредити и друга финансиска и техничка помош.

Член 60-в

(1) Давателот на услуги на воздухопловна навигација управува со техничките средства, уредите, опремата и објектите за давање на услуги на воздухопловна навигација, како и со нив поврзаното земјиште.

(2) Давателот на услуги на воздухопловна навигација мора да ги осигура од оштетување или уништување техничките средства, уредите и опремата за давање на услуги на воздухопловна навигација.

Член 60-г

(1) Давателот на услуги на воздухопловна навигација донесува програма за давање на услуги на воздухопловна навигација и годишен финансиски план по претходно добиена согласност од Агенцијата и ги доставува на одобрување до Владата на Република Северна Македонија најдоцна до крајот на секоја година.

(2) Годишниот финансиски извештај со завршната сметка, ревизорскиот извештај за претходната година и годишниот извештај за работа за претходната година, давателот на услуги на воздухопловна навигација ги доставува до Владата на Република Северна Македонија на одобрување најдоцна до крајот на мај секоја година, по претходно добиено позитивно мислење од Агенцијата.

Член 60-д

(1) Давателот на услуги на воздухопловната навигација мора да биде осигуран за штета причинета на трети лица.

(2) Осигурувањето од ставот (1) на овој член се склучува за одговорност за штета предизвикана во врска со предметот на работењето на давателот на услуги на воздухопловната навигација од членот 60-а од овој закон.

(3) Доколку висината на осигурителното покритие на кое е договорено осигурувањето од ставот (1) на овој член не е доволна за надоместување на одговорноста на утврдените побарувања во отштетното побарување, за отплатата на непокриениот дел од висината на утврдената штета гарантира Владата на Република Северна Македонија.

(4) Во случај кога Владата на Република Северна Македонија изврши отплата на непокриениот дел од висината на утврдената штета согласно со ставот (3) на овој член, има право на поврат на средствата.

(5) Давателот на услуги на воздухопловната навигација треба да обезбеди систем на препознавање, процена и намалување на ризиците кои се присутни при давањето на услуги на воздухопловна навигација во согласност со прифатените меѓународни стандарди.

Член 60-ѓ

(1) Персоналот кој дава услуги на воздухопловна навигација за време на штрајк мора да обезбеди безбеден воздушен сообраќај во согласност со овој закон, другите прописи кои го регулираат штрајкот и со колективниот договор.

(2) Персоналот од ставот (1) на овој член за време на штрајк мора да обезбеди

- летови на воздухоплови кои учествуваат во акција на трагање и спасување,
- хуманитарни и здравствени летови и
- летови на државните воздухоплови и оперативните летови кои имаат безбедносен карактер.

ЧЕТВРТИ ДЕЛ

АЕРОДРОМИ, ЛЕТАЛИШТА И ТЕРЕНИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 61

(1) Аеродром и леталиште можат да се користат за воздушен сообраќај само ако ги исполнуваат условите за безбедност на воздушниот сообраќај пропишани со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон, ако ги исполнува условите пропишани со прописите за планирање, проектирање, изградба и реконструкција на градби, ако е запишан во регистар на аеродроми, односно леталишта и доколку има одобрение за користење од надлежен орган.

(2) Терен може да се користи за полетување и слекување на воздухоплови ако ги исполнува условите за безбедност на воздушниот сообраќај што ги пропишува Агенцијата.

Член 62

(1) Аеродромите можат да бидат цивилни, воени и мешовити (цивилно-воени).

(2) Аеродромите според намената се делат на:

1) аеродроми првенствено наменети за јавен воздушен превоз - воздухопловни пристаништа;

2) аеродроми првенствено наменети за воздухопловно-спортски активности - спортски аеродроми и

3) аеродроми за сопствени потреби.

(3) Според видот на воздухопловите и местото на слетување, аеродромите можат да бидат аеродроми за воздухоплови на копно, на вода - хидродроми и аеродроми за хеликоптери - хелидроми (на копно, вода и подигнат објект).

Член 63

(1) Воениот аеродром може да се користи како воздухопловно пристаниште под услов и на начин утврдени со договор меѓу Министерството за одбрана и корисникот.

(2) Со договорот од ставот (1) на овој член се определуваат деловите од аеродромот што можат да се користат за потребите на воздушниот превоз, начинот на користење, условите за одржување и меѓусебните права и обврски на договорните страни.

Член 64

(1) За секое воздухопловно пристаниште Агенцијата утврдува постапки, процедури и минимум услови за безбедно полетување и слетување на цивилните воздухоплови кои се објавуваат во Зборникот на воздухопловни информации.

(2) За секое цивилно или мешовито воздухопловно пристаниште кое се користи за летање на државни воздухоплови, постапките, процедурите и минималните услови за безбедно полетување и слетување на државните воздухоплови соодветно на видот на државниот воздухоплов ги утврдува министерот за одбрана, министерот за финансии, односно министерот за внатрешни работи, земајќи ги предвид постапките, процедурите и минималните услови од ставот (1) на овој член, а во координација со давателот на услуги на воздухопловна навигација.

Член 65

Операторот на воздухоплов е должен да го утврди оперативниот минимум за секој аеродром што го користи за полетување и слетување на воздухоплови, кои не можат да бидат помали од минималните услови пропишани од директорот на Агенцијата.

Член 66

Аеродромите се делат на класи според физичките, градежните и сообраќајните карактеристики на главната полетно-слетна патека и патеките за возење и на категории според степенот на опременост со уреди и средства за приоѓање, слетување, маневрирање и полетување на воздухопловите.

II. ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА АЕРОДРОМ,ОДНОСНО ЛЕТАЛИШТЕ

Член 67

(1) Аеродромот, односно леталиштето мора да биде изграден така што ќе ги исполнува условите за безбедно полетување, слетување и престој на сите или само на определени видови и типови на воздухоплови.

(2) Посебните услови за планирање, проектирање, изградба и реконструкција на аеродром и леталиште ги пропишува министерот за транспорт и врски.

(3) Посебните услови за планирање, проектирање, изградба и реконструкција на воените аеродроми ги пропишува министерот за одбрана.

Член 68

(1) Во постапката за издавање на акти за градење согласно со Законот за градење, при изградба или реконструкција на аеродром, леталиште или објект на аеродром или леталиште, како и препрека во зоната на аеродромот или леталиштето, инвеститорот е должен да прибави согласност од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај.

(2) Во постапката за издавање на акти за градење согласно со Законот за градење за објекти во и надвор од зоната на аеродромот или леталиштето, инвеститорот е должен да прибави согласност од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај и тоа за издвоени антенски столбови со височина поголема од 15м, оцапи со височина поголема од 30м, далноводи под напон поголем од 100 КВ, ветерници, како и други објекти кои се со височина поголема од 100м.

(3) Согласностите од ставовите (1) и (2) на овој член ги издава Агенцијата.

(4) За објектите од ставовите (1) и (2) на овој член за кои се издава одобрение за употреба во комисиите за технички преглед на градбите учествува претставник од Агенцијата.

Член 69

(1) Операторот на аеродромот или леталиштето е должен да ги искористува полетно-слетните и другите патеки, платформата, објектите, инсталациите, уредите и опремата според нивната намена и капацитет во согласност со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

(2) Операторот на аеродромот или леталиштето е должен на воздухоплов кој има одобрение за летање во македонскиот воздушен простор да му овозможи користење на аеродромските објекти и инфраструктура во согласност со важечките прописи и во границите на расположливите капацитети.

Член 70

(1) Авиопревозниците, патниците и давателите на услугите на аеродром и другите корисници на аеродромската инфраструктура плаќаат надоместок, и тоа:

- за користење на полетно-слетната патека и патеките за возење, односно за полетување, слетување и осветлување,

- за престој на воздухоплови (паркинг) и

- за користење на пристанишна платформа и зграда со придружни објекти (аеродромска такса).

(2) Надоместокот од ставот (1) на овој член се приходува на операторот на аеродромската инфраструктура.

(3) Висината на надоместокот од ставот (2) на овој член за користење на аеродромската инфраструктура ја определува операторот на аеродромот, во зависност од трошоците за одржување и користење на аеродромската инфраструктура на начин кој го пропишува министерот за транспорт и врски.

(4) Владата на Република Северна Македонија дава согласност на висината на надоместокот од ставот (1) на овој член.

(5) По исклучок од одредбата од ставот (1) на овој член, надоместок не се плаќа за летовите:

- на домашните државни воздухоплови и воздухопловите на Владата на Република Северна Македонија,

- за хуманитарни цели,

- за воздухопловно-спортска дејност,

- за обука на домашен воздухопловен персонал,

- за потрага и спасување и

- за калибража и тестирање на техничките средства и уредите за воздушен сообраќај.
- во случаи определени со меѓународни договори или документи кои ги прифатила Република Северна Македонија.

Член 71

(1) Времето во кое аеродромот е отворен за сообраќај го утврдува операторот.

(2) Времето на отвореност на воздухопловното пристаниште го утврдува операторот, најмалку 30 дена пред денот на отворањето на пристаништето, односно пред промената на времето на отвореност на пристаништето.

Член 71-а

(1) Во случаите кога ќе се појават проблеми со капацитетот на одреден аеродром, Владата на Република Северна Македонија може согласно со условите од Регулативата 95/93 на ЕУ да го дезигнира тој аеродром за координиран аеродром или аеродром со олеснет распоред.

(2) На координиран аеродром или аеродром со олеснет распоред Владата на Република Северна Македонија ќе именува физичко или правно лице за координатор на аеродром или независен олеснувач на распоред по извршени консултации со превозниците, операторот на аеродром или Комитетот за координација, ако таков комитет постои.

(3) На координаторот на аеродром или независниот олеснувач на распоред именувани согласно со ставот (2) на овој член им следува надоместок во висина што ја пропишува Владата на Република Северна Македонија.

(4) На координиран аеродром, Владата на Република Северна Македонија формира Комитет за координација согласно со Регулативата 95/93 на ЕУ.

(5) Правилата за доделување на слотови ги пропишува Владата на Република Северна Македонија.

Член 72

(1) Аеродромот, леталиштето и теренот кои ги исполнуваат условите за безбедно полетување, слетување и престој на воздухоплови се запишуваат во регистар на аеродроми, регистар на леталишта, односно евиденција на терен.

(2) Регистарот на аеродроми, регистарот на леталишта и евиденцијата на терен од ставот (1) на овој член ги води Агенцијата.

(3) Формата, содржината и начинот на водење на регистарот на аеродроми, односно регистарот на леталишта и евиденцијата на терен ги пропишува директорот на Агенцијата.

(4) Аеродромот, односно леталиштето се брише од регистарот доколку се констатира дека трајно не ги исполнува условите за безбедно користење или ако сопственикот на аеродромот, односно леталиштето тоа го бара.

(5) Терен кој не ги исполнува условите за безбедно користење се брише од евиденцијата на терени.

Член 72а

(1) Воените аеродроми, леталишта и терени кои ги исполнуваат условите за безбедно слетување и престој на воздухоплови се запишуваат во регистарот на воени аеродроми, леталишта и терени кој го води Министерството за одбрана.

(2) Формата, содржината и начинот на водење на регистарот на воени аеродроми, леталишта и терени ги пропишува министерот за одбрана.

Член 73

(1) За аеродромот или леталиштето кој ги исполнува условите за безбедно користење, Агенцијата издава уверение за исполнување на условите за безбедно користење, на операторот на аеродромот, односно леталиштето.

(2) За издавање, продолжување промена обновување и пренос на уверението од ставот (1) на овој член се плаќа надомест во висина што ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци.

Член 74

(1) Операторот на аеродромот ја известува Агенцијата и давателот на услуги од членот 60 на овој закон за секоја планирана промена на намената, класата или категоријата на аеродромот најмалку 60 дена пред денот на настанувањето на промената.

(2) За секоја планирана работа од поголем обем којашто предизвикува затворање на делови од аеродромот или ограничување на користењето на површините за маневрирање, известувањето се доставува најмалку седум дена пред почетокот на работите.

(3) За ненадејни и непредвидени промени, работи и интервенции операторот на аеродромот веднаш ја известува Агенцијата и давателот на услуги од членот 60 на овој закон.

Член 75

(1) Површините за маневрирање, платформите и другите површини на аеродромот, односно леталиштето определени за движење на воздухопловите по земјата, мораат да бидат обележани.

(2) Начинот на обележувањето на површините од ставот (1) на овој член ги пропишува директорот на Агенцијата.

Член 76

(1) Изградбата, поставувањето и обележувањето на објекти, инсталации и уреди во зоната на аеродромот и леталиштето, вклучувајќи ги и објектите и уредите за контрола на летањето, како и на објектите надвор од зоната на аеродромот и леталиштето, коишто можат да влијаат врз безбедноста на воздушниот сообраќај (антенски столбови, оцаи, кули и слично), се вршат на начин пропишан со овој и друг закон.

(2) Земјиштето во зоната на аеродромот, односно леталиштето и земјиштето во нивна непосредна близина се обработува и користи на начин пропишан со овој и друг закон.

(3) Условите за поставување, градба и обележување на објектите од ставот (1) на овој член и условите и начинот за обработка и користење на земјиштето од ставот (2) на овој член ги пропишува министерот за транспорт и врски.

Член 77

Обележувањето на објектите од членот 76 став (1) на овој закон го врши операторот на објектот доколку е изграден по изградбата на аеродромот, односно леталиштето, а операторот на аеродромот, односно леталиштето доколку објектот е изграден пред изградбата или реконструкцијата на аеродромот, односно леталиштето.

Член 78

(1) Ако објектот од членот 76 став (1) на овој закон е изграден спротивно на овој закон или прописите донесени врз основа на овој закон, сопственикот е должен да го отстрани на свој трошок доколку објектот е изграден после изградбата на аеродромот или леталиштето, а доколку е изграден пред изградбата и рекон-

струкцијата на аеродромот или леталиштето отстранувањето ќе го изврши сопственикот или инвеститорот на аеродромот, односно леталиштето на свој трошок и со правичен надоместок.

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член се применува и на природни препреки во природно-одлетните правци на аеродромот, односно леталиштето (дрвја, жбунови и слично).

Член 79

(1) Површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот операторот на аеродромот ги користи, одржува и контролира на начин што го пропишува Агенцијата.

(2) На воен аеродром и воен дел на мешовит аеродром, површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата се одржуваат и контролираат на начин што го пропишува министерот за одбрана.

Член 80

Операторот на леталиштето го одржува леталиштето на начин и под услови што ги пропишува директорот на Агенцијата.

III. УСЛУГИ НА АЕРОДРОМ

Член 81

(1) Услуги на аеродром даваат трговски друштва.

(2) Авиопревозниците, патниците и другите корисници на услугите на аеродром плаќаат надоместок.

(3) Надоместокот од ставот (2) на овој член е приход на давателите на услугите на аеродром.

(4) Висината на надоместокот од ставот (2) на овој член ја определуваат самите даватели на услуги на аеродром.

Член 82

(1) На аеродром и леталиште се организира противпожарно-спасувачко и медицинско обезбедување, а на воздухопловно пристаниште се организира противпожарна-спасувачка служба, служба за итна медицинска помош и служба за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво, кои даваат услуги на аеродром, под услови и на начин кои ги пропишува директорот на Агенцијата.

(2) Противпожарната служба, службата за итна медицинска помош, односно противпожарното обезбедување и медицинското обезбедување, како и службите за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и опслужување на воздухопловите со гориво и мазиво ги организира операторот на воздухопловното пристаниште односно операторот на аеродромот.

(3) Извршувањето на услугите на аеродром на прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво, операторот на воздухопловното пристаниште може со договор да му ги додели и на друго правно лице, под услови и начин утврдени со членот 82-е на овој закон.

(4) На воздухопловното пристаниште се организира снабдување на клипните и млазните воздухоплови со гориво и мазиво во согласност со важечкиот стандард за квалитет.

(5) На воздухопловното пристаниште треба да има обезбедено гориво и мазиво најмалку за тридневна употреба, во зависност од планираниот обем на сообраќајот на воздухопловното пристаниште.

(6) Ако поради виша сила или друг вонреден настан, правното лице што врши снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво, не е во можност воздухопловот да го снабдува со гориво и мазиво е должно веднаш по настанувањето на тие околности да ги известат операторот на аеродромот, Агенцијата и надлежната контрола на летање.

Член 82-а

Пристапот на пазарот за извршување на услуги на аеродром на прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и опслужување на воздухопловите со гориво и мазиво на воздухопловните пристаништа отворени за јавен воздушен превоз се осътварува согласно со Директивата 96/67 на ЕУ.

Член 82-б

(1) Одредбите на Директивата 96/67 на ЕУ се применуваат на сите воздухопловни пристаништа што се наоѓаат на територијата на Република Северна Македонија и се отворени за јавен воздушен превоз, во следниве случаи:

а) одредбите од членот 82-г став (1) на овој закон, што се однесуваат на категориите на услуги на аеродром што не се опфатени со членот 82-г став (2) на овој закон се применуваат за секое воздухопловно пристаниште без разлика на обемот на сообраќај;

б) одредбите што се однесуваат на категориите на услуги на аеродром наведени во членот 82-г став (2) на овој закон се применуваат за воздухопловните пристаништа со годишен сообраќај не помал од 1 милион патници или 25.000 тони стока и

в) одредбите што се однесуваат на категориите на услуги на аеродром наведени во членот 82-в на овој закон, се применуваат за воздухопловни пристаништа со:

- годишен сообраќај не помал од 3 милиони патници или 75.000 тони стока или
- годишен сообраќај не помал од 2 милиона патници или 50.000 тони стока за период од шест месеци пред 1 април или 1 октомври од претходната година.

(2) Одредбите на Директивата 96/67 на ЕУ се применуваат на сите воздухопловни пристаништа што се наоѓаат на територијата на Република Северна Македонија и се отворени за јавен воздушен превоз со годишен сообраќај не помал од 2 милиона патници или 50.000 тони стока.

(3) Ако воздухопловното пристаниште постигне еден од праговите за превоз на стока утврдени во овој член, без да го постигне утврдениот праг за превоз на патници, тогаш одредбите на Директивата 96/67 на ЕУ не се применуваат на категориите услуги на аеродром кои се однесуваат исклучиво на патници.

(4) Министерството за транспорт и врски до 1 јули секоја година доставува до Европската комисија податоци за воздухопловните пристаништа на територијата на Република Северна Македонија, кои ќе постигнат одредени прагови на сообраќај утврдени со овој член.

Член 82-в

(1) Слободен пристап на давателите на услуги на аеродром на пазарот на услуги на аеродром на трети лица се обезбедува за давателите на услуги на аеродром основани во земја членка на ЕЗВО, во согласност со одредбите од членот 82-б од овој закон.

(2) По барање на операторот на воздухопловното пристаниште давањето на услуги на аеродром од страна на овластени даватели на услуги на аеродром може да се ограничи за секоја од наведените категории на услуги на аеродром:

- прифаќање и испраќање на багаж,
- прифаќање и испраќање на воздухоплови на платформа,

- опслужување со гориво и мазиво и
- прифаќање и испраќање на стока и пошта, поврзано со нивна физичка манипулација при доаѓање, заминување или трансфер меѓу карго терминалот и воздухопловот.

(3) Бројот на даватели на услуги на аеродром го утврдува Агенцијата во консултација со операторот на воздухопловното пристаниште.

(4) Бројот на овластени даватели на услуги на аеродром од ставот (2) на овој член, не може да се ограничи на помалку од два за секоја категорија услуги на аеродром.

(5) Освен тоа, најмалку еден од овластените даватели на услуги на аеродром не може да биде директно или индиректно контролиран од:

- операторот на воздухопловното пристаниште,
- кој било корисник на воздухопловното пристаниште што има превезено повеќе од 25% од регистрираните патници или стока на тоа воздухопловно пристаниште во годината што и' претходи на онаа година во која биле избрани давателите на услуги на аеродром и
- тело што го контролира или е директно или индиректно контролирано од операторот на воздухопловното пристаниште или кој било корисник на воздухопловното пристаниште.

(6) Во случај кога се ограничува бројот на овластени даватели на услуги на аеродром согласно со ставовите (2) и (4) на овој член, во тој случај не може да се спречи еден корисник на воздухопловно пристаниште, без разлика кој дел од воздухопловното пристаниште му е распределен, да има можност за избор меѓу најмалку двајца даватели на услуги на аеродром во поглед на секоја категорија на услуги на аеродром што подлежи на ограничување, под условите утврдени во ставовите (2), (4) и (5) на овој член.

Член 82-г

(1) Агенцијата обезбедува слобода на самостојно давање на услуги на аеродром од членот 82-б на овој закон.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, а по барање на операторот на воздухопловното пристаниште самостојно опслужување може да вршат најмалку двајца корисници на воздухопловно пристаниште, под услов тие да бидат избрани врз основа на релевантни, објективни, транспарентни и недискриминирачки критериуми за следниве категории на услуги на аеродром:

- прифаќање и испраќање на багаж,
- прифаќање и испраќање на воздухоплови на платформа,
- опслужување со гориво и мазиво и
- прифаќање и испраќање на стока и пошта, поврзано со нивна физичка манипулација при доаѓање, заминување или трансфер меѓу карго терминалот и воздухопловот.

Член 82-д

(1) Операторот на воздухопловното пристаниште управува со централизираната инфраструктура која се користи за давање на услуги на аеродром, чија комплексност, трошоци или влијание на околината не дозволува поделба или дуплирање на системите за сортирање на багаж, одмрзнување, прочистување на вода и дистрибуција на гориво.

(2) Користењето на централизираната инфраструктура е задолжително за давателите на услуги на аеродром и за корисниците на воздухопловното пристаниште кои самостојно се опслужуваат.

(3) Управувањето со централизираната инфраструктура треба да биде транспарентно, објективно и недискриминирачки и да не го попречува пристапот на давателите на услуги на аеродром и на корисниците на воз-

духопловното пристаниште кои самостојно се опслужуваат во рамките на ограничувањата определени со Директивата 96/67 на ЕУ.

Член 82-ѓ

(1) Ако на определено воздухопловно пристаниште постојат посебни ограничувања на расположливиот простор или капацитет, кои произлегуваат од застој во сообраќајот и степенот на искористеност на просторот, кои го оневозможуваат отворањето на пазарот и/или спроведувањето на самостојното опслужување до степен кој го определува Директивата 96/67 на ЕУ, Агенцијата може:

- согласно со членот 82-в ставови (2), (4) и (5) на овој закон да го ограничи бројот на даватели на една или повеќе категории на услуги на аеродром кои не се наведени во членот 82-в ставови (2) и (4) на овој закон на дел или на целото воздухопловно пристаниште,
- давањето на една или повеќе услуги на аеродром наведени во членот 82-в ставови (2) и (4) на овој закон да го одобри на еден давател на услуги на аеродром,
- да го одобри самостојното опслужување на ограничен број на корисници на воздухопловното пристаниште за категории на услуги на аеродром кои не се наведени во членот 82-г став (2) на овој закон, под услов тие корисници да се избрани врз основа на релевантни, објективни, транспарентни и недискриминирачки критериуми и

- да го забрани или да го ограничи самостојното опслужување на еден корисник на воздухопловно пристаниште за категориите на услуги на аеродром наведени во членот 82-г став (2) на овој закон.

(2) Сите исклучоци за кои е одлучено согласно со ставот (1) на овој член мора:

- да ја специфицираат категоријата или категориите на услуги на аеродром за кои се одобрува исклучокот и посебните ограничувања на расположливиот простор или капацитет што го оправдуваат таквиот исклучок и
- да бидат придружени со план на соодветни мерки за надминување на ограничувањата.

(3) Исклучоците од ставот (1) на овој член не смеат:

- да ги доведат во прашање целите на Директивата 96/67 на ЕУ,
- да доведат до нарушување на конкуренцијата меѓу давателите на услуги на аеродром и/или корисниците на воздухопловното пристаниште кои самостојно се опслужуваат и
- да се применуваат во опсег поголем отколку што е потребен.

(4) Исклучоците од ставот (1) алинеи 1, 3 и 4 на овој член не може да траат подолго од три години. Агенцијата треба да донесе нова одлука за кое било барање за исклучок, кое исто така ќе подлежи на постапката утврдена со овој член, најдоцна три месеци пред истекот на овој временски период.

(5) Исклучокот од ставот (1) алинеја 2 на овој член не може да трае подолго од две години, меѓутоа Агенцијата може врз основа на одредбите од ставот (1) на овој член да одобри овој период да биде продолжен за еднократен период од две години.

Член 82-е

(1) Операторот на воздухопловното пристаниште организира и спроведува постапка за избор на даватели на услуги на аеродром овластени за давање на услуги на аеродром на едно воздухопловно пристаниште доколку нивниот број е ограничен во случаите предвидени со членот 82-в ставови (2) и (4) или членот 82-ѓ на овој закон.

(2) Постапката за избор се врши согласно со следниве принципи:

а) во случаите кога давателите на услуги на аеродром треба да исполнат соодветни стандардни услови и технички спецификации, тогаш тие услови и спецификации се утврдуваат по консултација со Одборот на корисници на воздухопловното пристаниште. Критериумите за избор утврдени со стандардните услови или техничките спецификации мора да бидат релевантни, објективни, транспарентни и недискриминирачки;

б) давателите на услуги на аеродром се избираат:

- по консултација со Одборот на корисници на воздухопловното пристаниште од страна на операторот на воздухопловното пристаниште, под услов операторот на воздухопловното пристаниште да:

1) не обезбедува слични услуги на аеродром;

2) нема директна или индиректна контрола над било кој давател на такви услуги и

3) нема никакво учество кај тие даватели на услуги на аеродром и

- во сите други случаи, постапката за избор на даватели на услуги на аеродром ја организира и спроведува Агенцијата по претходна консултација со Одборот на корисници на воздухопловното пристаниште и операторот на воздухопловното пристаниште;

в) давателот на услуги на аеродром се избира за период не подолг од седум години и

г) ако давателот на услуги на аеродром престане да ги извршува активностите пред истекот на периодот за кој е избран, се избира нов давател на услуги на аеродром врз основа на истата постапка.

(3) Постапката за избор се спроведува со објавување на јавен оглас кој мора да ги содржи најмалку следниве елементи:

- видот на услугите за кои се објавува јавниот оглас,

- условите кои мора да ги исполнува давателот на услуги на аеродром,

- периодот на давање на услугите,

- критериумите за избор,

- рок за поднесување на понудите,

- рок за донесување на одлуката за избор и

- правна заштита.

(4) Ако бројот на даватели на услуги на аеродром е ограничен согласно со членот 82-в ставови (2) и (4) или членот 82-ѓ на овој закон, операторот на воздухопловното пристаниште може самостојно да дава услуги на аеродром без да подлежи на постапката за избор утврдена во ставот (2) на овој член. Операторот на воздухопловното пристаниште може без спроведување на постапката утврдена во овој член, за давање на услуги на аеродром на тоа воздухопловно пристаниште, да овласти некое друго правно лице под услов:

- операторот на воздухопловното пристаниште да има директна или индиректна контрола над тоа правно лице или

- тоа правно лице да има директна или индиректна контрола над операторот на воздухопловното пристаниште.

(5) Операторот на воздухопловното пристаниште во рок од три дена од донесувањето на одлуката за избор, го известува Одборот на корисници на воздухопловното пристаниште за резултатите од постапката за избор.

(6) Против одлуките на операторот на воздухопловното пристаниште од ставот (1) на овој член, незадоволната страна може да поднесе тужба пред надлежен суд.

Член 82-ж

(1) Давателот на услуги на аеродром и самостојниот давател на услуги на прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и опслужување на воздухопловите со гориво и мазиво можат да започнат со вршење на услуги по добивањето на одобрение од Агенцијата.

(2) Одобрението од ставот (1) на овој член се издава на барање на давателот на услуги на аеродром или самостојниот давател на услуги по спроведената постапка на избор, доколку ги исполнува условите пропишани врз основа на членот 82 став (1) на овој закон.

(3) Условите за издавање на одобрението мора да бидат поврзани со стабилна финансиска состојба и доволно осигурително покритие, сигурност и безбедност на инсталациите, воздухопловите, опремата и лицата, како и со заштита на животната средина и почитување на прописите од областа на социјалната политика.

(4) Условите за издавање на одобрението мора да бидат во согласност со следниве принципи:

- да се применуваат на недискриминаторски начин за различни даватели на услуги на аеродром и аеродромски корисници,

- да бидат во врска со планираната цел и

- не смеат, во пракса, да го ограничуваат пристапот на пазарот или слободата на самостојно опслужување што е на ниво под она предвидено со ЕУ Директивата 96/67.

(5) Одобрението се издава за период не подолг од седум години.

(6) Агенцијата ќе го повлече одобрението од овој член само ако имателот на одобрението повеќе не ги исполнува, од причини што сам ги предизвикал, условите наведени во ставот (2) на овој член. Основите за одбивање или повлекување мора да им бидат соопштени на давателот на услуги на аеродром или самостојниот давател на услуги и на операторот на воздухопловното пристаниште.

(7) Агенцијата на предлог на операторот на воздухопловното пристаниште ќе го повлече одобрението на давателот на услуги на аеродром или на самостојниот давател на услуги ако истиот не ги почитува пропишаните услови за работење на воздухопловното пристаниште од членот 82 став (1) на овој закон.

Член 82-з

(1) Давателите на услуги на аеродром и самостојните даватели на услуги мораат да имаат пристап до објектите на воздухопловното пристаниште, вклучувајќи ја и централизираната инфраструктура која е потребна за извршување на нивните активности. Просторот за давање на услугите на аеродром мора да биде поделен меѓу различните даватели на услуги на аеродром и самостојните даватели на услуги, на начин потребен за остварување на нивните права, како и овозможување на чесна и ефикасна конкуренција врз основа на релевантни, објективни, транспарентни и недискриминирачки правила и критериуми.

(2) Операторот на воздухопловното пристаниште определува надоместок за пристап до и користење на инфраструктурата врз основа на релевантни, објективни, транспарентни и недискриминирачки критериуми.

(3) Давателите на услугите на аеродром и операторот на воздухопловното пристаниште се должни да склучат договор за надоместокот за користење на аеродромската инфраструктура.

Член 82-с

(1) Во случај кога операторот на воздухопловното пристаниште, корисникот на воздухопловното пристаниште или давателот на услуги на аеродром даваат и услуги на аеродром, мора да имаат посебна сметка за надоместокот од дадените услуги на аеродром во однос на сметките од другите дејности.

(2) Во годишните финансиски извештаи на операторот на воздухопловното пристаниште мора да биде видно дека нема никакви финансиски текови меѓу неговата дејност како оператор на воздухопловно пристаниште и неговата дејност како давател на услуги на аеродром.

(3) Независен овластен ревизор врши ревизија и во ревизорскиот извештај утврдува дали е извршено раздвојување на сметките од ставовите (1) и (2) на овој член.

(4) Операторот на воздухопловното пристаниште не смее да ги субвенционира неговите услуги на аеродром од приходи остварени од други дејности кои истиот ги извршува како оператор на воздухопловното пристаниште.

Член 82-и

(1) На секое воздухопловно пристаниште на кое се однесува ЕУ Директивата 96/67, корисниците на воздухопловното пристаниште формираат Одбор на корисници на воздухопловно пристаниште. Сите корисници на воздухопловното пристаниште имаат право да бидат членови во одборот или да бидат претставувани во одборот од страна на друго лице.

(2) Одборот на корисници на воздухопловното пристаниште донесува Деловник за работа.

Член 82-ј

(1) Министерството за транспорт и врски, Агенцијата, операторот на воздухопловното пристаниште, Одборот на корисници на воздухопловното пристаниште и давателите на услуги на аеродром од членот 82-ж на овој закон, најмалку еднаш годишно организираат состаноци за консултации во врска со примената на одредбите на овој закон.

(2) Консултациите треба да се однесуваат на цените на услуги на аеродром за кои се одобрени исклучоци и за организацијата на давањето на тие услуги.

Член 82-к

(1) Доколку Министерството за транспорт и врски утврди дека земји кои не се страни на Мултилатералната спогодба за основање на ЕЗВО правно и фактички не им обезбедиле на македонските даватели на услуги на аеродром и самостојните даватели на услуги:

- ист третман кој го имаат давателите на услуги на аеродром и самостојните даватели на услуги на тие земји во Република Северна Македонија,

- ист третман кој го имаат давателите на услуги на аеродром и самостојните даватели на услуги во земјите каде што се основани (како национални) и

- ист третман кој го имаат давателите на услуги на аеродром и самостојните даватели на услуги од земји кои не се страни на Мултилатералната спогодба за основање на ЕЗВО, може целосно или делумно да престане со исполнување на обврските кои произлегуваат од Директивата 96/67 на ЕУ.

(2) Министерството за транспорт и врски ја известува Европската Комисија за видот и опсегот на одлуката од ставот (1) на овој член во рок од 30 дена од денот на донесувањето на истата.

Член 82-л

(1) Во случај кога со инфраструктурата на воздухопловното пристаниште или систем на воздухопловни пристаништа управува повеќе од еден оператор на воздухопловно пристаниште, секој оператор во врска со одредбите од овој подел се смета како дел од единствено тело кое управува со инфраструктурата на воздухопловното пристаниште.

(2) Во случај кога еден оператор управува со инфраструктурата на две или повеќе воздухопловни пристаништа или системи на воздухопловни пристаништа, секое воздухопловно пристаниште, односно систем на воздухопловни пристаништа во врска со одредбите од овој подел, се смета како издвоена целина.

Член 82-љ

На барање на Европската Комисија, Агенцијата ги доставува бараните податоци со цел составување на извештајот за примена на ЕУ Директивата 96/67.

III-а. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Член 83

(1) Во рамките на аеродромскиот периметар дозволено е движење само на лица кои извршуваат службени обврски и кои поседуваат важечка аеродромска идентификациона картичка, како и на возила со важечка аеродромска дозвола.

(2) Аеродромската идентификациона картичка и важечката аеродромска дозвола за возилата од ставот (1) на овој член се издаваат од страна на:

- аеродромскиот оператор по претходно добиено мислење од страна на Министерството за внатрешни работи во согласност со критериумите содржани во Националната програма за обезбедување во цивилното воздухопловство и

- Министерството за одбрана во однос на воениот дел на мешовит аеродром.

Член 84

(1) Аеродромскиот оператор изработува Аеродромска програма за обезбедување во согласност со одредбите од Националната програма за обезбедување во цивилното воздухопловство. Аеродромската програма за обезбедување ја одобрува Агенцијата.

(2) Секој домашен превозник изработува Програма за обезбедување на превозникот во согласност со одредбите во Националната програма за обезбедување во цивилното воздухопловство. Програмата за обезбедување на превозникот ја одобрува Агенцијата.

(3) Секој странски превозник може да полетува и слетува од аеродромите во Република Северна Македонија доколку има Програма за обезбедување на превозникот одобрена од надлежната воздухопловна власт на земјата која го издала уверението за исполнување на безбедносните услови (АОС). Пред да започне да лета, превозникот ја доставува одобрената Програма за обезбедување до Агенцијата.

(4) Аеродромскиот оператор и превозниците се должни да имплементираат мерки за обезбедување во согласност со соодветните одобрени програми за обезбедување во насока на зачувување на цивилното воздухопловство од дејствија на незаконско постапување.

(5) Сите физички или правни лица присутни на аеродромот мора да ги почитуваат пропишаните услови, правила и мерки за обезбедување.

(6) Владата на Република Северна Македонија ги пропишува условите, правилата и начинот за обезбедување од дејствија на незаконско постапување.

(7) На аеродроми каде повеќе од 40 вработени поседуваат аеродромска идентификациона картичка и на кои им е дозволен пристап до безбедносно ограничениите зони, ќе се воспостават критични делови на безбедносно ограничениите зони.

(8) Безбедносни контроли на карго и пошта во воздушниот сообраќај може да врши регулиран агент и/или познат испраќач кој ќе гарантира дека прегледаната пратка била заштитена од неовластено влијание од моментот на извршената безбедносна контрола до моментот на товарење во воздухоплов. Регулираниот агент и познатиот испраќач треба да се одобрени од Агенцијата согласно со ставот (6) на овој член.

(9) Регулираниот агент од ставот (8) на овој член изработува програма за обезбедување во согласност со одредбите од Националната програма за обезбедување во цивилното воздухопловство. Програмата за обезбедување на регулираниот агент ја одобрува Агенцијата.

Член 85

(1) На секој аеродром, аеродромскиот оператор формира Аеродромски комитет за обезбедување.

(2) Членови на Аеродромскиот комитетот за обезбедување се претставници на:

- операторот на аеродромот,
- домашните превозници,
- давателите на услуги на аеродромот,
- странските превозници,
- Агенцијата,
- давателот на услуги на воздухопловна навигација,
- Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и Министерството за финансии - Царинската управа и

- претставници на други субјекти доколку нивната дејност е од значење за обезбедувањето.

(3) Комитетот од ставот (1) на овој член ја контролира и надгледува имплементацијата на мерките за обезбедување и врши советување за сите други активности директно поврзани со обезбедувањето на аеродромот.

Член 86

(1) Со цел за преземање на превентивни мерки, организирани акции и елиминација на последиците од дејствија на незаконско постапување во цивилното воздухопловство, Владата на Република Северна Македонија формира Национален комитет за обезбедување во цивилното воздухопловство.

(2) Членови на Националниот комитет за обезбедување во цивилното воздухопловство се претставници номинирани од страна на Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за финансии - Царинската управа, Агенцијата, давателот на услуги на воздухопловна навигација, операторот на аеродромите, давателот на услуги на аеродром, домашните превозници и претставници на други субјекти, доколку нивната дејност е од значење за обезбедувањето на барање на претседателот на Националниот комитет за обезбедување.

(3) Претседател на Националниот комитет за обезбедување во цивилното воздухопловство е директорот на Агенцијата во својство на национален координатор за обезбедување во цивилното воздухопловство.

(4) За својата работа Националниот комитет за обезбедување донесува Деловник за работа.

(5) Владата на Република Северна Македонија донесува:

- Национална програма за обезбедување во цивилното воздухопловство,
- Национална програма за обука за обезбедување во цивилното воздухопловство,
- Национална програма за сајбер обезбедување во цивилното воздухопловство,
- Национална програма за контрола на квалитетот во обезбедувањето во цивилното воздухопловство и
- други програми и планови.

III-6. ОЛЕСНУВАЊЕ

Член 86-а

(1) На секој аеродром, аеродромскиот оператор формира Аеродромски комитет за олеснување.

(2) Членови на Аеродромскиот комитет за олеснување се претставници на:

- операторот на аеродромот,
- домашните превозници,
- давателите на услуги на аеродромот,
- странските превозници,
- Агенцијата,

- давателот на услуги на воздухопловна навигација,
- Министерството за транспорт и врски,
- Министерството за внатрешни работи,
- Министерството за финансии - Царинската управа

и

- претставници на други субјекти доколку нивната дејност е од значење за олеснувањето.

(3) Комитетот од ставот (1) на овој член ја контролира и надгледува имплементацијата на мерките за олеснување и врши советување за сите други активности директно поврзани со олеснувањето на аеродромот.

(4) Аеродромскиот оператор донесува аеродромска програма за олеснување во согласност со одредбите на Националната програма за олеснување во воздухопловството. Аеродромската програма за олеснување во воздухопловството ја одобрува Агенцијата.

(5) Аеродромскиот оператор е должен да имплементира мерки за олеснување во согласност со одобрената програма за олеснување.

(6) Владата на Република Северна Македонија ги пропишува мерките и процедурите за олеснување во цивилното воздухопловство.

Член 86-б

(1) Со цел за преземање на мерки за олеснување во цивилното воздухопловство, Владата на Република Северна Македонија формира Национален комитет за олеснување.

(2) Членови на Националниот комитет за олеснување се претставници номинирани од страна на Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии - Царинската управа, Агенцијата, давателот на услуги на воздухопловна навигација, операторот на аеродромот, давателот на услуги на аеродром, домашните превозници и претставници на други субјекти доколку нивната дејност е од значење за олеснувањето на барање на претседателот на Националниот комитет за олеснување.

(3) Претседател на Националниот комитет за олеснување е директорот на Агенцијата во својство на национален координатор за воздухопловно олеснување.

(4) За својата работа Националниот комитет за олеснување донесува Деловник за работа.

(5) Владата на Република Северна Македонија донесува Национална програма за олеснување во воздухопловството.

IV. КОНЦЕСИИ, ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО И ИЗБОР НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ

Член 87

Концесија или јавно приватно партнерство може да се додели за:

- изградба и користење на нов аеродром или лета-лиште или
- реконструкција и користење на постојните аеродроми или леталишта.

Член 88

(1) Постапката за доделување на концесија или јавно приватно партнерство од членот 87 став (1) на овој закон се врши согласно со прописите од областа на концесиите и јавното приватно партнерство.

(2) Периодот за кој се доделува концесијата или јавното приватно партнерство од членот 87 став (1) на овој закон не може да биде подолг од 30 години.

Член 89 е избришан

Член 90

Договорите за концесија или јавно приватно партнерство и права и обврските кои произлегуваат од истите можат да се пренесат со предходна писмена сог-

ласност од концедентот или јавниот партнер, доколку со тоа не се загрозува континуираното и квалитетното воспоставување на концесијата или јавното приватно партнерство.

ПЕТТИ ДЕЛ

РЕГИСТРАЦИЈА, ДРЖАВНА ПРИПАДНОСТ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВОЗДУХОПЛОВИ

I. РЕГИСТРАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА НА ВОЗДУХОПЛОВИ

Член 91

(1) Во македонскиот воздушен простор не смее да лета воздухоплов што не е регистриран, односно евидентиран.

(2) Воздухопловот регистриран во Република Северна Македонија (во натамошниот текст: македонски воздухоплов) има македонска државна припадност.

(3) Агенцијата го води регистарот на воздухоплови на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: регистарот на воздухоплови).

Член 92

(1) Воздухопловот е регистриран во Република Северна Македонија, ако е впишан во регистарот на воздухоплови.

(2) Во регистарот на воздухоплови се впишуваат сите воздухоплови во согласност со ИКАО стандарди.

(3) Директорот на Агенцијата го пропишува начинот на водење на евиденција на воздухоплови кои не се по ИКАО стандарди (ултралесни летала, моторизирани крила и крила за слободно летање), како и за аматерски градени воздухоплови.

Член 93

(1) Во регистарот на воздухоплови, освен воздухопловите коишто се во сопственост на државјани на Република Северна Македонија, односно домашни правни лица, можат да се впишуваат и странски воздухоплови земен на користење врз основа на договор за лизинг или закуп.

(2) Кога домашно правно лице или државјанин на Република Северна Македонија зема странски воздухоплов под закуп за вршење на воздушен сообраќај, истиот може да се впише во регистарот на воздухоплови, ако:

- тоа е предвидено со договорот за закуп,
- договорот за закуп односно лизинг е одобрен од Агенцијата,
- ги исполнува условите од членот 95 на овој закон и

- се закупува само воздухоплов без екипаж, односно летачките операции ги врши со сопствен екипаж.

(3) Кога домашно правно лице или државјанин на Република Северна Македонија зема странски воздухоплов со екипаж под закуп за вршење на воздушен сообраќај истиот не се впишува во регистарот на воздухоплови, туку Агенцијата му издава одобрение за закуп.

(4) Критериумите и постапката за одобрување на договори за закуп, односно лизинг на воздухоплови ги пропишува директорот на Агенцијата.

(5) Македонски воздухоплов кој му е даден под закуп на странско правно или физичко лице заради вршење на воздушен сообраќај во странство може, на барање од закупецот, а со согласност на сопственикот, да се запише во странски регистар на воздухоплови ако тоа е предвидено со прописите на односната земја.

Член 94

(1) Регистарот на воздухоплови се состои од главна книга и збирка на исправи.

(2) Главната книга се состои од уписен, товарен и сопственички лист.

(3) Податоци од главната книга се доставуваат до Централниот регистар на Република Северна Македонија. Агенцијата е должна да го известува Централниот регистар на Република Северна Македонија за секоја промена или бришење на тие податоци во регистарот на воздухоплови.

(4) Формата, содржината и начинот на водење на регистарот, како и податоците што се доставуваат до Централниот регистар на Република Северна Македонија ги пропишува директорот на Агенцијата.

Член 95

(1) Воздухоплов се запишува во регистарот на воздухоплови доколку:

- воздухопловот ги исполнува условите за пловидбеност пропишани со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон,

- операторот на воздухопловот е домашно физичко лице или странско физичко лице со регулиран престој во Република Северна Македонија или е правно лице регистрирано и со седиште во Република Северна Македонија,

- воздухопловот кој има MTOW над 5700 кг има уверение за тип издадено или признато од EASA,

- воздухопловот кој е увезен од земја која не е земја членка на Европската Унија има уверение за пловидбеност на воздухопловот за извоз што го издал надлежниот орган на земјата во која бил претходно регистриран,

- воздухопловот ги исполнува пропишаните услови во поглед на бучавата и другите емисии согласно со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон,

- операторот на воздухопловот има доказ за сопственост или одобрен договор за закуп, односно лизинг на воздухопловот без екипаж,

- операторот кој не е сопственик на воздухопловот достави изјава со која сопственикот се согласува истиот да се запише во регистарот на воздухоплови на Република Северна Македонија и

- воздухопловот е нов, сопственикот да поседува изјава од производителот дека воздухопловот е нов и не бил впишан во ниту еден регистар, односно доколку воздухопловот бил запишан во странски регистар на воздухоплови, сопственикот да поседува потврда дека истиот е избришан од тој регистар или изјава од воздухопловните власти дека ќе биде избришан од странскиот регистар на воздухоплови во моментот на впишување во регистарот на воздухоплови на Република Северна Македонија.

(2) Воздухоплов кој не ги исполнува условите од ставот (1) на овој член може привремено да се впише во регистарот на воздухоплови доколку:

- се увезува во Република Северна Македонија и има документи за тип издадени од воздухопловна власт на странска држава,

- е произведен во Република Северна Македонија и се извезува во странство, а има уверение за тип издадено од Агенцијата,

- е произведен во Република Северна Македонија и нема уверение за тип, а ги исполнува условите за безбедно летање (техничките услови за пловидбеност), а поради испитување и утврдување на неговите летачки способности и технички особини.

(3) Привремениот упис од ставот (2) на овој член може да трае до 12 месеци и за истиот Агенцијата издава уверение за привремена регистрација на воздухоплов.

Член 96 е избришан

Член 97 е избришан

Член 98

(1) Агенцијата е должна да изврши упис во регистарот на воздухоплови и на подносителот на барањето за упис да му издаде уверение за регистрација на воздухопловот, доколку се исполнети условите од членот 95 на овој закон.

(2) За издавање и промена на уверение за регистрација на воздухоплови операторот на воздухопловот плаќа надомест во висина што ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци.

Член 99 е избришан

Член 100

(1) Бришење на воздухопловот од регистарот на воздухоплови се врши:

1) на барање на сопственикот, односно корисникот на воздухопловот;

2) ако воздухопловот е уништен или станал трајно неупотреблив за воздушен сообраќај или од други причини е повлечен од употреба;

3) ако воздухопловот е впишан во регистар на државни воздухоплови;

4) ако воздухопловот во последните три години нема важечко уверение за пловидбеност и

5) сопственикот, односно корисникот на воздухопловот престане да ги исполнува условите од членот 95 на овој закон.

(2) Воздухоплов кој е оптоварен со хипотека, може да се избрише од регистарот само откако ќе се достави писмена согласност на сите хипотекарни доверители чии права се запишани во регистарот на воздухоплови.

Член 101

Агенцијата е должна по бришењето веднаш да го повлече издаденото уверение за регистрација на воздухоплов и за бришењето на воздухопловот од регистарот на воздухоплови да ги извести лицата чиишто права се запишани во товарниот лист.

Член 102

(1) Министерството за внатрешни работи го води регистарот за полициските воздухоплови, Министерството за одбрана го води регистарот за воените воздухоплови и Министерството за финансии го води регистарот за царинските воздухоплови.

(2) Условите и процедурата за впишување на државните воздухоплови во регистрите на државните воздухоплови, содржината и начинот на водење на регистрите на државните воздухоплови, како и условите за бришење на државните воздухоплови во регистрите на државните воздухоплови ги пропишуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и Министерството за финансии.

II. ДРЖАВНА ПРИПАДНОСТ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВОЗДУХОПЛОВИ

Член 103

(1) Воздухоплов регистриран во Република Северна Македонија врз основа на овој закон, задолжително мора да носи знаци на државна припадност и регистарски ознаки.

(2) Знаци на државна припадност се знамето на Република Северна Македонија и ознаката "Z3" (зулутри).

(3) Начинот и местото на обележување на воздухоплови регистрирани и евидентирани во Република Северна Македонија, со знаците за државна припадност, регистарските ознаки и другите ознаки ги пропишува директорот на Агенцијата.

(4) Сите други ознаки и натписи на воздухопловот не смеат да ја попречуваат видливоста на знаците на државната припадност и регистарските ознаки.

Член 104

Воздухопловот впишан во македонскиот регистар на воздухоплови може да носи ознаки на сопственикот, односно корисникот на воздухопловот. Државен воздухоплов носи сопствени ознаки.

Член 105

Странски воздухоплов за време на летањето во македонскиот воздушен простор мора да носи ознаки определени со прописот на земјата во која е регистриран или ознаки предвидени со меѓународна спогодба.

ШЕСТИ ДЕЛ

УСЛОВИ ЗА БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВ, МОТОР, ЕЛИСА, ПАДОБРАН И ОПРЕМА НА ВОЗДУХОПЛОВ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 106

(1) Воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов може да се користат само доколку ги исполнуваат условите за безбеден воздушен сообраќај, односно техничките услови за пловидбеност предвидени со овој закон и со прифатените меѓународни стандарди.

(2) Условите за безбеден воздушен сообраќај од ставот (1) на овој член се определуваат во зависност од видот, категоријата и намената на воздухопловот, односно намената на моторот, елисата, падобранот и опремата на воздухопловот.

Член 107

Воздухопловите според видот се делат на воздухоплови потешки од воздухот (авион, жироплан, хеликоптер, едрилица и воздухоплов којшто не е според ИКАО стандарди) и воздухоплови полесни од воздухот (слободен балон, врзан балон и воздушен брод).

Член 108

(1) Воздухопловите според категоријата се делат на транспортна категорија, нормална полуакробатска, акробатска, комутер и посебна категорија (аматерски граден воздухоплов, експериментален и воздухоплов којшто не е според ИКАО стандарди).

(2) Воздухопловите во зависност од условите за користење (максимална тежина, максимален коефициент на оптоварување и максимална брзина) за кои се пропишани ограничувања во начинот на користењето, се воздухоплови со ограничување.

Член 109

Воздухопловите според намената се делат на: воздухоплови за превоз на лица и предмети, воздухоплови за превоз на товар, воздухоплови за вршење на специјализирани услуги, воздухоплови за воздухопловно-спортски активности, воздухоплови за обука на летачки персонал и воздухоплови за укажување на медицинска помош.

Член 110

Воздухопловот може да се користи само за намената што е назначена во уверението за пловидбеност на начин пропишан во одобрениот летачки прирачник на воздухопловот.

Член 111

(1) Државните воздухоплови се распоредуваат според вид, категорија, намена, тежина, брзина и други посебни поделби.

(2) Распоредувањето, боењето и означувањето, како и употребата на државните воздухоплови ги пропишуваат:

- министерот за одбрана за воените воздухоплови,
- министерот за внатрешни работи за полициските воздухоплови и
- министерот за финансии за царинските воздухоплови.

II. ГРАДБА НА ВОЗДУХОПЛОВИ

Член 112

(1) Градба на воздухоплови и измена на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов се вршат според прифатените меѓународни технички прописи за градба на воздухоплови и измена на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов за квалитет на материјалите.

(2) Пред почетокот на градба на воздухоплов или измена на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов или измена во текот на градењето на воздухопловите, на Агенцијата и се поднесува на увид техничката документација за таа градба.

Член 113

(1) Проектирање и градба на воздухоплов и измена на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошката документација за градба и измени може да врши правно лице коешто покрај општите услови за вршење на стопанска дејност ги исполнува и посебните услови што ги пропишува Агенцијата.

(2) На правното лице од ставот (1) на овој член што ќе поднесе докази дека ги исполнува условите од ставот (1) на овој член Агенцијата му издава уверение за работа.

(3) За издавање, продолжување, обновување и промена на уверението од ставот (2) на овој член се плаќа надоместок во висина што ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци.

Член 114

(1) Градба на воздухоплови од посебна категорија може да врши и физичко лице.

(2) Условите за градба, надзорот над градбата и начинот на утврдување на пловидбеност на воздухопловите од посебна категорија ги пропишува Агенцијата.

Член 115

Агенцијата може да стави забелешки на техничката документација и да бара таа да се измени, ако утврди дека не им одговара на техничките прописи за градба на воздухоплови и измени на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов од членот 112 на овој закон, односно ако утврди дека проектираниот воздухоплов не ги исполнува техничките услови за пловидбеност.

Член 116

Производителот на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов е должен кон производителот на нарачувачот, односно на купувачот да му испорача документација за употребата, одржувањето, обновувањето и поправката на производот, како и да обезбеди негово навремено и непрекинато известување за техничките измени, односно за промената на употреба, одржување и вршење поправки на тој тип производ.

Член 117

(1) Новиот тип воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов мора да се подложи на постапка за оцена на сообразност или признавање на оцената на сообразност заради утврдување дали им одговара на техничките услови за пловидбеност пропишани од Агенцијата.

(2) Испитување заради оцена на сообразност на новиот тип воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов врши EASA.

(3) Испитувањето заради оцена на сообразност и издавањето на уверенија за тип се врши под услови, на начин и во постапка пропишани од директорот на Агенцијата.

Член 118

(1) Уверенијата за тип издадени, признати или валидирани од EASA директно се сметаат за признати во Република Северна Македонија без спроведување на постапка за нивно признавање од страна на Агенцијата.

(2) Додаток на уверение за тип (STC), модификации (MODIFICATIONS) и поправки (REPAIRS) на воздухопловите регистрирани во Република Северна Македонија се признаваат доколку истите се одобрени од EASA или од организација за проектирање и градба, овластена или прифатена од EASA или од носителот на уверението за тип на воздухопловот.

III. ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ

Член 119

(1) Сопственикот, односно корисникот на воздухоплов е должен во текот на користењето да врши прегледи и проверки на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов и да ги одржува во состојба која обезбедува безбеден воздушен сообраќај во согласност со одредбите од овој закон и со прописите за одржување на воздухоплови донесени врз основа на овој закон.

(2) Прегледите и проверките, поправките, замените и обновите на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов (во натамошниот текст: одржување на воздухоплов), превентивно одржување на воздухоплов и измените на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов, како и техничката контрола и контролата на квалитетот на работите морат да се вршат во согласност со прописите донесени врз основа на овој закон и со техничките упатства на производителот на определен тип на воздухоплов.

Член 120

(1) Одржувањето и техничката контрола на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов се вршат според техничкиот систем за одржување за секој тип воздухоплов, мотор, елиса, падобран, односно вид на опрема.

(2) Техничкиот систем од ставот (1) на овој член треба да биде во согласност со барањата за одржување, одобрени од надлежните воздухопловни органи на земјата на производителот, со техничките упатства на производителот за одржување на тој тип воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов, начинот на нивното користење и резултатите од проверката на нивната сигурност во текот на користењето.

(3) Техничкиот систем за одржување од ставот (1) на овој член го изготвува носителот на правото на располагање, односно сопственикот на воздухопловот или корисникот, а го одобрува Агенцијата

Член 121

(1) Ако операторот на воздухоплов му го доверува на странско правно лице линиското и/или базното одржување на воздухопловот, моторот, елисата, падобранот или опремата на воздухопловот е должен на Агенцијата да и поднесе доказ дека надлежниот воздухопловен орган на странската земја го овластила тоа правно лице за линиско и/или базно одржување на тој тип на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов.

(2) Ако воздухоплов запишан во регистарот на воздухоплови се даде под закуп на странско лице, операторот на воздухопловот е должен со договорот да обезбеди одржување на воздухопловот, моторот, елисата, падобранот и опремата на воздухопловот според одобриениот технички систем за одржување и тоа кај лицето кое е овластено за тие работи согласно со ставот (1) од овој член.

(3) На операторот на воздухопловот од ставот (1) на овој член, по негово барање, а по извршениот надзор на странското правно лице за условите и начинот на одржувањето на воздухопловот, Агенцијата му издава уверение за валидација на издаденото уверение за исполнување на условите за одржување на воздухоплови издадени од земја членка на ЕУ директно се признаваат.

(4) По исклучок на ставот (3) од овој член, уверенијата за исполнување на условите за одржување на воздухоплови издадени од земја членка на ЕУ директно се признаваат.

(5) За издавање продолжување, обновување и промена на уверението од ставот (3) на овој член, се плаќа надоместок во висина што ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци.

Член 122

(1) Одржување и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов може да врши, како и да изработува техничко-технолошка документација за одржувањето, правно лице кое има потребен персонал, опрема, како и ги исполнува другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење.

(2) На правното лице од ставот (1) на овој член кое ќе поднесе доказ дека ги исполнува условите од ставот (1) на овој член Агенцијата му издава уверение за работа.

(3) Доколку правното лице од ставот (1) на овој член, поседува уверение за работа од друга земја, Агенцијата издава уверение за валидација на странското уверение доколку се исполнети условите од ставот (8) на овој член.

(4) За издавање продолжување, обновување и промена на уверението од ставот (2) на овој член се плаќа надоместок во висина што ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци.

(5) Едномоторни воздухоплови од нормална, полукробатска и акробатска категорија и едрилицы, иземајќи ја обновата, може да ги одржува и овластено физичко лице ако поседува дозвола за одржување на воздухоплов.

(6) Одржувањето и техничката контрола на државните воздухоплови се врши на начин што го пропишуваат министерот за внатрешни работи за полициските воздухоплови, министерот за одбрана за воените воздухоплови и министерот за финансии за царинските воздухоплови.

(7) По исклучок на ставот (3) од овој член, уверенијата за исполнување на условите за одржување на воздухоплови издадени од земја членка на ЕУ директно се признаваат.

(8) Начинот на одржување, техничката контрола на одржување и изработка на техничко-технолошка документација за одржувањето и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење ги пропишува Агенцијата.

Член 123

Операторот на воздухопловот е должен во согласност со одобриениот технички систем за одржување, да обезбеди преглед на воздухопловот пред секое стартување на моторите со намера за извршување на лет, заради утврдување дали воздухопловот е способен за безбеден воздушен сообраќај, а лицето овластено за преглед на воздухоплови е должно со својот потпис во оперативниот дневник на воздухопловот да потврди дека прегледот е извршен и дека воздухопловот е способен за безбеден воздушен сообраќај.

IV. ПЛОВИДБЕНОСТ НА ВОЗДУХОПЛОВИ

Член 124

(1) Способноста на воздухоплов за безбеден воздушен сообраќај (во натамошниот текст: пловидбеност на воздухоплов) се утврдува со преглед, а се докажува со уверение за пловидбеност на воздухопловот како и со уверение за преглед на пловидбеност кога тоа е определено со пропис донесен врз основа на овој закон.

(2) Уверение за пловидбеност на воздухопловот, односно уверение за преглед на пловидбеност се издава ако воздухопловот одговара на оцената за сообразност, ако е опремен со пропишаните уреди и опрема за безбеден воздушен сообраќај и ако со преглед се утврди дека е способен за безбеден воздушен сообраќај.

(3) Начинот, условите и постапката за утврдување на пловидбеност на воздухоплови ги пропишува Агенцијата.

(4) Способноста на воздухоплов од посебна категорија за летање се утврдува со преглед, а се докажува со употребна дозвола.

(5) Начинот, условите и постапката за издавање на употребна дозвола за воздухопловите од ставот (4) на овој член ги пропишува Агенцијата.

(6) За издавање, продолжување, обновување и промена уверение за пловидбеност, уверение за преглед на пловидбеност и употребна дозвола се плаќа надоместок во висина што ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци.

Член 125

(1) Преглед на воздухоплов заради утврдување на пловидбеноста се врши со испитување на воздухопловот на земја и во лет и може да биде основен, редовен и вонреден.

(2) Основен, редовен и вонреден преглед на воздухоплов се врши по барање на сопственикот, односно корисникот на воздухопловот.

(3) Вонреден преглед на воздухоплов може да се изврши и по барање на воздухопловен инспектор ако тој оправдано се посомнева дека воздухопловот што лета не е способен за безбеден воздушен сообраќај.

(4) Прегледот на воздухоплови заради утврдување на нивната пловидбеност го врши Агенцијата.

(5) По исклучок на ставот (4) на овој член преглед на воздухоплов заради утврдување на пловидбеноста со цел издавање на уверение за преглед на пловидбеноста може да врши и организација за управување со постојана пловидбеност овластена од Агенцијата.

Член 126

(1) Преглед на воздухоплов во лет се врши со испитување на воздухопловот во лет (пробен лет) или со проверка на воздухопловот во лет (функционална проверка).

(2) Испитување на воздухопловот во лет се врши на лет без патници и опфаќа испитување на летачко-техничките карактеристики и на однесувањето на воздухопловот во летот врз основа на програма изготвена од носителот на правото на располагање, односно од сопственикот на воздухопловот или корисникот, одобрена од Агенцијата.

(3) Проверка на воздухоплов во лет се врши на лет и со патници и опфаќа контрола на функционалноста на уредите и системот на воздухопловот на начин кој што не ја загрозува безбедноста на летот.

(4) Проверката на воздухоплов во лет ја врши комисија за испитување на воздухоплови во лет определена од Агенцијата.

(5) За испитување на воздухопловите во лет, на членовите на комисијата за испитување на воздухоплови во лет определена од Агенцијата се плаќа надомест во висина што ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци.

Член 127

(1) За извршениот преглед на воздухопловот операторот на воздухопловот плаќа надомест во висина што ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци.

(2) По исклучок на одредбата од ставот (1) на овој член, ако вонреден преглед на воздухоплов се врши по барање на инспекторот, надомест за извршениот преглед не плаќа операторот на воздухопловот доколку со прегледот се утврди дека воздухопловот е исправен за безбеден воздушен сообраќај.

Член 128

На воздухоплов кој нема уверение за пловидбеност, односно уверение за преглед на пловидбеноста или истото е привремено неважечко, а е способен за безбедно летање, Агенцијата може да издаде дозвола за летање (Permit to fly) доколку истиот ги исполнува условите од членот 124 став (3) од овој закон.

Член 129

(1) Ако со прегледот се утврди дека воздухопловот не ги исполнува условите за безбеден воздушен сообраќај и не одговара на категоријата или намената утврдена во издаденото уверение за пловидбеност, односно уверение за преглед на пловидбеноста на воздухопловот, уверението ќе се повлече.

(2) По барање на сопственикот, односно корисникот на воздухопловот ќе се издаде ново уверение за пловидбеност, односно уверение за преглед на пловидбеноста на воздухопловот за соодветната категорија, односно намена за која воздухопловот може безбедно да се користи.

Член 130

Уверението за пловидбеност на странски воздухоплов издадено во земјата на регистрација на воздухопловот важи во Република Северна Македонија, ако е издадено во согласност со меѓународната спогодба за воздушен сообраќај што ја обврзува Република Северна Македонија или под услови на реципроцитет.

Член 131

(1) Агенцијата ќе го суспендира уверението за тип на воздухоплов, односно уверение за пловидбеност, односно уверение за преглед на пловидбеноста ако ут-

врди или добие извештај од воздухопловните власти на земјата што извршила оценка на сообразноста на определен тип на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов, од нивниот производител или корисник дека настанала грешка поради пропуст во конструкцијата, вградениот материјал, постапката за градба и оценка на сообразноста, како и поради непрописниот начин на користење и одржување на воздухопловот, моторот, елисата, падобранот и опрема на воздухопловот додека таа грешка не се отстрани.

(2) Агенцијата ќе наложи да се провери дали постои грешка на воздухопловот, моторот, елисата, падобранот и опремата на воздухопловот што е регистриран во Република Северна Македонија поради пропуст во конструкцијата, вградениот материјал, постапката за градба и оценка на сообразноста, како и поради непрописниот начин на користење и одржување и на сопственикот, односно корисникот на воздухопловот ќе му наложи таа грешка да ја отстрани во определен рок.

(3) Ако сопственикот, односно корисникот на воздухопловот не постапи согласно со налозите од ставот (2) на овој член, Агенцијата ќе го повлече уверението за пловидбеност, односно уверение за преглед на пловидбеноста на односниот воздухоплов и ќе ја забрани неговата употреба.

(4) Ако на воздухоплов од домашно производство кој има уверение за тип во Република Северна Македонија се утврди грешка од ставот (1) на овој член, Агенцијата веднаш ќе ги извести воздухопловните власти на земјата во која воздухопловот е извезен и во која е регистриран.

(5) Ако на македонски воздухоплов произведен во странство, чие што уверение за тип е признато во нашата земја и за кој е издадено уверение за пловидбеност, односно уверение за преглед на пловидбеноста се утврди грешка од ставот (1) на овој член, Агенцијата за тоа веднаш ќе ги извести воздухопловните власти на земјата во која е извршена оценка на сообразноста.

Член 132

(1) За пловидбеноста на воздухопловот е одговорен операторот на воздухопловот.

(2) Управувањето со пловидбеноста, операторот на воздухопловот од ставот (1) на овој член може да го делегира на овластена организација која има важечко уверение за управување со постојана пловидбеност согласно со прописот од членот 124 став (3) од овој закон.

(3) Уверението за пловидбеност, односно уверение за преглед на пловидбеноста ќе се суспендира, доколку воздухопловот или неговата опрема не се одржуваат во согласност со прописите донесени врз основа на овој закон, ако на воздухопловот или неговата опрема се извршени измени што не се одобрени од Агенцијата или пак ако не се извршени задолжителни измени и други работи наложени од страна на Агенцијата, или од воздухопловните власти на државата која ја извршила оцената за сообразност (Mandatory Continuing Airworthiness Information).

(4) Операторот на воздухопловот мора да ја извести Агенцијата за сите околности, настани, пропусти и открити неправилности како на воздухопловот, така и во поглед на документацијата што можат негативно да влијаат на пловидбеноста на воздухопловот.

Член 133

(1) Воздухоплов кој лета во македонски воздушен простор мора да има уверение за јачина на бучавата која се создава при полетување, во текот на летот и при слетување, како и уверение за емисија на гасови при согорување која настанува при полетување, во тек на лет и слетување.

(2) На македонски воздухоплов уверенијата од ставот (1) на овој член ги издава Агенцијата. За издавање, продолжување и промена на уверенијата од ставот (1) на овој член се плаќа надоместок во висина што ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци.

(3) На странски воздухоплов нема да му се одобри лет во македонски воздушен простор ако ги нема уверенијата од ставот (1) на овој член.

(4) Максимално дозволена јачина на бучавата, односно максимално дозволено количество емисија на гасови кои се создаваат при полетување, во текот на лет и при слетување, ги пропишува министерот за животна средина и просторно планирање, во претходно мислење на Агенцијата.

СЕДМИ ДЕЛ

ПЕРСОНАЛ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И ДРУГ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ

УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 134

(1) Персоналот во воздухопловството за вршење на работите во воздухопловството мора да има пропишана стручна подготовка, да биде стручно оспособен, да поседува дозвола согласно со прифатените меѓународни стандарди и препорачани практики и овластување или уверение за стручна оспособеност и да ги исполнува и другите услови определени со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

(2) Другиот стручен персонал за вршење на други работи од значење за воздухопловството треба да биде стручно оспособен.

Член 135

(1) Агенцијата води регистар на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.

(2) Формата, содржината, како и начинот на водење на регистарот на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал ги пропишува директорот на Агенцијата.

(3) Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, односно Министерството за финансии водат регистри за персоналот во воздухопловството кој врши и обезбедува работи од значење за безбедноста на воздухопловството, а кои се однесуваат на државните воздухоплови.

(4) Формата, содржината и начинот на водење на регистарот на персоналот во воздухопловството за полициски воздухоплови ги пропишува министерот за внатрешни работи, за персоналот во воздухопловството за воени воздухоплови ги пропишува министерот за одбрана, за персоналот во воздухопловството за царински воздухоплови ги пропишува министерот за финансии.

Член 136

(1) Стручната подготовка на персоналот од членот 134 на овој закон се стекнува во средни и високо образовни институции во Република Северна Македонија или во странство.

(2) Стручната оспособеност се стекнува во организации или центри за обука на персонал во воздухопловството и друг стручен персонал кои имаат потребен кадар за обука, опрема, како и ги исполнуваат другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење.

(3) Со стручна оспособеност, персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал можат да се стекнат и во странство во организации и центри за обука, доколку се овластени од странска воздухопловна власт за вршење на соодветна обука согласно со меѓународни стандарди прифатени од Република Северна Македонија.

(4) Стручната оспособеност се врши врз основа на програми донесени од организации и центри за обука претходно одобрени од Агенцијата.

(5) На барање на организациите кои ги исполнуваат условите за обука на персонал во воздухопловството и друг стручен персонал, Агенцијата им издава уверение по претходно извршен надзор.

(6) За издавање продолжување, обновување и промена на уверението од ставот (5) на овој член се плаќа надоместок во висина што ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци.

(7) Начинот на вршење на обука за стекнување на стручна оспособеност, како и посебните услови во однос на работното искуство, степенот на образование и друго на потребниот кадар за обука, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење на организации и центри за обука во Република Северна Македонија, ги пропишува Агенцијата.

Член 137

(1) По завршување на стручното оспособување од членот 136 од овој закон во овластена организација или центар за обука, Агенцијата организира испит за стекнување на дозвола и/или овластување или за стекнување на уверение за стручна оспособеност за персоналот во воздухопловството, кога тоа е определено со прописите донесени врз основа на овој закон.

(2) Испитот го спроведуваат овластени испитувачи од листата на воздухопловни стручњаци кога тоа е определено со прописите донесени врз основа на овој закон.

(3) Листата на воздухопловни стручњаци на почетокот на секоја календарска година ја пропишува директорот на Агенцијата, врз основа на критериуми и во постапка што ги пропишува Министерството за транспорт и врски.

(4) Кандидатите за полагање на испит од ставот (1) на овој член плаќаат надоместок.

(5) На овластените испитувачи им следува надоместок.

(6) Висината на надоместоците од ставовите (4) и (5) на овој член ги пропишува Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци.

Член 138

(1) Проверката на стручната оспособеност од членот 137 на овој закон може да биде редовна или вонредна.

(2) Редовната проверка на стручната оспособеност се врши при издавање или продолжување на важење на дозволата или овластувањето на персоналот во воздухопловството, како и при издавање на уверението за стручна оспособеност кога тоа е определено со прописите донесени врз основа на овој закон.

(3) На лицето кое спаѓа во персоналот во воздухопловството нема да му се издаде или продолжи рокот на важење на дозволата или овластувањето, ако:

1) со проверка на неговите физички или психички способности се утврди дека не ги исполнува пропишаните услови за вршење на определени работи;

2) со проверка се утврди дека нема потребна стручност за успешно вршење на определени работи и

3) со проверка се утврди дека е зависен од алкохол, дрога или психотропни средства.

(4) Одредбата од ставот (3) на овој член се применува и при издавање на уверение за стручна оспособеност.

(5) Вонредната проверка се врши по упатување од воздухопловен инспектор по пријава на физичко или правно лице и доколку основано се посомнева во стручното извршување на работите од страна на лице кое поседува дозвола, овластување или уверение за стручна оспособеност или констатира повреда на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

(6) Начинот на спроведување на редовната и вонредната проверка ги пропишува директорот на Агенцијата.

Член 139

(1) На кандидатот кој ги исполнил условите од ставовите (2) и (3) на овој член, Агенцијата му издава или ја продолжува дозволата, односно овластувањето или му издава уверение за стручна оспособеност.

(2) Условите за стекнување на дозволи и овластувања, начинот на издавање, продолжување, обновување, ограничување, промена и суспендирање, како и формата, содржината, рокот на важење согласно со меѓународните стандарди, регулативи, упатства и препорачани практики од членот 3 на овој закон, евиденција на дозволите и видот на дозволите ги пропишува Агенцијата.

(3) Условите за стекнување на уверенија за стручна оспособеност, континуираното обновување на стекнатото знаење на имателите на уверенијата, начинот на издавање и суспендирање, евиденција и видот на уверенијата за стручна оспособеност ги пропишува Агенцијата.

Член 140

(1) Стручната подготовка и стручната оспособеност на персоналот во воздухопловството кој врши и обезбедува работи од значење за безбедноста на воздухопловството која се однесува на државните воздухоплови се стекнува во соодветни установи на Министерството за одбрана или Министерството за внатрешни работи.

(2) Стручната подготовка и стручната оспособеност на персоналот во воздухопловството кој врши и обезбедува работи од значење за безбедноста на воздухопловството која се однесува на државните воздухоплови може да се стекне и во странство.

(3) Стручната подготовка и програмите за стручна оспособеност, условите и начинот на издавање, продолжување, суспендирање и одземање на дозволите и овластувањата, како и формата и содржината на образецот на дозволите и овластувањата на персоналот во воздухопловството кој врши и обезбедува работи од значење за безбедноста на воздухопловството која се однесува на државните воздухоплови ги пропишуваат министерот за одбрана, министерот за внатрешни работи односно министерот за финансии.

Член 141

Соодветната воздухопловна стручна подготовка и стручната оспособеност на персоналот во воздухопловството кој врши и обезбедува работи од значење за безбедноста на воздухопловството која се однесува на државните воздухоплови стекнати во соодветни установи на Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи и/или соодветни организации во странство ќе се признаат за добивање на дозвола во цивилното воздухопловство, ако им одговараат на условите за издавање на дозвола и овластување предвидени со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 142

(1) Персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал за време на вршењето на своите работи не смее да биде под влијание на алкохол, опојна дрога или други психотропни средства.

(2) Персоналот од ставот (1) на овој член не смее да ги врши своите работи ако е уморен или болен или е во таква психофизичка состојба што го прави неспособен за правилно вршење на тие работи.

(3) За отстранување на персоналот од ставот (1) на овој член, одлучува непосредниот раководител и ја известува Агенцијата во рок од 72 часа од донесувањето на одлуката за отстранување.

Член 143

(1) На персоналот во воздухопловството ќе му се суспендира дозволата или уверението за стручна оспособеност доколку:

1) против него во кривична или прекршочна постапка е изречена мерка на безбедност, односно прекршочна санкција забрана на вршење на професија која произлегува од дозволата, односно уверението издадени од Агенцијата за времетраење на таа мерка;

2) физички или психички не е способен за вршење на работи и задачи за чиешто извршување му е издадена дозволата или уверението за стручна оспособеност;

3) при надзор е констатирана повреда на прописите од областа на воздухопловството или користење на дозволата или уверение за стручна оспособеност во случај кога не ги исполнува пропишаните услови согласно со кои му е издадена дозволата или уверението за стручна оспособеност;

4) со проверка се утврди дека работите за коишто му е издадена дозволата или уверението за стручна оспособеност ги врши под дејство на алкохол, дрога или други психотропни средства или се утврди дека крајно непрофесионално и несовесно ги користи правата од дозволата или уверението за стручна оспособеност;

5) во други случаи пропишани со актите донесени врз основа на членот 139 од овој закон.

(2) Во случајот од ставот (1) точка 1 на овој член дозволата или уверението за стручна оспособеност ја суспендира Агенцијата.

(3) Ако воздухопловниот инспектор во вршењето на инспекцискиот надзор утврди дека постојат причините од ставот (1) точки 2, 3 и 4 на овој член е должен лицето да го упати на вонредна проверка на здравствената, или стручната способност и привремено да му ја одземе дозволата или уверението за стручна оспособеност и во рок од три дена да му ја достави на органот што ја издал.

(4) Постапката за проверка на здравствената и/или стручната способност мора да се заврши во рок од 90 дена од денот на привременото одземање на дозволата или уверението за стручната оспособеност.

(5) Ако при проверката (редовна или вонредна) на здравствената способност на персоналот во воздухопловството се утврди дека е склон кон употреба на алкохол, дрога или други психотропни средства, дозволата или уверението за стручна оспособеност трајно ќе му се одземе.

(6) Во случај кога ќе се утврди дека дозволата или уверението е издадено врз основа на фалсификувани докази, Агенцијата ќе ја повлече дозволата или уверението за стручна оспособеност.

(7) Во случај на воздухопловна несреќа или сериозен инцидент, Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти може да и предложи на Агенцијата да суспендира дозвола или уверение за стручна оспособеност на персоналот во воздухопловството пред да се изготви конечниот извештај за истрагата на воздухопловната несреќа или сериозен инци-

дент, по што воздухопловниот инспектор го упатува лицето на вонредна проверка на здравствената и/или стручната способност. Суспензијата на дозволата или уверението за стручна оспособеност трае до завршување на вонредната проверка во рокот утврден во ставот (4) на овој член.

Член 143-а

Во случај кога е изгубена дозвола или уверение за стручна оспособеност на персоналот во воздухопловството, на сопственикот ќе му се издаде нова дозвола или уверение за стручна оспособеност, откако на сопствен трошок ќе ги објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 144

Признавањето на завршената обука и програмите за обука, положени испити, стекната дозвола и овластување во странство се врши врз основа на критериуми, на начин и во постапка што ги пропишува директорот на Агенцијата.

Член 145

(1) Персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал мора работите од своја надлежност да ги врши совесно, квалитетно, уредно и во согласност со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

(2) Правното лице кое произведува, користи, одржува, обновува и поправа воздухоплов или врши измени на воздухоплов, мотор, елиса, опрема на воздухоплов и падобран, снабдува воздухоплов со гориво, врши воздушен превоз, врши специјализирани услуги со воздухоплов, организира воздухопловно-спортски активности, дава услуги на воздухопловна навигација, дава услуги на аеродром, односно користи аеродром или леталиште, е должно со своите општи акти поблиску да ја утврди одговорноста на работниците кои, во смисла на овој закон, се сметаат како персонал во воздухопловството и друг стручен персонал, ако во вршењето не се придржуваат кон одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

(3) Со општите акти од ставот (2) на овој член се утврдува особено:

1) случаи во кои работникот од ставот (2) на овој член кој не ги исполнува условите непосредно да учествува во вршењето на работите за безбедност на воздушниот сообраќај ќе биде привремено или трајно распореден на други работи, односно работни задачи и

2) случаи во кои на работникот од ставот (2) на овој член ќе му престане работниот однос со отказ.

2. ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И ДРУГИОТ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ

Член 146

(1) Утврдувањето на здравствената способност (физичка и психичка) на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал се врши врз основа на здравствени прегледи.

(2) Посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството, како и роковите на важење на лекарското уверение ги пропишува Владата на Република Северна Македонија по претходно мислење на министерот за здравство и директорот на Агенцијата.

(3) Здравствените прегледи на другиот стручен персонал од ставот (1) на овој член се вршат согласно со прописите за безбедност и здравје при работа.

(4) Посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството кој врши и обезбедува работи од значење за безбедноста на воздухопловството, а кои се однесуваат на државните воздухоплови ги пропишуваат министерот за одбрана, министерот за внатрешни работи, односно министерот за финансии.

(5) За извршениот здравствен преглед се издава лекарско уверение.

Член 147

(1) Здравствените прегледи на персоналот во воздухопловството се вршат во здравствени установи, овластени лекари-поединци, лекари специјалисти по општа медицина или лекари специјалисти по медицина на трудот кои ги исполнуваат посебните услови што ги пропишува Владата на Република Северна Македонија по предлог на министерот за здравство и директорот на Агенцијата.

(2) На здравствените установи и лекарите-поединци кои ќе ги исполнат условите од ставот (1) на овој член Агенцијата им издава уверение за исполнување на услови за преглед на персонал во воздухопловството.

(3) За издавање, продолжување обновување и промена на уверението од ставот (2) на овој член се плаќа надоместок во висина што ја утврдува Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци.

(4) За здравствените прегледи се плаќа надоместок во висина што ја определуваат овластените здравствени установи.

(5) Надоместокот за здравствени прегледи на мобилните работници го плаќаат нивните работодавачи.

(6) Здравствените прегледи на персоналот во воздухопловството кој врши и обезбедува работи од значење за безбедноста на воздухопловството, а кои се однесуваат на државните воздухоплови се вршат од здравствени установи или лекари поединци овластени од страна на министерот за одбрана, министерот за внатрешни работи, односно министерот за финансии.

(7) Посебните услови, начин и постапка за овластување на здравствените установи или лекари поединци од ставот (6) на овој член ги пропишуваат министерот за одбрана, министерот за внатрешни работи, односно министерот за финансии.

3. ЕКИПАЖ НА ВОЗДУХОПЛОВ

Член 148

(1) Во воздухопловот за време на воздушниот сообраќај се наоѓа екипаж во соодветен состав.

(2) Член на екипаж на македонски воздухоплов може да биде домашен или странски државјанин.

Член 149

(1) На организацијата на работното време, времетраењето на одморот и другите права на членовите на екипажот на воздухоплов се применува Директивата 2000/79 на ЕУ.

(2) Организацијата на работното време, времето на летање и времетраењето на одморот на членовите на екипажот на воздухоплов поблиску ги пропишува директорот на Агенцијата.

(3) Лицето кое управува со воздухоплов има право на користење на посебно отсуство од работа со надоместок од плата и други права од работен однос во текот на календарската година заради одржување на психофизичката кондиција.

Член 150

(1) Членот на екипажот на воздухоплов ги врши работите за кои му е издадена дозволата, односно овластувањето или уверение за стручна оспособеност.

(2) Во случај на опасност водачот на воздухопловот може да му нареди на член на екипажот да врши и други работи.

Член 151

(1) Член на екипаж е должен за секој инцидент во врска со воздухопловот, лицата и предметите во воздухопловот веднаш да го извести водачот на воздухопловот.

(2) Во случај на опасност или несреќа на воздухопловот, членовите на екипажот се должни да ги преземат сите потребни мерки заради спасување на лицата и предметите од воздухопловот, како и на самиот воздухоплов.

4. ВОДАЧ НА ВОЗДУХОПЛОВ

Член 152

Сопственикот, односно корисникот на воздухопловот за секој лет, односно дел од летот ќе одреди водач на воздухопловот.

Член 153

(1) Водачот на воздухопловот е одговорен за летот на воздухопловот и не смее да полета или слета под оперативниот минимум за секој аеродром.

(2) Водачот на воздухопловот мора да биде запознат со содржината на товарот што го превезува.

Член 154

(1) Водачот на воздухопловот е должен лично или преку членовите на екипажот да обезбеди сите патници пред полетувањето да се запознаат со постапката во случај на опасност, начинот на употреба на сигурносната опрема во случај на опасност, како и местото каде што е сместена.

(2) Во случај на опасност сите членови на екипажот и патниците ги извршуваат упатствата и наредбите на водачот на воздухопловот.

Член 155

(1) Ако лице кое се наоѓа во воздухопловот со своите постапки ја загрозува безбедноста на воздушниот сообраќај или безбедноста на лицата и имотот, или ги нарушува редот и дисциплината во воздухопловот, водачот на воздухопловот на најсоодветен начин ќе го оневозможи во натамошното загрозување на безбедноста, а може на првиот аеродром на кој воздухопловот ќе слета да го отстрани од истиот.

(2) Водачот на воздухоплов е должен при преземањето на мерките од ставот (1) на овој член да ги обезбеди сите услови за безбедно летање на воздухопловот.

Член 156

Ако за време на воздушниот сообраќај член на екипаж на воздухоплов или друго лице во воздухопловот подготвува, се обиде да изврши или изврши кривично дело со кое се загрозува безбедноста на воздухопловот или на лицата во него, водачот на воздухопловот е должен да преземе мерки таквото дело да се спречи, а ако делото е извршено, да ги ублажи неговите последици водејќи сметка за безбедноста на патниците, екипажот и воздухопловот.

5. ВОЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ

Член 157

(1) Сопственикот, односно корисникот на воздухопловот е должен во согласност со одобриениот технички систем за одржување да обезбеди воздухопловно-технички персонал.

(2) Персоналот од ставот (1) на овој член треба да биде осигуран од последици на несреќен случај.

(3) Персоналот од ставот (1) на овој член е должен за секое загрозување на безбедноста, односно инцидент во врска со работите на дизајнирање, производство, одржување и поправки на воздухоплови и опрема, веднаш да ги извести овластените лица согласно со воспоставена процедура за известување на инциденти.

6. ПЕРСОНАЛ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, КОНТРОЛА И МОНИТОРИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ СРЕДСТВА, УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА

Член 158

(1) Работите на поставување, одржувањето, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата во состојба која овозможува безбеден и уреден воздушен сообраќај ги врши инженерскиот и техничкиот оперативен персонал компетентен во согласност со членот 137 став (1) од овој закон.

(2) Персоналот од ставот (1) на овој член треба да биде осигуран од последици на несреќен случај. Средствата за оваа намена ги обезбедува давателот на услуги на воздухопловна навигација.

(3) Персоналот од ставот (1) на овој член е должен за секое загрозување на безбедноста, односно инцидент во врска со работите на поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата веднаш да ги извести овластените лица согласно со воспоставена процедура за известување на инциденти.

Член 159 е избришан

7. ПЕРСОНАЛ НА КОНТРОЛАТА НА ЛЕТАЊЕ

Член 160

(1) Работите на контролата на летање ги врши контролорот на летањето. Во вршењето на работите на контролорот на летање му помага помошникот на контролорот на летање.

(2) Персоналот од ставот (1) на овој член треба да биде осигуран од последици на несреќен случај. Средствата за оваа намена ги обезбедува давателот на услуги на воздухопловна навигација.

(3) Во случаите кога цивилната контрола на летање дава услуги на навигација на воени или полициски воздухоплови при оперативно летање, на контролорот на летање може да му помага и помошник воен или полициски контролор на летање и/или раководител на летањето во зависност од потребите.

Член 161 е избришан

Член 162

Контролорот на летање и помошникот на контролорот на летање се должни за секое загрозување на безбедноста, односно инцидент во врска со работите на контролата на летање веднаш да ги известат овластените лица согласно со воспоставената процедура за известување на инциденти.

Член 163

(1) Работното време на контролорот на летање и на помошникот на контролорот на летање кои работат во оперативни смени може да трае до 32 часа во текот на седум последователни дена, со тоа што во текот на 90 последователни дена да не изнесува повеќе од 416 часа.

(2) Траењето на непрекинатата работа, траењето на смените и должините на дневниот одмор на контролорот на летање и на помошникот на контролорот на летање ги пропишува директорот на Агенцијата.

Член 164

Контролорот на летањето и помошникот на контролорот на летањето имаат право на користење на посебно отсуство од работа со надоместок на плата и други права од работен однос во текот на календарската година заради одржување на психофизичката кондиција.

ОСМИ ДЕЛ

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕЌИ, СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ, ИНЦИДЕНТИ И НАСТАНИ И ПОТРАГА И СПАСУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВ

I. ИСТРАЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕЌИ, СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ, ИНЦИДЕНТИ И НАСТАНИ

Член 165

(1) Секој настан кој ја загрозува воздухопловната безбедност односно несреќа, сериозен инцидент, инцидент или друг настан мора да биде детално истражен, анализиран и класифициран според сериозноста, со цел за утврдување на причините, фактите и околностите под кои се случиле и преземање на соодветни мерки за спречување на нови настани на загрозување на безбедноста на цивилното воздухопловство.

(2) Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти од членот 5 став (3) на овој закон (во натамошниот текст: Комитет) ги истражува несреќите во кои учествувале цивилни воздухоплови или падобрани.

(3) Субјектите на воздухопловната индустрија првично ги истражуваат, анализираат и класифицираат сериозните инциденти, инцидентите и другите настани на загрозување на безбедноста на цивилното воздухопловство во кои самите учествувале.

(4) Субјектите на воздухопловната индустрија по завршување на истражувањето, анализата и класификацијата на сериозните инциденти, инцидентите и другите настани се должни резултатите од истражувањето на сериозните инциденти да ги достават до Комитетот, а резултатите од истражените инциденти и други настани до Агенцијата, кои можат повторно да ги испитаат по свое наоѓање.

(5) Субјектите на воздухопловната индустрија се должни да определат лице за заштита на безбедносните информации до кои е дојдено при истражувањето од ставот (1) на овој член од несоодветна употреба согласно со членот 167 ставови (2) и (3) на овој закон.

(6) Покрај задачите од ставовите (2) и (4) на овој член, Комитетот врши и задачи поврзани со собирање и анализа на податоци и други задачи поврзани со безбедноста на летот, особено за намалувањето на ризици во воздухопловството и спречување на несреќи, сериозни инциденти и инциденти, под услов овие задачи да не влијаат на независноста на Комитетот.

Член 166

(1) Ако странски воздухоплов претрпи несреќа, сериозен инцидент или инцидент на територијата на Република Северна Македонија, во истражувањето можат

да присуствуваат претставници и нивни советници, доколку е тоа потребно за ефективност на истрагата, од воздухопловните власти или организации на земјата каде што е регистриран воздухопловот, земјата на произвождот, земјата на производство и земјата чии државјани настрадале во несреќата, на нивно барање.

(2) Ако македонски воздухоплов претрпи несреќа, сериозен инцидент или инцидент на територијата на странска држава, треба да бидат определени овластени претставници на Република Северна Македонија и нивни советници, доколку е тоа потребно за ефективност на истрагата, кои ќе присуствуваат во текот на истражувањето на несреќата, сериозниот инцидент или инцидентот на тој воздухоплов.

(3) Овластените претставници на Република Северна Македонија и нивните советници од ставот (2) на овој член ги именува претседателот на Комитетот и треба да ги исполнуваат условите за истражители пропишани во членот 170 од овој закон и за истото го информира надлежниот орган на странската држава.

Член 167

(1) Цел на техничкото истражување на несреќи, сериозни инциденти или инциденти е подобрување на воздухопловната безбедност преку собирање на безбедносни информации и утврдување на причините за тие несреќи, сериозни инциденти или инциденти и преземање на соодветни мерки за спречување на нивно повторно настанување.

(2) Безбедносните информации како и изјавите на лица земени од страна на истражителите, комуникацијата помеѓу лицата кои биле вклучени во операциите со воздухопловот, нивните лични или медицински информации, сликите, транскриптите, снимките (CVR и други снимки), мислењата од анализата на информации и други податоци собрани при техничкото истражување на несреќи, сериозни инциденти или инциденти не смеат несоодветно да се употребуваат.

(3) Несоодветната употреба од ставот (2) на овој член опфаќа употреба на податоците за цели кои не се поврзани со истрагата на несреќи или инциденти, утврдување на вина или изрекување на казни мерки на оперативниот персонал, како и нивно доставување до јавноста освен кога фактите и доказите укажуваат на постоење на намера за причинување на штета.

Член 168

За непречено извршување на задачите, Комитетот треба да биде организациски, функционално и финансиски независен од Министерството за транспорт и врски, Агенцијата и од субјектите на воздухопловната индустрија чии интереси можат да бидат во конфликт со неговите задачи и овластувања.

Насловот на Главата „II. ИСПИТУВАЊЕ НА ИНЦИДЕНТИ И ПОСЕБНИ НАСТАНИ ПОВРЗАНИ СО АТМ“ е избришан

Член 169

(1) Лицето за кое е утврдено дека со умисла или од крајна небрежност предизвикало несреќа, е должно да ги врати трошоците за истражување на воздухопловните несреќи на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија.

(2) Трошоците за отстранување на остатоците од воздухоплов ги сноси операторот на воздухопловот.

Член 170

(1) Комитетот се состои од тројца истражители кои ги именува Владата на Република Северна Македонија, од кои еден се именува за претседател.

(2) Истражителите треба да имаат најмалку десет години работно искуство од областа на цивилното воздухопловство, солидно познавање на англискиот јазик и да имаат или имале статус на персонал во воздухопловството во смисла на овој закон.

(3) Истражителите треба да имаат завршено соодветна обука за спроведување на истраги и континуирано да го обновуваат и унапредуваат своето професионално знаење.

(4) При вршењето на истрагата истражителите мора да имаат службена легитимација со која се потврдува неговото својство и овластување.

(5) Формата, содржината, начинот на водење на евиденцијата и начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација ги пропишува Владата на Република Северна Македонија.

(6) За својата работа Комитетот донесува Деловник за работа.

Член 170-а

(1) За секоја несреќа или сериозен инцидент се именува главен истражител од страна на претседателот на Комитетот.

(2) Претседателот на Комитетот во случај на несреќа или сериозен инцидент може да ангажира надворешни експерти од областа на воздухопловството или странски истражни тела од цивилното воздухопловство или други тела кои се квалификувани за истражување на воздухопловни несреќи или сериозни инциденти. За нивната работа им следува надоместок определен со договорот за нивно ангажирање.

(3) Ангажираните лица треба да бидат ослободени од редовните работни обврски кај нивните работодавачи и кај истите не смее да постои конфликт на интереси.

(4) Ако во несреќа или сериозен инцидент на странски или домашен цивилен воздухоплов, учествувал и државен воздухоплов, во работата на Комитетот учествува и претставник од соодветното министерство.

(5) Несреќите, сериозните инциденти или инцидентите на државен воздухоплов ќе бидат истражувани од страна на комисија именувана од соодветните министерства.

Член 170-б

(1) Министерството за внатрешни работи, надлежните судови, јавното обвинителство и другите субјекти во истражувањето на несреќата или сериозниот инцидент мора да им овозможат на истражителите непречен пристап и контрола на неопходните оперативни, технички и правни информации, докази и документи за истражувањето.

(2) Истражителите и надворешните експерти се должни да ги заштитат безбедносните информации во врска со воздухопловните несреќи или сериозни инциденти од несоодветна употреба согласно со членот 167 ставови (2) и (3) на овој закон.

Член 170-в

Доколку Комитетот утврди дека не е во можност целосно да го заврши истражувањето може да го пренесе извршувањето на истражувањето или дел од истражувањето на несреќа или сериозен инцидент на соодветно истражно тело на друга држава, по претходна согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Член 170-г

(1) Истражителите и надворешните експерти на воздухопловната несреќа или сериозен инцидент ќе го испитаат секое лице за кое сметаат дека би можело да обезбеди релевантни информации за истражувањето и може да истражуваат објекти, документи, записи и податоци од електронски уреди.

(2) Истражителите и надворешните експерти ги имаат следниве права и надлежности:

- слободен и непречен пристап до местото на несреќата или инцидентот, како и до воздухопловот, неговите составни делови или неговите остатоци,

- евидентирање на доказите,

- контролирано отстранување на остатоците или составните делови за преглед или анализа;

- моментален пристап и користење на содржината од "црната кутија" или кои било други записи,

- моментален пристап до резултатите од испитувањата на лицата инволвирани во оперирањето на воздухопловот или до тестовите направени на примероци земени од тие лица,

- да испитува сведоци,

- слободен пристап до сите релевантни информации или записи кои се кај сопственикот, превозникот (операторот/корисникот со/на воздухопловот) или производителот на воздухопловот, од властите одговорни за цивилно воздухопловство или за оперирање со аеродромот или од сите други релевантни субјекти,

- пристап до резултатите од испитувањето (обдукцијата) на телата на жртвите или од тестовите направени на примероци земени од телата на жртвите и

- пристап до информации од истражувањето на несреќата утврдени од Министерството за внатрешни работи, надлежните судови и јавното обвинителство.

Член 170-д

(1) Воздухопловот, деловите на воздухопловот и предметите кои биле транспортирани со воздухопловот, падобранот или предметите за кои постои сомнеж дека се можна причина за воздухопловната несреќа, не смеат да се вадат или поместуваат без дозвола од главниот истражител.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член дозвола од главниот истражител не е потребна во случај кога е неопходно спасување на човечки живот или во други исклучителни случаи кога е неопходно за спречување на настанување на поголеми штетни последици.

(3) Комитетот презема мерки за заштита на воздухопловот, остатоците на воздухопловот и местото на несреќата од неовластен пристап, кражба или влошување (оштетување).

Член 170-ѓ

(1) Комитетот врз основа на истражувањето на несреќата или сериозниот инцидент ќе подготви безбедносни препораки кои ќе ги испрати до Агенцијата, субјектите на воздухопловната индустрија и/или до други заинтересирани страни.

(2) Агенцијата врз основа на безбедносните препораки од ставот (1) на овој член или кога постои основано сомнение дека нов инцидент или ризик ќе бидат избегнати на тој начин, може со наредба привремено да ја забрани или ограничи употребата на одреден тип на воздухоплов, неговите делови, опрема, навигациони уреди, како и изведувањето на летови и вршење на работа на воздухопловниот и другиот професионален персонал, сè до моментот на отстранување на можните причини за воздухопловната несреќа, сериозниот инцидент или инцидентот.

(3) Безбедносните препораки немаат за цел да создадат сомнеж на вина или одговорност за воздухопловната несреќа, сериозниот инцидент или инцидентот.

Член 170-е

Финалниот извештај за воздухопловната несреќа, сериозниот инцидент и/или инцидентот треба да биде изготвен во период од 12 месеци сметано од денот на несреќата, сериозниот инцидент или инцидентот, освен кога поради објективни околности истражувањето може да трае и подолго.

Член 170-ж

Завршеното истражување за воздухопловната несреќа, сериозниот инцидент или инцидентот може да биде повторно отворено доколку се обезбедат нови докази.

Член 170-з

Владата на Република Северна Македонија поблиску ги пропишува принципите по кои се води истражувањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани на цивилни и државни воздухоплови како и начинот на нивно пријавување.

Член 170-с

(1) Комитетот најдоцна до 31 јануари во наредната година доставува годишен извештај за неговата работа во претходната година и годишна програма со финансиски план за работа за наредната година до Владата на Република Северна Македонија заради разгледување и усвојување.

(2) Актите од ставот (1) на овој член треба да ги содржат и преземените мерки и мерките кои треба да се преземат за подобрување на воздухопловната безбедност.

III. ПОТРАГА ПО ВОЗДУХОПЛОВ И СПАСУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВ

Член 171

(1) Агенцијата организира и координира ефикасна потрага и спасување на домашен или странски воздухоплов што претрпел несреќа или има потреба за спасување на територијата на Република Северна Македонија.

(2) Начинот, организацијата и субјектите на потрага и спасување на воздухоплов ги пропишува Владата на Република Северна Македонија на предлог на Агенцијата.

Член 172

(1) Субјектите што учествуваат во потрагата и спасувањето имаат право на надоместок во висина на реалните трошоци што ги имале при потрагата и спасувањето.

(2) Трошоците од ставот (1) на овој член ги намирува сопственикот, односно корисникот на воздухопловот по кој се трагало, односно кој е спасуван и е должен да ги надомести во рок од 60 дена од денот на настанот.

(3) Ако субјектите надоместокот од ставот (1) на овој член не можат да го наплатат во предвидениот рок од сопственикот, односно корисникот на воздухопловот, тој надоместок ќе го наплатат од Буџетите на Агенцијата за цивилното воздухопловство и давателот на услуги од членот 60 на овој закон.

ДЕВЕТТИ ДЕЛ

НАДЗОР

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 173

(1) Надзор над примената и спроведувањето на прописите од областа на воздухопловството врши Агенцијата, согласно со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, преку воздухопловни инспектори (во натамошниот текст: инспектори).

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, полициските службеници можат да легитимираат лица кои користат воздухоплови без екипаж, во случаи кога се загрозува животот, личната безбедност и имотот на

граѓаните. Притоа, полициските службеници можат да вршат проверка на идентитетот на лицата и привремено да го одземат воздухопловот без екипаж, доколку тоа претставува опасност за општата сигурност. За преземените службени дејствија на полициските службеници, Министерството за внатрешни работи ќе ја извести Агенцијата за цивилно воздухопловство.

(3) Начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор ги пропишува министерот за транспорт и врски.

Член 174

Начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекцискиот надзор на државните воздухоплови, правата, должностите и одговорностите, како и условите коишто треба да ги исполнуваат лицата за вршење на надзор ги пропишуваат министерот за внатрешни работи за полициските воздухоплови, министерот за одбрана за воените воздухоплови и министерот за финансии за царинските воздухоплови.

Член 175

Правните и физичките лица чиешто персонал и средства, односно работа подлежат на инспекциски надзор, се должни на инспекторот да му овозможат вршење на инспекцискиот надзор и без одлагање да му достават точни податоци, информации и материјали што ги бара, а се потребни за извршување на инспекцискиот надзор.

II. ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ

1. ОПИС НА ИНСПЕКЦИСКИТЕ РАБОТИ

Член 176

Инспекцијата на воздухопловите и на воздушниот сообраќај го опфаќа особено надзорот над примената на прописите за: воздухопловот, посебно во поглед на условите за безбедно користење и правилно одржување на воздухопловот и способноста за безбеден воздушен сообраќај; градењето, одржувањето, поправката, обновата на воздухоплови, мотори, елиси, падобрани и опрема за воздухоплови; исправите, книгите и другите документи што мораат да бидат во воздухопловот; исполнувањето на пропишаните услови за економска солвентност на превозниците, осигурувањето, правата на патниците, формирањето на цените; исполнувањето на пропишаните услови за безбедно вршење на воздушен превоз, на специјализирани услуги со воздухоплов, како и користење на воздухопловите за спортски, школски и за други цели и исполнување на пропишаните услови и мерките за обезбедување на превозниците и воздухопловите од дејствија на незаконско постапување.

Член 177

Инспекцијата на аеродромите, леталиштата и терените го опфаќа особено надзорот над примената на прописите за: безбедно користење на аеродромите, леталиштата и терените; проектирањето, изградбата и реконструкцијата на аеродромот и објектите во зоната на аеродромите, како и објектите надвор од таа зона кои можат да влијаат врз безбедноста на воздушниот сообраќај; обработката на земјиштето во зоната на аеродромите и земјиштето во нивна непосредна близина; одржувањето на аеродромските објекти, инсталации, уреди и опрема што служат за безбеден воздушен сообраќај; поставувањето, исправноста и одржувањето на знаците за воочување на препреките на аеродромот, односно леталиштето, во зоната на аеродромот и леталиштето, како и надвор од таа зона; состојбата на полетно-слетните и другите патеки и на пристанишната

платформа и други површини за движење на воздухопловите на аеродромот; исправноста на светлосните системи што служат за приоѓање, слетување и полетување на воздухопловот и за обезбедување на исправноста на основното и резервното напојување со електрична енергија на овие системи, организацијата и работењето на операторите на воздухопловни пристаништа, како и за економското работење на операторите на аеродроми и давателите на услуги на аеродром.

Член 178

Инспекцијата на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал го опфаќа особено надзорот над примената на прописите за: работата и начинот на вршење на стручни работи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал; работата на организациите и центрите за обука, работата на овластените испитувачи, едукација, стручната обука и тренингот, дозволите, овластувањата и уверенијата за стручна оспособеност на тој персонал, нивната стручна и здравствена способност; работењето на овластените здравствени установи, лекари-поединци, овластени лекари специјалисти по општа медицина и лекари специјалисти по медицина на трудот; траењето на работното време; времето на летање; времето на летање во долголиниски сообраќај; времето на летање ноќе, бројот на полетувања и слетувања во текот на работното време, должината на дневниот одмор на членовите на екипажот на воздухоплов, како и траењето на непрекинатата работа.

Член 179

Инспекцијата на давањето на услуги на аеродром го опфаќа особено надзорот над примена на прописите за: техничките и други услови за безбедно прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници и предмети на воздухопловното пристаниште; оптоварувањето на воздухопловот и редоследот на товарот во него; видот на товарот и безбедноста кога товарот се состои од опасни материи и предмети; постапките на одмрзнување на воздухопловите и полетно-слетната патека, како и начинот и постапките за нивна заштита од замрзнување, квалитетот на горивото и мазивото и исправноста на системите што служат за снабдување на воздухопловот со гориво и мазиво; просториите, техничката опрема и начинот на вршење преглед на воздухопловите, на патничкиот багаж и стоките, обезбедувањето на воздухопловните пристаништа, противпожарното обезбедување и условите за безбедна противпожарна заштита информаноста на патниците за идентитетот на превозниците, начинот на формирањето на надоместоците од страна на операторите на воздухопловни пристаништа и давателите на услуги на аеродром, како и организацијата, условите и начинот на давање на медицинска заштита.

Член 180

Инспекцијата на давањето на услуги на воздухопловна навигација го опфаќа особено надзорот над примената на прописите за: начинот на давањето на АТМ услуги, воздухопловното информирање, метеоролошкото обезбедување економското работење на давателите на услуги на воздухопловна навигација, начинот на работа на Координативниот центар за спасување, обезбедувањето од дејствија на незаконско постапување кај давателите на услуги на воздухопловна навигација, функционирањето на системот за управување со безбедноста, како и за состојбата, одржувањето и правилната работа на техничките средства, уредите и опремата значајни за безбедно одвивање на воздушниот сообраќај.

2. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ

Член 181

(1) Работите на инспектор може да ги врши лице кое ги исполнува општите услови согласно со Законот за работните односи, да има најмалку пет години работно искуство на соодветни работни задачи од областа на воздухопловството, како и да ги исполнува посебните услови што ги пропишува Министерството за транспорт и врски.

(2) Инспекторот не смее да врши работи во субјектите на воздухопловната индустрија кои се предмет на негов надзор.

III. ПОВРЕДА НА ПРОПИСИТЕ

Член 182

(1) Во случај на повреда на одредбите од овој закон или прописите донесени врз основа на овој закон инспекторот прави записник и подготвува решение кое го донесува Агенцијата.

(2) Со решението од ставот (1) на овој член се:

а) наредува на сторителот на повредата во определен рок да преземе корективни мерки за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци;

б) забранува активности кои се вршат во спротивност со одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон и

в) задржува странски воздухоплов на аеродром и презема други мерки согласно со меѓународните договори кои ги ратификувала Република Северна Македонија.

(3) Против решението на Агенцијата од ставот (1) на овој член, незадоволната странка има право на судска заштита пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

(4) Тужбата против решението од ставот (3) на овој член, не го одлага неговото извршување.

Член 182-а е избришан

Член 183

При вршењето на надзор во воздухоплов, инспекторот е должен за своето присуство да го извести водачот на воздухопловот, а ако врши инспекција во трговско друштво, државен орган или друго правно лице, одговорното лице на тие субјекти.

Член 184

Ако инспекторот во работата на трговското друштво, државниот орган или друго правно лице утврди недостатоци и неправилности во поглед на безбедноста на воздушниот сообраќај, е должен да го извести за тоа одговорното лице.

Член 185

Инспекторот е должен да ги чува како тајна податоците што ќе ги дознае при вршењето на инспекцијата.

Член 186

(1) При вршењето на инспекциските работи, инспекторот мора да има службена легитимација со која се утврдуваат неговото својство и овластување.

(2) Формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација ги пропишува директорот на Агенцијата.

(3) При вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторите треба да носат соодветна опрема неопходна за извршување на своите надлежности утврдени согласно со овој закон и други прописи донесени врз основа на овој закон.

Член 187

Инспекторите имаат право и должност на стручно опоспобување, усовршување и обновување на стекнатото знаење во согласност со годишната програма за работа на Агенцијата.

ДЕСЕТТИ ДЕЛ

ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 188

(1) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност се изрекува за прекршок на правното лице, ако:

1) не ја префрли месечната наплата на дел од надоместоците за користење за аеродромската инфраструктура, односно за полетување и слетување (landing) и осветлување (lighting) на сметка на Агенцијата (член 12 став (3));

2) врши јавен воздушен превоз во воздушниот сообраќај, спротивно на начинот и условите пропишани од директорот на Агенцијата (член 33 став (1));

3) врши јавен воздушен превоз, а не ги исполнува пропишаните услови од меѓународните договори и/или другите меѓународни акти што ја обврзуваат Република Северна Македонија (член 34);

4) не го одржува превозот редовно и уредно и своите работи ги врши така што не овозможува редовно и уредно одвивање на воздушниот сообраќај (член 37 ставови (1) и (2));

5) не доставува месечен извештај за редовноста и уредноста на воздушниот сообраќај на Агенцијата (член 37 став (3));

6) со воздухоплов врши некомерцијални летачки операции, спротивно на начинот и условите пропишани од Агенцијата (член 42);

7) со воздухоплов врши специјализирани услуги, спротивно на начинот и условите пропишани од Агенцијата (член 43);

8) користи воздухоплов за воздухопловно - спортски активности, спротивно на начинот и условите пропишани од Агенцијата (член 44);

9) воздухопловот што се користи за воздушен сообраќај ги нема исправите, книгите и другите документи (член 49);

10) ако се даваат АТМ услуги спротивно на организацијата и користењето на воздушниот простор пропишани од Владата на Република Северна Македонија (член 58 став (1));

11) се постават пречки, емисиони уреди, објекти, далноводи или други уреди што емитуваат електромагнетни бранови на оддалеченост од која со својата работа можат да ја попречат работата на техничките средства и уредите за давање на услугите во воздушниот сообраќај, или ако не обезбедат приоритет во врските неопходни за давање на услуги на воздухопловна навигација (член 59);

12) планирањето, проектирањето, реконструкцијата и изградбата на аеродромот или леталиштето не ги врши согласно со посебните услови кои ги пропишува министерот за транспорт и врски (член 67 став (2));

13) при издавање на акти за градење согласно со Законот за градење, инвеститорот не прибави согласност од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај (член 68 ставови (1) и (2));

14) полетно - слетните и другите патеки, платформата, објектите, инсталациите, уредите или опремата не ги искористува според нивната намена и капацитет во согласност со одредбите од овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон и ако не му овозможи користење на аеродромските објекти и инфраструктура на воздухоплов кој има одобрение за летање во македонскиот воздушен простор (член 69 ставови (1) и (2));

15) не го определува надоместокот за користење на аеродромска инфраструктура на начин пропишан од министерот за транспорт и врски (член 70 став (3)).

16) аеродромот не е отворен за воздушен сообраќај во утврденото време (член 71 став (1));

17) не се придржува на пропишаните правила за доделување на слотови (член 71-а став (5));

18) не ја извести Агенцијата и давателот на услуги од членот 60 на овој закон во пропишаниот рок за секоја планирана промена на намената, класата или категоријата на аеродромот, потоа за секоја планирана работа во поголем обем којашто предизвикува затворање на делови од аеродромот или ограничување на користењето на површините за маневрирање, како и за секоја ненадејна и непредвидена промена, работа или интервенција (член 74 ставови (1), (2) и (3));

19) површините за маневрирање или платформите или другите површини на аеродромот, односно леталиштето определени за движење на воздухопловите по земја не се обележани во согласност со начинот пропишан од директорот на Агенцијата (член 75);

20) изградбата, поставувањето и обележувањето на објекти, инсталации и уреди во зоната на аеродромот или леталиштето, вклучувајќи ги и објектите и уредите за контрола на летањето, како и на објекти надвор од зоната на аеродромот и леталиштето коишто можат да влијаат врз безбедноста на воздушниот сообраќај не ги врши на начин пропишан со овој и друг закон и согласно со условите пропишани од Министерството за транспорт и врски или ако земјиштето во зоната на аеродромот, односно во близина на аеродромот не го обработува или не го користи на начин пропишан со овој и друг закон и согласно со условите што ги пропишал министерот за транспорт и врски (член 76);

21) површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот не ги користи, одржува и не ги контролира на начин што го пропишува Агенцијата (член 79 став (1));

22) леталиштето не го одржува на начин и под услови што ги пропишува директорот на Агенцијата (член 80);

23) на аеродромот или леталиштето не е организирано противпожарно-спасувачко и медицинско обезбедување, а на воздухопловно пристаниште не е организирана противпожарна-спасувачка служба, служба за итна медицинска помош и служба за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво, кои даваат услуги на аеродром под услови и на начин пропишани од директорот на Агенцијата (член 82 став (1));

24) на воздухопловното пристаниште не го организира снабдувањето на клипни и млазни воздухоплови со гориво и мазиво во согласност со важечкиот стандард за квалитет или ако не обезбеди гориво и мазиво за најмалку тридневна употреба според планираниот обем на сообраќајот на воздухопловното пристаниште, како и ако поради виша сила или друг вонреден настан не ги извести операторот на аеродромот, Агенцијата и надлежната контрола на летање дека не е во можност да го снабди воздухопловот со гориво и мазиво (член 82 ставови (4), (5) и (6));

24-а) ги субвенционира услугите на аеродром од своите приходи (член 82-с став (4));

25) дозволи во аеродромскиот периметар движење на лица без важечка идентификациона картичка или на возила без важечка аеродромска дозвола (член 83 став (1));

26) работи без одобрена аеродромска програма за обезбедување или програма за обезбедување на превозник изработена во согласност со Националната програма за обезбедување во цивилното воздухопловство,

или не имплементира мерки за обезбедување во согласност со соодветните одобрени програми за обезбедување (член 84 ставови (1), (2), (3) и (4));

26-а) врши безбедносни контроли на карго и пошта без одобрение на Агенцијата (член 84 став (8));

27) работи без одобрена програма за олеснување изработена во согласност со Националната програма за олеснување во воздухопловството или не имплементира мерки за олеснување во согласност со одобрената програма за олеснување или не се придржува на пропишаните мерки и процедури од Владата на Република Северна Македонија (член 86-а ставови (4) и (5) и член 86-б став (4));

28) странски воздухоплов за време на летањето во македонски воздушен простор не ги носи ознаките определени со прописот на земјата во која е регистриран или ознаките предвидени со меѓународна спогодба (член 105);

29) врши проектирање, градба или измена на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов или техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошката документација за градбата и измени, а не ги исполнува општите услови за вршење на стопанска дејност и посебните услови што ги пропишала Агенцијата (член 113 став (1));

30) врши одржување и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов и изработува техничко-технолошка документација за одржувањето, спротивно на начинот и условите пропишани од Агенцијата (член 122);

31) не ја известува Агенцијата за околности, настани, пропусти и откриени неправилности како на воздухопловот, така и во поглед на документацијата што можат негативно да влијаат на пловидбеноста на воздухопловот (член 132 став (4));

32) врши обука на персонал во воздухопловството и друг стручен персонал спротивно на одобрените програми за обука или ако врши обука, а не ги исполнува пропишаните услови за вршење на обука на персонал во воздухопловството и друг стручен персонал (член 136 ставови (2), (4) и (6));

33) со своите општи акти поблиску не ја утврди одговорноста на работниците кои, во смисла на овој закон се сметаат како персонал во воздухопловството и друг стручен персонал (член 145 став (2));

34) согласно со одобрениот технички систем за одржување не обезбеди воздухопловно-технички персонал (член 157) и

35) доколку сериозните инциденти, инцидентите и другите настани на загрозување на безбедноста на цивилното воздухопловство првично не ги истражуваат, анализираат и класифицираат и доколку по завршување на истражувањето и класификацијата на сериозните инциденти, инцидентите и другите настани не ги достават резултатите од истражувањето на сериозните инциденти до Комитетот, а резултатите од истражениите инциденти и други настани до Агенцијата или не опременат лице и не организираат заштита на безбедностните информации до кои е дојдено при истражувањето од несоодветна употреба (член 165 ставови (3), (4) и (5)).

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице.

Член 189

(1) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност му се изрекува за прекршок на правното лице, ако:

1) не постапува по издадените наредби и/или оперативни директиви за безбедност и обезбедување од дејствија на незаконско постапување (член 9-д став (1) алинеја 11);

1-а) не се придржува на заедничките основни правила кои се однесуваат на различните дејности во областа на цивилното воздухопловство (член 14 став (2));

1-б) не воспостави и не одржува систем за управување со безбедноста во согласност со Националната програма за безбедност (член 14-а);

2) користи воздухоплов кој не ги исполнува условите пропишани со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон (член 15 став (1));

3) во воздушниот сообраќај се користи воздухоплов спротивно на видот, категоријата и намената утврдени во уверението за пловидбеност (член 15 став (2));

4) не се придржува кон пропишаните правила и постапки за летање на воздухопловите (член 15 став (3));

5) воздухоплов без екипаж лета во контролирана аеродромска зона на воздухопловно пристаниште без уред за идентификација - транспондер и спротивно на пропишаните услови (член 17);

6) воздушен сообраќај се врши над подрачје што е прогласено за забранета, условно забранета зона или опасна зона или ако врши воздушен сообраќај над определени подрачја во забрането време или под или над определената височина (член 18 ставови (1) и (2));

7) спрема воздухопловот којшто се приближува или лета преку забранета, условно забранета зона или опасна зона или лета низ неа, не ги преземе пропишаните мерки за враќање на воздухопловот на патеката на летот определена со одобрениот план за летање или ако не иницира постапка за присилно слетување на воздухопловот (член 18 ставови (4) и (5));

8) без одобрение од Агенцијата врши воздушен сообраќај под пропишаната минимална безбедна височина за летање над градови, населени места и индустриски објекти или ако врши акробатско летање над градови, населени места и индустриски објекти или ако насочува светла, ласери или одблесоци кон воздухоплови во лет (член 18 ставови (7), (9) и (12));

9) употребува ракети и други летачки објекти што можат да ја загорат безбедноста на воздушниот сообраќај спротивно на условите и начинот пропишани од Агенцијата (член 20);

10) употребува ракети против градоносни облаци без согласност од надлежната контрола на летање и спротивно на условите и начинот што ги пропишува Владата на Република Северна Македонија (член 21);

11) влегува во, односно излегува од македонски воздушен простор надвор од гранична точка, која е одобрена од Агенцијата (член 25);

12) не се придржува на начинот и правилата на вршење на воздухопловно-спортски дејности (летање со едрилици и балони, организирање на натпревари, скокање со падобрани и моделарство), како и на начинот и условите за вршење на летачки операции со воздухоплови кои не се според ICAO стандарди пропишани од Агенцијата (член 44);

13) не се придржува кон условите и начинот за организирање на воздухопловни манифестации пропишани од директорот на Агенцијата (член 47 став (1));

14) за време на воздушниот сообраќај во воздухопловот не се наоѓаат исправите и книгите пропишани со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон или ако книгите и исправите не се уредни, ажурирани и не се покажат по барање на овластено лице (член 49);

15) на Агенцијата не и ги достави исправите на воздухопловот избришан од регистарот на воздухоплови на Република Северна Македонија (член 51);

16) не се придржува на пропишаните услови и начин за давање на услуги на воздухопловна навигација што ги пропишува Владата на Република Северна Македонија (член 53 став (6));

17) при давање на услуги на воздухопловна навигација не се употребуваат мерните единици, кратенките и мерилата што се утврдени со закон, важечките стандарди или меѓународните договори што ја обврзуваат Република Северна Македонија (член 55);

18) техничките средства, опремата, уредите и објектите за давање на услуги на воздухопловна навигација не ги заштити од оштетување или уништување, потоа не се придржува на начинот на нивно поставување, заштитување и одржување пропишан од Агенцијата и ако дефектот на тие средства, опрема и уреди не се објави веднаш на начин вообичаен во воздушниот сообраќај (член 59 ставови (3), (4) и (7));

19) не се придржува на правилата и условите за заемна оперативност на системите, нивните составни делови и поврзаните процедури пропишани од Владата на Република Северна Македонија (член 59-а);

20) не го изготвува и редовно ажурира Зборникот на воздухопловни информации (член 60-а точка 3));

21) користи аеродром и леталиште што не ги исполнува условите за безбедност на воздушниот сообраќај пропишани со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон (член 61 став (1));

22) користи терен спротивно на условите што ги пропишува Агенцијата (член 61 став (2));

23) не ги објави утврдените постапки, процедури и минимум услови за безбедно полетување или слетување на цивилните воздухоплови во Зборникот на воздухопловни информации (член 64 став (1));

24) на аеродром или леталиште не е организирано противпожарно-спасувачко и медицинско обезбедување и не се придржува на условите и начинот за давање на услугите на аеродром пропишани од директорот на Агенцијата (член 82);

25) не ги почитува пропишаните услови, правила и мерки за обезбедување од дејствија на незаконско постапување од Владата на Република Северна Македонија или не воспостави критични делови на безбедно ограничени зони на аеродроми каде што повеќе од 40 вработени поседуваат аеродромска идентификациона картичка (член 84 ставови (5), (6) и (7) и член 86 став (5));

26) користи воздухоплов кој не е регистриран, односно евидентиран (член 91 став (1));

27) на воздухопловот што е запишан во регистарот на воздухоплови не ги носи пропишаните знаци на државна припадност и регистарските ознаки и ако сите други ознаки и натписи на воздухопловот ја попречуваат видливоста на знаци на државна припадност и регистарските ознаки (член 103 ставови (1) и (4));

28) користи воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов коишто не ги исполнуваат условите за безбеден воздушен сообраќај, односно техничките услови за пловидбеност определени со овој закон и со прифатените меѓународни стандарди (член 106 став (1));

29) воздухопловот го користи спротивно од намената што е назначена во уверението за пловидбеност и спротивно на начинот пропишан во одобриот летачки прирачник на воздухопловот (член 110 став (1));

30) одржувањето и техничката контрола на воздухопловот, моторот, елисата, падобранот и опремата на воздухопловот не ги врши според техничкиот систем за одржување за секој тип воздухоплов, мотор, елиса, падобран, односно вид на опрема одобрен од Агенцијата (член 120 ставови (1) и (3));

31) во согласност со одобриот технички систем за одржување не обезбеди преглед на воздухопловот пред секое стартување на моторите со намера за извршување на лет заради утврдување дали воздухопловот е способен за безбеден воздушен сообраќај и ако нема потпис од овластено лице за извршен преглед во оперативниот дневник на воздухопловот (член 123);

32) користи воздухоплов што нема уверение за пловидбеност, односно уверение за преглед на пловидбеноста или употребна дозвола или не се придржува на условите за пловидбеност пропишани од Агенцијата (член 124 ставови (1), (3) и (5));

33) воздухоплов во македонски воздушен простор лета без уверение за јачина на бучава и емисија на гасови (член 133);

34) при вршење на определена работа поврзана со воздушниот сообраќај персоналот во воздухопловството нема соодветна стручна подготовка, стручна способност, дозвола или овластување или не ги исполнува другите услови определени со одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон (член 134 став (1));

35) утврди здравствена способност за вршење на работи на персонал во воздухопловството спротивно на посебните услови, начин и постапка пропишани од Владата на Република Северна Македонија (член 146 став (2));

36) врши здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството без уверение за исполнување на условите за вршење на прегледи (член 147);

37) постапува спротивно на организацијата на работното време, времето на летање и времетраењето на одморот на членовите на екипажот на воздухоплов пропишани од директорот на Агенцијата (член 149 став (2));

38) за секој лет, односно дел од летот не определи водач на воздухопловот (член 152 став (1));

38-а) несоодветно употребува безбедносни информации собрани при техничкото истражување на несреќи, сериозни инциденти или инциденти (член 167 ставови (2) и (3));

39) не изврши пријавување на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани кои подлежат на задолжително пријавување согласно со принципите пропишани од Владата на Република Северна Македонија (член 170-з став (2));

39-а) не учествува, односно не ги стави на располагање средствата потребни за потрага и спасување на воздухоплов (член 171, став (2)); и

40) не му овозможат на инспекторот вршење на инспекциски надзор или ако без одлагање не му ги достави точните податоци, информации и материјали коишто ги бара, а се потребни за извршување на инспекцискиот надзор (член 175).

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице.

(3) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице.

Член 190

(1) Глоба во износ од 600 до 1.200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, ако:

1) за време на летот од воздухопловот исфрла предмети (член 19 став (1));

2) на воздушниот пат или во завршната контролирана област или во аеродромската зона или над воздухопловното пристаниште скока со падобран од воздухопловот (член 22);

3) странски воздухоплов лета во македонски воздушен простор без одобрение за летање (член 26 став (1));

4) без посебно одобрение полетува и слетува на аеродроми, терени, односно леталишта што не се отворени за меѓународен воздушен сообраќај (член 28);

5) странскиот воздухоплов носи активно наполнето стрелачко, ракетно или бомбардерско вооружување како и активна опрема за снимање, а тоа не е предвидено со меѓународен договор што го ратификувала Република Северна Македонија (член 29);

6) странскиот воздухоплов не лета по воздушни патишта одобрени од Агенцијата (член 32);

7) не се придружува на условите за градба, надзор над работата и начинот на утврдување на пловидбеност на воздухоплови од посебна категорија што ги пропишала Агенцијата (член 114);

8) за време на вршењето на своите работи персоналот во воздухопловството и друг стручен персонал е под дејство на алкохол, опојна дрога или други психотропни средства, или е уморен или болен, или ако е во таква психофизичка состојба што го прави неспособен да ги врши тие работи (член 142 ставови (1) и (2));

9) работите од своја надлежност, како персонал во воздухопловството или друг стручен персонал, ги врши несовесно, некавалитетно, неуредно и спротивно на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон (член 145 став (1));

10) не ги врши работите во рамките на дозволата и овластувањето, или во случај на опасност работите што ќе му ги нареди водачот на воздухопловот (член 150 ставови (1) и (2));

11) веднаш не го извести водачот на воздухопловот за секој инцидент во врска со воздухопловот, лицата и предметите во воздухопловот (член 151 став (1));

12) во случај на опасност или несреќа на воздухопловот не ги преземе сите потребни мерки за спасување на лицата и предметите од воздухопловот, како и на самиот воздухоплов (член 151 став (2));

13) пред полетувањето на воздухопловот не се запознае со содржината на товарот што го превезува (член 153 став (2));

14) не обезбеди, лично или преку членови на екипажот, сите патници пред полетувањето, односно по полетувањето да се запознаат со постапките во случај на опасност и со местото на сместување и начинот на употреба на сигурносната опрема во случај на опасност или ако не обезбеди во случај на опасност сите членови на екипажот и патниците да ги извршуваат неговите упатства и наредби (член 154 ставови (1) и (2));

15) заради безбедност на воздушниот сообраќај и одржување на редот во воздухопловот не ги преземе потребните мерки спрема секое лице кое ја загрозува безбедноста или го крши редот и дисциплината во воздухопловот (член 155 став (1));

16) не преземе мерки да се спречи член на екипаж на воздухоплов или друго лице во воздухопловот кој подготвува, се обиде да изврши или изврши кривично дело со кое се загрозува безбедноста на воздухопловот или на лицата во него или ако делото е извршено, не преземе мерки да ги ублажи неговите последици (член 156);

17) постапува спротивно на одредбите за траење на непрекинатата работа, траење на смените и должината на дневниот одмор за контролор на летање или помошник - контролор на летање пропишано од директорот на Агенцијата (член 163) и

18) несоодветно се употребуваат безбедносните информации како и изјави на лица земени од страна на истражителите, комуникација помеѓу лицата кои биле вклучени во операциите со воздухопловот, нивни лични или медицински информации, слики, транскрипти, снимки (CVR и други снимки), мислења од анализата на информации и други податоци собрани при техничкото истражување на несреќи, сериозни инциденти или инциденти (член 167 став (2)).

(2) Покрај казната за прекршок во случај на повреда на одредбите за дејствијата од овој член може да се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност водач на воздухоплов, контролор на летање и помошник на контролор на летање, член на екипаж на воздухоплов, како и за вршење на определени стручни работи на персонал во воздухопловството или друг стручен персонал.

(3) Забраната од ставот (2) на овој член се изрекува во траење до една година сметајќи од денот на правосилноста на одлуката.

Член 190-а

(1) За прекршоците од членовите 188, 189 и 190 на овој закон, пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд, се спроведува постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоците.

(2) Агенцијата води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на постапката.

(3) Во евиденцијата од ставот (2) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот и бројот на прекршочниот платен налог кој му се издава.

(4) Личните податоци од ставот (3) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(5) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува директорот на Агенцијата.

Член 190-б

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно со Законот за прекршоците.

Член 191 е избришан.

ЕДИНАЕСЕТТИ ДЕЛ

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 192

(член 192 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2006 и 24/2007)

(1) Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) До денот на влегувањето во сила на подзаконските прописи, врз основа на овој закон, ќе се применуваат постојните прописи што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

(3) Доколку меѓународните договори кои ги ратификувала Република Северна Македонија содржат одредби кои се разликуваат од одредбите на овој закон и подзаконските акти донесени врз основа на овој закон, тогаш ќе се применуваат одредбите од меѓународните договори.

Член 193

(член 193 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2006 изменет со член 74 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија 34/2007)

(1) Со денот на влегувањето во сила на овој закон Управата за цивилна воздушна пловидба продолжува да работи како Агенција за цивилно воздухопловство.

(2) До отпочнувањето со работа на Давателот на услуги од членот 60 на Законот за воздухопловство работите поврзани со давањето на услугите на воздухопловната навигација ќе ги извршува Агенцијата.

(3) Давателот на услуги од членот 60 на Законот за воздухопловство ќе се основа најдоцна во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(4) Основните средства, имотот, правата и обврските на Агенцијата и давателот на услуги од членот 60 на Законот за воздухопловство ќе се поделат согласно со делбен биланс, а дел од вработените од Агенцијата ќе ги преземе Давателот на услугите од членот 60 на Законот за воздухопловство, согласно со неговиот акт за организација и систематизација.

(5) Делбениот биланс од ставот (4) на овој член ќе го изготви Комисија формирана од Владата на Република Северна Македонија составена од претставници на Министерството за финансии, Министерството за транспорт и врски, Агенцијата за цивилно воздухопловство и Давателот на услуги од членот 60 на Законот за воздухопловство.

Член 194

(член 194 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2006)

Постапките кои се започнати пред влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат според прописите кои важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 195 е избришан

(членот 195 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2006 истиот е избришан со член 115 од од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/10)

Член 196

(член 196 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2006)

Со денот на влегувањето во сила на овој закон Јавното претпријатие за аеродромски услуги “Македонија“ - Скопје ќе продолжи да ги врши дејностите согласно со Одлуката за основање на Јавното претпријатие за аеродромски услуги “Македонија“ - Скопје (“Службен весник на СРМ“ број 38/90), се до неговата трансформација согласно со закон.

Член 197

(член 197 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2006)

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Управата за цивилна воздушна пловидба (Службен весник на Република Македонија, број 20/95 и 70/2001), Законот за воздушна пловидба (“Службен лист на СФРЈ“ број 45/86, 24/88, 80/89 и 29/90) и Законот за користење на воздухопловни пристаништа (“Службен весник на СРМ“ број 47/73 и 38/90).

Член 198

(член 76 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007)

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да се применуваат одредбите од членовите 97 до 106 од Главата V на Законот за превоз на опасни материји (“Службен лист на СФРЈ“ број 27/90).

Член 199

(член 116 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/10)

Во целиот текст на законот кратенките “ИЦАО, ЕЦАЦ, ЈАА/ЕАСА И ЕУРОЦОНТРОЛ“ се заменуваат со кратенките “ICAO, ECAC, JAA/EASA и EUROCONTROL.”

Член 200

(член 117 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/10)

Агенцијата ќе започне со работа со именување на претседателот и членовите на Управниот одбор на Агенцијата.

Собранието на Република Македонија во рок од три месеци од влегувањето во сила на овој закон ќе ги именува претседателот и членовите на Управниот одбор на Агенцијата.

Управниот одбор во рок од 45 дена од денот на неговото именување ќе отпочне постапка за именување на директор на Агенцијата.

Со отпочнување со работа на Агенцијата основана согласно со овој закон, Агенцијата за цивилно воздухопловство основана согласно со Законот за воздухопловство (“Службен весник на Република Македонија“ број 14/2006, 24/2007 и 103/2008) престанува да работи.

До отпочнување со работа на Агенцијата основана согласно со овој закон, постојната Агенција продолжува да ги врши работите од нејзина надлежност.

Директорот на постојната Агенција продолжува да ја врши функцијата до именувањето на нов директор со работи и работни задачи утврдени со овој закон.

Основните средства и имотот, како и правата и обврските на постојната Агенција се пренесуваат на новата Агенција основана согласно со овој закон.

Вработените на постојната Агенција ги превзема новата Агенција основана согласно со овој закон.

Член 201

(член 118 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/10)

Владата на Република Македонија во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги именува тројцата истражители на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти.

Член 202

(член 20 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/12)

Одредбите од членот 6 од овој закон со кој се додаваат два нови става (6) и (7) во членот 12 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10 и 24/12) ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2013 година.

Член 203

(член 14 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/12)

Подзаконските прописи утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој закон.

Член 204

(член 16 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/12)

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од членот 1 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2013 година.

Член 205

(член 8 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/14)

Директорот на Агенцијата избран до денот на започнувањето со примена на членот 3 од овој закон продолжува да ја врши функцијата до истекот на мандатот за кој е избран.

Член 206

(член 9 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/14)

Одредбите на членот 3 од овој закон ќе започнат да се применуваат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, освен одредбите кои се однесуваат на условот за познавање на странски јазик кои ќе започнат да се применуваат по две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Одредбите на членот 4 од овој закон ќе започнат да се применуваат со денот на започнувањето со примена на Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14) и Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14).

Член 207

(член 6 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 152/15)

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој закон.

Член 208

(член 5 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/16)

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 209

(член 6 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/16)

Одредбите од членовите 2 и 3 од овој закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

Член 210

(член 2 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/18)

Одредбите од членот 9-г став (4) точка 5) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 9-г став (4) точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 211

(член 3 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/18)

Директорот кој е избран во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговиот избор.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 212

(член 107 од Законот објавен во “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 220/19)

Во целиот текст на законот зборовите: „аеродромски услуги“ се заменуваат со зборовите: „услуги на аеродром“, а зборовите: „аеродромските услуги“ се заменуваат со зборовите: „услугите на аеродром“.

Член 213

(член 108 од Законот објавен во “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 220/19)

(1) Дозволите и уверенијата кои се издадени пред влегување во сила на овој закон се заменуваат, продолжуваат и/или обновуваат под услови и постапка пропишани согласно со прописите донесени врз основа на овој закон.

(2) Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат најдоцна до 31 декември 2021 година.

(3) До донесувањето на подзаконските акти од ставот (2) на овој член ќе се применуваат постојните подзаконски акти.

Член 214

(член 109 од Законот објавен во “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 220/19)

Владата на Република Северна Македонија во рок од една година од денот на влегување во сила на овој закон ќе ја донесе Националната стратегија за развој на воздухопловството во Република Северна Македонија со период на важност од десет години.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

867.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот на занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 215/15), министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПИРАЊЕ НА ВРШЕЊЕ НА
ДЕЈНОСТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за привремено запирање на вршење на дејноста.

Член 2

Барањето за привремено запирање на вршење на дејноста се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-1265/1

11 февруари 2020 година

Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

ПРИЛОГ

ДО _____
(назив на комората)

БАРАЊЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПИРАЊЕ НА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА

1. Барател (име, татково име, презиме и ЕМБГ)

(име, татково име и презиме)

ЕМБГ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Живеалиште на барателот:

улица _____, број _____ телефон _____

општина _____ е-маил _____

3. Назив на фирма

ЕМБС

--	--	--	--	--	--	--

4. Својство на подносителот (лично, полномошник, член на семејство):

5. Основ за поднесување на барањето за привремено запирање на дејноста согласно одредбите од членот 25 од Законот за занаетчиство односно:

☐ болест, додека трае неспособноста за работа;

- ☐ адаптација и реконструкција на просториите за работа до три месеци, еднаш во годината;
- ☐ бременост, раѓање и родителство;
- ☐ притвор, издржување на казна затвор до шест месеци, изречена казна забрана завршење на дејност до шест месеци и
- ☐ намален обем на работа до три месеци, два пати годишно.

Привременото запирање на дејноста да трае од _____ 20 ____ година до _____ 20 ____ година.

Јас _____, сум согласен да се направи копија од мојата лична карта и податоците од истата да се користат само во врска со остварувањето на правата кои произлегуваат од ова барање.

_____ 20 ____ година

Подносител на барањето

868.

Врз основа на член 32 став 7 од Законот за занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 215/15), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ВРЕМЕНО ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА
ДЕЈНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на решението за временo вршење на занаетчиска дејност.

Член 2

Решението за временo вршење на занаетчиска дејност се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на решението од став 1 од овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-1266/1

11 февруари 2020 година

Скопје

Министер за економија,

Крешник Бектеши, с.р.

ПРИЛОГ

Меморандум на комора

Занаетчиска комора _____ врз основа на член 32 од Законот за занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 215/15), решавајќи по барањето бр. _____ од _____ година на занаетчијата _____ го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

за времено вршење на занаетчиска дејност

Се врши упис на времено вршење на занаетчиска дејност на лицето _____ од _____, ул. _____ бр. _____, со ЕМБГ _____, со назив на фирма _____ со деловно седиште на ул. _____, бр. _____, општина, _____, место/град _____ ЕМБС _____, запишан под рег.бр. _____ во занаетчкиот регстар.

Уписот на временото вршење на занаетчиска дејност во случај на смрт на занаетчијата се утврдува од _____ (ден, месец, год), до _____ (ден, месец, година), најдолго до една година согласно член 32 став 1 од Законот за занаетчиство.

Образложение

До Занаетчиската комора _____, лицето _____ од _____, ул. _____ бр. _____, со ЕМБГ _____, во својство на _____ поднесе барање бр. _____ од _____ година за издавање на времено решение за вршење на занаетчиска дејност.

Кон барањето лицето _____ ги има приложено потребните докази дека се исполнети условите од член 32 став 1 од Законот за занаетчиство.

Занаетчиската комора _____ разгледувајќи го барањето бр. _____ од _____ година утврди дека се исполнети условите за упис на времено вршење на занаетчиска дејност определени со член 32 став 1 од Законот за занаетчиство и се донесе решение како во диспозитивот.

Извршена е уплата на административна такса за барањето согласно член 37 тарифен број 1 точка 1 и такса согласно член 37 тарифен број 3 точка 1 за решението согласно законот за административни такси.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен од областа на занаетчиството.

Решено во Занаетчиска комора _____

На ден _____ под УП 1 бр. _____

ДОСТАВЕНО ДО:

- Подносителот на барањето
- Централен регистар и
- Архивата на комората

М.П.

Регистратор,

869.

Врз основа на член 32 став 6 од Законот за занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 215/15), министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВРЕМЕНО
ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на решение за времено вршење на занаетчиска дејност.

Член 2

Барањето за издавање на решение за времено вршење на занаетчиска дејност се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето од став 1 од овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-1267/1

11 февруари 2020 година

Скопје

Министер за економија,

Крешник Бектеши, с.р.

ПРИЛОГ

ДО _____
(назив на комората)

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВРЕМЕНО ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА
ДЕЛНОСТ

1. Барател (име, татково име, презиме и ЕМБГ)

(име, татково име, презиме)

ЕМБГ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Живеалиште на барателот

улица _____, број _____ телефон _____

општина _____ е-маил _____

3. Назив на фирма

ЕМБС

--	--	--	--	--	--	--

4. Седиште на деловниот простор:

улица _____, број _____ телефон _____

општина _____ е-маил _____

5. Адреса на работните простории:

улица _____, број _____ телефон _____

општина _____ е-маил _____

6. Својство на подносителот (лично, полномошник, член на семејство):

Јас _____, сум согласен да се направи копија од мојата лична карта и податоците од истата да се користат само во врска со остварувањето на правата кои произлегуваат од ова барање.

Место и датум

Подносител на барањето

870.

Врз основа на член 29 став 6 од Законот за занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 215/15), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДЈАВУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Решението за одјавување на дејноста.

Член 2

Решението за одјавување на дејноста се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на решението од став 1 од овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-1268/1

11 февруари 2020 година

Скопје

Министер за економија,

Крешник Бектеши, с.р.

ПРИЛОГ

Меморандум на комора

Занаетчиска комора _____ врз основа на член 28 став 1 точка 1 и член 29 од Законот за занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 215/15), решавајќи по барањето бр. _____ од _____ година на занаетчијата _____ го донесе следното:

РЕШЕНИЕ
за одјавување на дејноста

Се врши одјавување на дејноста на занаетчијата _____ од _____, ул. _____ бр. _____, општина _____, место/град _____ со ЕМБГ _____, и назив на фирма _____ со деловно седиште на ул. _____, општина _____, место/град _____ ЕМБС _____, запишан под рег. бр. _____ во занаетчиски регистар.

Престанокот се утврдува од _____.

Образложение

До _____ Занаетчиската комора _____, занаетчијата _____ од _____, ул. _____ бр. _____, со ЕМБГ _____ ЕМБС _____ поднесе барање бр. _____ од _____ година за одјавување на дејноста во Занаетчиски регистар.

Занаетчиската комора _____ разгледувајќи го барањето бр. _____ од _____ година утврди дека се исполнети условите за одјавување на дејноста во Занаетчискиот регистар определени со член 28 став 1 точка 1 и член 29 став 1 од Законот за занаетчиство и се донесе решение како во диспозитивот.

Извршена е уплата на административна такса за барањето согласно член 37 тарифен број 1 точка 1 и такса согласно член 37 тарифен број 3 точка 1 за решението согласно законот за административни такси.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен од областа на занаетчиството.

Решено во Занаетчиска комора _____

На ден _____ под УП 1 бр. _____

ДОСТАВЕНО ДО:

-Подносителот на барањето-занаетчијата

-Централен регистар и

-Архивата на комората

М.П.

Регистратор,

871.

Врз основа на член 29 став 5 од Законот за занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 215/15), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДЈАВУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за одјавување на дејноста.

Член 2

Барањето за одјавување на дејноста се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето од став 1 од овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-1270/1

11 февруари 2020 година

Скопје

Министер за економија,

Крешник Бектеши, с.р.

ПРИЛОГ

ДО _____

(назив на комората)

БАРАЊЕ ЗА ОДЈАВУВАЊЕ НА ДЕЛНОСТА

1. Барател (име, татково име, презиме и ЕМБГ)

(име, татково име, презиме)

ЕМБГ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Живеалиште на барателот

улица _____, број _____ телефон _____

општина _____ е-маил _____

3. Назив на фирма

ЕМБС

--	--	--	--	--	--	--

4. Седиште на деловниот простор:

улица _____, број _____ телефон _____

општина _____ е-маил _____

5. Адреса на работните простории:

улица _____, број _____ телефон _____

општина _____ е-маил _____

6. Својство на подносителот (лично, полномошник, член на семејство):

_____.

Јас _____, сум согласен да се направи копија од мојата лична карта и податоците од истата да се користат само во врска со остварувањето на правата кои произлегуваат од ова барање.

Место и датум

Подносител на барањето

872.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот на занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 215/15), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПИРАЊЕ НА ВРШЕЊЕ НА
ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на решението за привремено запирање на вршење на занаетчиска дејност.

Член 2

Решението за привремено запирање на вршење на занаетчиска дејност се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на решението од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1271/1

11 февруари 2020 година

Скопје

Министер за економија,

Крешник Бектеши, с.р.

ПРИЛОГ

Меморандум на комора

Занаетчиска комора _____ врз основа на член 25 и член 26 од Законот за занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 215/15), решавајќи по барањето бр. _____ од _____ година на занаетчијата _____ го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

за привремено запирање на вршење на занаетчиската дејност

Се врши упис на привремено запирање на вршење на занаетчиската дејност на занаетчијата _____ од _____, ул. _____ бр. _____, со ЕМБГ _____, и назив _____ на фирма _____ со деловно седиште на ул. _____ општина _____ место/град _____ ЕМБС _____, запишан под рег. бр. _____ во занаетчискиот регистар.

Привременото запирање на вршење на занаетчиска дејност се одобрува од _____ година, заклучно со _____ година, поради _____ согласно член 25 став 1 точка _____ од Законот за занаетчиство.

Образложение

До Занаетчиската комора _____, Занаетчијата _____ од _____ ул. _____ бр. _____, со ЕМБГ _____, и ЕМБС _____ поднесе барање бр. _____ од _____ година, за упис на привремено запирање на вршење на занаетчиската дејност.

Кон барањето занаетчијата _____ ги има приложено потребните докази дека се исполнети условите од член 25 став 1 од Законот за занаетчиство.

Занаетчиската комора _____ разгледувајќи го барањето бр. _____ од _____ година утврди дека се исполнети условите за упис на привремено запирање на вршење на занаетчиската дејност определени со член 25 став 1 од Законот за занаетчиство и донесе решение како во диспозитивот.

Извршена е уплата на административна такса за барањето согласно член 37 тарифен број 1 точка 1 и такса согласно член 37 тарифен број 3 точка 1 за решението согласно законот за административни такси.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот до Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен од областа на занаетството.

Решено во Занаетчиска комора _____

На ден _____ под УП 1 бр. _____

ДОСТАВЕНО ДО:

- Подносителот на барањето-занаетчијата
- Централен регистар и
- Архивата на комората

М.П.

Регистратор,

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА****873.**

Врз основа на член 28-в став 3 од Законот за матичната евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/95, 38/02, 66/07, 98/08, 67/09, 13/13, 43/14, 148/15, 27/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 14/20), министерот за информатичко општество и администрација донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОДИ ОД
МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА СО ЕЛЕКТРОНСКИ
ПОТПИС****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на издавање на изводи од матична евиденција со електронски потпис.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. Изводи од матичната евиденција потпишани со електронски потпис се изводи од матичната книга на родените, венчаните и умрените, во форма на електронски документ,

2. Е-портал е веб базирана апликација достапна преку интернет преку која се овозможува електронско поднесување на барања за издавање на изводи од матична евиденција, електронско плаќање и достава на изводите до барателот, како и хармонизирана размена на податоци меѓу субјектите од јавниот и од приватниот сектор во областа на матичната евиденција,

3. Корисник е физичко лице кое е регистрирано на Системот за единствена најава (СЕН) или правно лице кое има склучено договор со Министерството за правда - Управата за водење на матичните книги за користење на услуги од е-шалтер, односно кое е регистрирано како корисник на е-порталот,

4. Барање е образец пропишан согласно Упатството за начинот на водење, заштита и чување на матичните книги и списи, издавање на изводи, уверенија, преписи и копии врз основа на матичните книги, водење постапка и составување записник за најдено дете, обновување на уништени, оштетени или исчезнати матични книги, како и за обрасците на матичните книги, регистарот на матичните книги, изводите и уверенијата што се издаваат врз основа на матичните книги,

5. Барател е секое физичко и правно лице под услови и начин пропишани со Законот за матичната евиденција и овој правилник,

6. Е-шалтер е електронски шалтер кој во рамки на е-порталот го воспоставува, води и управува Министерството за правда - Управата за водење на матичните книги, и истиот се користи за поднесување на барање за издавање на изводи од матичната евиденција и за издавање на изводи од матичната евиденција во форма на електронски документ по електронски пат, согласно Законот за електронско управување и електронски услуги, Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис, Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги (*) и Законот за матичната евиденција.

Член 3

Поднесувањето на барањата и издавањето на изводи од матичната евиденција се врши преку е-порталот: <https://e-portal.uvmk.gov.mk> на Министерството за правда - Управата за водење на матичните книги (во натамошниот текст: е-порталот).

За користење на услугите од е-порталот од страна на корисник-физичко лице, потребно е корисникот да е регистриран на Системот за единствена најава (СЕН), со употреба на корисничко име и лозинка, како основно нематеријално средство за електронска идентификација што се користи за проверка на неговиот идентитет.

За користење на услугите од е-порталот, потребно е корисникот-правно лице да е регистриран на е-порталот, да користи корисничко име и лозинка при најава за пристап, да користи компатибилен уред, валиден сертификат за електронски потпис издаден од регистриран издавач на електронски потписи, да поседува валидна платежна картичка и да пријавил/поседува адреса на електронска пошта за добивање на административни услуги по електронски пат.

Член 4

Корисникот-физичко лице може да го користи е-порталот по претходно завршена регистрација на Системот за единствена најава (СЕН) согласно Правилникот за начинот на проверка на идентитетот на корисникот при поднесувањето на барањето по електронски пат со користење на единствената околина („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 244/19) и прописите од областа на електронското управување и електронските услуги.

Корисникот-правно лице се регистрира самостојно на е-порталот, по што на пријавената адреса на електронска пошта добива корисничко име, лозинка и известување дека преку е-шалтерот автоматски е евидентиран на е-порталот.

Корисникот-правно лице го употребува корисничкото име и лозинка при најава за пристап на е-порталот.

Корисникот-правно лице не може да го менува корисничкото име, додека промена на лозинката се врши согласно прописите кои се однесуваат на заштита на личните податоци.

Член 5

Барањето од корисник-физичко лице за добивање на изводи од матичната евиденција се поднесува на основно ниво на сигурност, согласно Правилникот за начинот на проверка на идентитетот на корисникот при поднесувањето на барањето по електронски пат со користење на единствената околина („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 244/19) и прописите од областа на електронското управување и електронските услуги.

Барањето од корисник-правно лице за добивање на изводи од матичната евиденција, се поднесува во електронска форма, потпишано со валиден електронски потпис издаден од регистриран издавач.

Барањето од ставовите 1 и 2 на овој член за кое е извршена наплата на надоместоците со валидна платежна картичка автоматски се евидентира во е-шалтерот со доделување на референтен број и преку е-шалтерот се распоредува и обработува од страна на вработените во Министерството за правда - Управата за водење на матичните книги, според соодветното матично подрачје.

Член 6

Одобреното барање за издавање изводи од матичната евиденција електронски се обработува и преку е-шалтерот се издава извод од матичната евиденција во електронска форма потпишан со валиден електронски потпис издаден од регистриран издавач.

Изводите од матичната евиденција електронски се доставуваат до барателот на пријавената адреса на електронска пошта за добивање на изводи од матичната евиденција по електронски пат или до електронското сандаче на е-порталот на профилот на барателот.

Изводот од матичната евиденција може да биде видлив и достапен на е-порталот во период на важност на регистрацијата на корисникот, за што ќе бидат преземени сите мерки за спречување на користење од трети лица.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на издавање на изводи од матичната евиденција со електронски потпис („Службен весник на Република Македонија“ број 66/18).

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-879/4
17 февруари 2020 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

874.

Врз основа на член 190 и член 14 став 1 точка ж) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14.2.2020 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДО- КУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВА ИЗДАВА- ЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕ- СУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.28/08, 171/13, 64/15, 182/16 и „Службен весник на РСМ“ бр.40/19 и 236/19) во членот 3 Завршни одредби од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ бр.40/19) зборовите: „31.12.2019 година“ се заменуваат со зборовите: „31.12.2020 година“.

Член 2

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-146/1
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

875.

Врз основа на член 95 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на РМ бр.37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 27/16, 119/16, 21/18, 113/18 и 124/19), Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на седница одржана на ден 30.1.2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАСИ- РАЊЕ НА АКТИВНИТЕ ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Член 1

Висината на средствата за финансирање на активните програми и мерки за вработување се утврдуваат на 32 % од месечно остварениот приход од придонесот за вработување и се издвојуваат на потметка на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија наменета за активни програми и мерки за вработување, најдоцна до 30-ти во месецот за претходниот месец.

Член 2

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија е должна издвоените средства да ги користи исклучиво за намените утврдени со член 1 од оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува почнувајќи со месечно остварениот приход од придонесот за вработување во месец јануари 2020 година.

Бр. 02-662
30 јануари 2012 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Ангел Димитров, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

876.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 17 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство, промет и услуги СОНЦЕ-ДООЕЛ експорт-импорт Делчево му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „СОНЦЕ“.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-2/20
17 февруари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство, промет и услуги СОНЦЕ-ДОО-ЕЛ експорт-импорт Делчево, со седиште на Булевар Македонија бр. 6 Делчево, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 17 февруари 2020 година

4. Датум на важење на лиценцата: 15 јули 2054 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-411-2020

6. Единствен матичен број: 5713323

7. Единствен даночен број: 4009002106878

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентра на ФЕЦ “СОНЦЕ” со локација на кровна површина на број на зграда 1 изградена на КП бр. 5794/1, КО Делчево, општина Делчево.

9. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонт,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

11. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

12. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "СОНЦЕ", со следните технички карактеристики:

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ "СОНЦЕ",

б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска електроцентрала: 170,80 kW,

в) општи податоци:

- година на почеток на градба: 2019 година
- година на завршеток на градба: 2019 година
- година на почеток на работа: 2020 година
- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години

г) податоци за опрема:

- број на фотонапонски панели: 610
 - тип на фотонапонски панели: поликристални
 - производител на фотонапонски панели: PiKCELL GROUP PiK280P(60)

- номинални податоци на фотонапонски панели - моќност 280 WP

- тип, производител и номинални податоци на инвертор:

- KACO blueplanet 50.0 TL3 – 3 парчиња, 70 000 Wp
 д) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.540 kWh/m2

е) очекувано производство на електрична енергија: 216.000 kWh

877.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.96/19), и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и 214/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 17 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија и услуги СОЛЕИЛ ЕНЕРГИИ ДООЕЛ Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-12/20
 17 февруари 2020 година
 Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за трговија и услуги СОЛЕИЛ ЕНЕРГИИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Македонија бр. 53/1 Скопје-Центар, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата: Трговија со електрична енергија**3. Датум на издавање на лиценцата: 17 февруари 2020 година****4. Датум на важење на лиценцата: 17 февруари 2030 година****5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ТРГ-412-2020****6. Единствен матичен број: 7401639****7. Единствен даночен број: 4080019586942****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како трговија со електрична енергија во смисла на оваа лиценца, се смета купување на електрична енергија во Република Северна Македонија или странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот систем, операторот на електродистрибутивниот систем, потрошувачи на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазар на електрична енергија, како и продажба во странство.

9. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија на Република Северна Македонија и странство.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен:

- на операторот на електропреносниот систем и операторот на пазарот на електрична енергија навремено да им ги доставува информациите за количините на електрична енергија и соодветните временски распореди од сите договори за купопродажба на електрична енергија, како и од договорите за прекугранични трансакции преку електропреносната мрежа во согласност со правилата за пазар на електрична енергија и правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети,

- во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија, за електричната енергија за која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, е должен да закупи доволен прекуграничен електропреносен и/или електродистрибутивен капацитет во согласност со Законот за енергетика и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика,

- да обезбеди доверливост на податоците и количините на испорачаната електрична енергија до потрошувачите,

- врз основа на мерењата за потрошената електрична енергија извршени од операторот на соодветниот систем, на своите потрошувачи им фактурира за испорачаната електрична енергија по договорената цена, при што во фактурата за потрошувачите директно приклучени на електропреносниот систем го вклучува и надоместокот на електрична енергија од обновливи извори на енергија произведена од повластени производители кои користат повластена тарифа. Ако носителот на лиценцата има склучено договор со операторот на електродистрибутивниот систем во фактурата за испорачаната електрична енергија го вклучува и надоместокот за користење на електродистрибутивниот систем,

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно договорите за купопродажба на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци.

11. Обврска за доставување на годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавена и продадена количина на електрична енергија во текот на годината,
2. годишна завршна сметка со сите прилози,
3. кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
4. обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста.

12. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

13. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**878.**

Врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 142/16, 233/18 и 14/20), Претседателот на Комората на извршители на РСМ, на ден 12.2.2020 година, го донесе следново

РЕШЕНИЕ

Се определува денот 20.2.2020 година за датум со почеток со работа на извршител Билјана Николовска именуванa за подрачјето на Основен суд во Куманово, Основен суд во Кратово и Основен суд во Крива Паланка.

Решението влегува во сила на ден 20.2.2020 година.

Образложение

На ден 30.12.2019 година лицето Билјана Николовска е именуванa за подрачјето на Основен суд во Куманово, Основен суд во Кратово и Основен суд во Крива Паланка со Решение на министерот за правда бр. 09-5589/1. На ден 27.1.2020 година до Комората на извршители на РСМ е доставено Решение за исправка и техничка грешка бр. 09-304/2 од 22.1.2020 година, со кое во Решението за именување на извршител бр. 09-5589/1 од 31.12.2019 година донесено од Министерството за правда се врши исправка на името на лицето Билјана Николовска од Скопје, така што наместо „Билјана“ да стои „Билјана“, а кое Решение влегува во сила на ден 22.1.2020 година и е составен дел на Решението за именување на извршител бр. 09-5589/1 од 30.12.2019 година донесено од Министерството за правда.

На ден 20.1.2020 година Билјана Николовска достави до Комората на извршители доказ за именувањето, повелба за именување и склучен договор за осигурување од одговорност.

На ден 12.2.2020 година изготвено е мислење од претседателот на Комората за утврдување на просторни услови, дел бр. 03-114/4, врз основа на Записник за утврдување на просторни услови од ден 12.2.2020 година.

Согласно наведеното, претседателот на Комората на извршители на РСМ, врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување, одлучи како во изреката на ова решение.

Бр. 03-90/2
12 февруари 2020 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Северна
Македонија,
Претседател,
Зоран Димов, с.р.

ЛЕКАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

879.

Врз основа на член 14 и член 50 став 5 од Статутот на Лекарската Комора на Македонија, Собранието на Лекарската комора на Македонија, на својата седница-та одржана на ден 17.12.2019 година, ја донесе следната

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Статутот на Лекарска Комора на Македонија („Сл. весник на РМ“ 24/95,30/95, 22/96, 36/2000 и 28/17) во целиот текст, зборот Република Македонија се заменува со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во Статутот на Лекарска Комора на Република Северна Македонија се додава уводен дел кој гласи:

„Врз основа на член 250, 253 и 256 став (1) точка 1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19 и 153/19), и член 17 од Статутот на Лекарска комора на Република Северна Македонија, Собранието на Лекарската Комора на Република Северна Македонија, на ден 17.12.2019 година, го донесе следниот “

Член 3

Во Статутот на Лекарска Комора на Република Северна Македонија во целиот текст, зборовите доктор по медицина, се заменуваат со зборовите: „доктор на медицина“.

Член 4

Во членот 1 став (1) зборовите: „кои вршат лекарска дејност како професија“ се бришат.

Ставот 2 се брише.

Член 5

Членот 1-а станува член 2, кој се менува и гласи:

„(1) Со овој Статут се уредува:

- 1) името и седиштето на Комората;
- 2) целите и задачите на Комората;
- 3) правата и обврските на членовите на Комората;
- 4) органите на Комората, постапката, начинот на избор, состав и надлежности;
- 5) финансирање на Комората;
- 6) другите општи акти;
- 7) други работи значајни за лекарската дејност и професија.“

Член 6

Членот 1-б станува член 3.

Во членот 3 став 1 се брише.

Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат став (1), (2), (3) и (4).

Член 7

После членот 3 се додава нов член 4 кој гласи:

„Член 4

(1) Во правниот промет со трети лица Комората испатува самостојно во свое име и за своја сметка со свои средства.

(2) Комората ја претставува и застапува во правниот промет Претседателот на Комората.

(3) Во случај на отсуство на Претседателот на Комората, во рамките на неговите овластувања, Комората во правниот промет ја застапува и претставува и заменик на Претседателот на Комората.“

Член 8

Во насловот на глава 2 зборот „(НАЗИВ)“ се брише, а после зборот СЕДИШТЕ се додаваат зборовите: „НА КОМОРАТА“

Членот 2 станува член 5.

Во членот 5 во ставот (2) зборовите ЛКМ се заменуваат со зборовите: „ЛКРСМ“.

После ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Името на Комората на албански јазик е: Oda e mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, односно скратен назив: OMRMV.“

Ставот 3 станува став (4), а ставовите 4 и 5 стануваат став (5) и (6).

Во ставот (4) после зборот: of, се додаваат зборовите: „the Republic of North“.

Член 9

Членовите 2-а, 2-б, 3-а, 4, 8-а, 16, 23-б, 26, 31, 32, 34, 39, 43-б, 43-в, 50, 50-а, 54-б, 54-в, 56-а, 56-б, 56-в, 56-г, 56-д, 61-а, 61-б и 71 се бришат.

Член 10

Членот 3 станува член 6.

Во членот 6 во ставот (2) бројот „4 см“ се заменува со бројот „5 см“, а зборовите „ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА Скопје“ се заменуваат со зборовите: „ЛЕКАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ Скопје “ODA E MJEKËVE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT Shkup“.

Во ставот (3) после зборот: „името“ се додаваат зборовите: „на Комората на македонски и албански јазик.“

Во ставот (5) зборовите: „ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА – Скопје“ се заменуваат со зборовите: „ЛЕКАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ Скопје“.

После ставот (5) се додаваат нови ставови (6), (7), (8) и (9), кои гласат:

(6) „Во Одборите во кои членуваат најмалку 20% доктори на медицина, кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, печатот на одборот е испишан на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од членовите и неговото писмо.“

(7) Комората има знак (лого) чијашто форма, изглед и дизајн ја утврдува Собранието со посебна одлука.

(8) Службената интернет страна на Комората гласи: www.lkm.org.mk.

(9) Гласило на Комората излегува под називот: „VOX MEDICI“, чија форма и содржина се уредува со подзаконски акт.

Член 11

Членот 7 се менува и гласи:

„(1) Целите на Комората се:

- 1) заштита и унапредување на стручноста и етички-те должности и правата на доктори на медицина;
- 2) подобрување на квалитетот на здравствената заштита и заштитата на интересите на лекарската професија;
- 3) следење на односот на доктори на медицина кон општеството и граѓаните;
- 4) штитење на правата и професионалните интереси на доктори на медицина кои се нејзини членови и грижа за достоинството, угледот, интегритетот и унапредувањето на севкупната лекарска струка и професија и нејзиното правилно и чесно вршење;
- 5) обезбедување на организиран настап на докторите на медицина пред државните органи, Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија и здравствените установи;
- 6) унапредувањето на севкупната лекарска струка и професија за нејзино правилно и чесно вршење;
- 7) давање предлози и сугестии за организирање на здравствена заштита на сите нивоа и пред институциите на системот, а сè во интерес на граѓаните и на докторите на медицина на територијата на Република Северна Македонија.“

Член 12

Членот 7-а станува член 8, кој се менува и гласи:

„(1) Комората ги врши следните задачи:

- 1) се грижи, го следи и надгледува спроведувањето на правилата на медицинската етика и деонтологија и презема мерки во случај на нивно прекршување;
- 2) се грижи за одбрана на честа и независноста на лекарската професија;
- 3) издава, продолжува, одзема и обновува лиценци на доктори на медицина и води регистар на издадени, продолжени, одземени и обновени лиценци за работа;
- 4) ја утврдува висината на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценцата за работа;
- 5) врши надзор над стручната работа на здравствените установи и другите установи кои вршат здравствена дејност и на здравствените работници и соработници;
- 6) донесува Кодекс на медицинска етика и деонтологија;
- 7) донесува општи акти за кои е овластена со Законот за здравствена заштита и други закони;
- 8) го организира и спроведува стручниот испит на докторите на медицина, ја утврдува програмата за дополнителна обука и ги организира и спроведува проверките на стручните знаења и способности на докторите на медицина;
- 9) го координира и акредитира континуираното стручно усовршување и унапредување на стручноста на своите членови поради нивен континуиран професионален развој;
- 10) покренува и дава иницијативи за донесување и изградување на мислења и дава предлози по однос на закони, прописи, стратегии и други мерки од областа на здравствената заштита;
- 11) учествува во процесот на договарање со Фондот за здравствено осигурување за утврдување на вредноста на трудот на докторите на медицина;
- 12) соработува со надлежни органи и институции при утврдувањето на стручни ставови во вршењето на докторската дејност;
- 13) иницира и презема постапки во случај на неовластено и противзаконско вршење на докторска дејност;

14) соработува со другите комори, институции, релевантни лекарски друштва и здруженија и други здруженија и асоцијации за работи од заеднички интерес, на територијата на Република Северна Македонија и надвор од неа;

15) врз основа на актуелната состојба на регистрирани доктори на медицина, нивното работно место и години стаж, врши проектирање (мапирање) за бројот на активните доктори на медицина во сите области од здравствена дејност по региони;

16) дава мислење и предлог до Министерството за образование и до медицинските факултети за бројот на запишани студенти по медицина и по однос на уписната политика;

17) предлага и дава мислења по однос на бројот и видовите на специјализациите на доктори на медицина;

18) дава предлози и мислење до Министерството за здравство за мрежата на здравствени установи каде се врши докторска дејност;

19) издава периодично информативно-стручно списание;

20) соработува со државните органи поради остварување на целите и задачите на Комората;

21) врши и други задачи согласно законите, прописите, Кодексот на медицинската етика и деонтологија и овој Статут.“

Член 13

Во насловот на глава 3 зборот: „ОДГОВОРНОСТИ“ се брише.

Членот 8 станува член 9.

Во членот 9 пред ставот 1 се додаваат два нови става (1) и (2) кои гласат:

„(1) Членувањето во Комората е обврска и чест за сите лекари на Република Северна Македонија.

(2) Членувањето во Комората е право и должност на сите доктори на медицина кои вршат лекарска дејност, вклучително и странски државјани.“

Ставовите 1 и 2 стануваат став (3) и (4).

Член 14

Членот 8-б станува член 10.

Во членот 10 ставот 1 се брише.

Во ставот 2 кој станува став (1) зборовите „Доброволно“ и „доктор на медицина пријавен во Агенција за вработување“ се бришат, после зборот „невработен“ се додава сврзникот „и“, а зборот „докторска“ се заменува со зборот „здравствена“.

Член 15

Поднасловот: „А) Права и должности на членовите на Комората“ се бришат. Членот 9 станува член 11, кој се менува и гласи:

„(1) Членовите на Комората ги имаат следните права и обврски:

1) правото да ги бираат органите и телата на Комората и правото да бидат избрани;

2) правото на советодавно-правна помош за прашања од струковна и професионална природа;

3) право на стручно-медицински совети и поддршка;

4) правото да ги користат бенефициите што ги договорил Комората со други правни и физички лица;

5) право на парична помош на член на Комората во согласност со актите на Комората;

6) право на бесплатен примерок на гласилото на Комората;

7) обврска за почитување и придржување кон сите прописи донесени од органите на Комората, особено кон Кодексот за медицинска етика и деонтологија и овој Статут;

8) обврска за почитување на актите донесени од органите на Комората;

9) обврска да ја известат Комората за сите промени во вработувањето, образованието, професионалниот, научниот и образовниот напредок, како и промените на личните податоци во согласност со актите на Комората;

10) обврска за обезбедување на информации потребни за правилно спроведување на активностите на Комората;

11) обврска да соработуваат и учествуваат во стручен надзор во согласност со актите на Комората;

12) обврска редовно да ја плаќаат членарини и сите други финансиски обврски што произлегуваат од членството во Комората;

13) други обврски што произлегуваат од овој статут и актите на Комората.“

Член 16

Насловот на глава 4 се брише.

Членот 11 станува член 12.

Во членот 12 во ставот (1) во точката 2 зборовите: „за време на траењето на оваа мерка“ и во точката 3 зборовите: „почесниот или привременит“ се бришат.

Ставовите 3 и 4 се бришат.

Член 17

Во насловот на глава 5 после зборот: „КОМОРАТА“ се става записка и се додаваат зборовите: „ПОСТАПКА, ИЗБОР, СОСТАВ И НАДЛЕЖНОСТИ“

Членот 12 станува член 13.

Во членот 13 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Органи на Комората се:

- 1) Собрание;
- 2) Извршен одбор;
- 3) Надзорен одбор;
- 4) Претседател на Комората;
- 5) Заменик Претседател на Комората;
- 6) Потпретседателите на Комората;
- 7) Судот на честа;
- 8) Обвинител на Комората и
- 9) Замениците на Обвинителот на Комората.“

Член 18

Членот 12-а станува член 14.

Во членот 14 во ставот (1) зборот „односно“ пред зборот „именување“ се брише.

Ставот 3 се менува и гласи:

„(3) Доколку член на Комората биде избран во органите на Комората, кој истовремено е претседател на организирана форма на здружување од областа на здравството, функцијата претседател во тоа здружение му престанува со изборот во органите на Комората.“

Член 19

Членот 12-б станува член 15, кој се менува и гласи:

„(1) Мандатот на делегатите на Собранието трае 4 (четири) години, со можност за повторен избор и почнува да тече од конститутивната седница на Собранието,

(2) Мандатот на органите на Комората трае 4 (четири) години, со можност за повторен избор, освен за членовите на Извршниот и Надзорниот одбор кои се избираат за период од најмногу 4 (четири) години и кои може да бидат повторно избрани најмногу уште еднаш, и почнува да тече од конститутивната седница на Собранието.

3) Мандатот на членовите во органите на Комората престанува:

- 1) со истекот на мандатот;
- 2) со поднесување на оставка;

3) со престанување на членството во општинскиот Одбор од кое е делегиран;

4) со отповикување од страна на општинскиот Одбор од каде е делегиран;

5) ако биде отповикан според условите утврдени во член 12 од овој Статут;

6) ако со правосилна судска одлука е осуден на казна затвор во траење подолго од 6 (шест) месеци при вршење на професионалната дејност;

7) ако од Судот на честа му биде изречена мерка согласно член 34 став (2) точка 4 од овој Статут и

8) во други случаи предвидени со закон и овој Статут.“

Член 20

Поднасловот на глава 5, „1. Собрание на Комората“, се нумерира како потточка „5.1. Собрание на Комората“.

Членот 13 станува член 16.

Во членот 16, ставовите 3, 6 и 8 се бришат, а ставовите 4, 5, 7, 9 и 10, стануваат став (3), (4), (5), (6) и (7).

Ставот 3 се менува и гласи:

„(3) Собранието го сочинуваат делегати (претставници) на членовите на Комората по принцип од секој Одбор на Комората се избира по еден член во Собранието, кој е претседател на општинскиот Одбор. Во Одборите во кои има над 150 (стоипедесет) членови, се избира втор делегат, а во Одбори во кои има над 250 (двестаипедесет) членови, се избира трет делегат во Собранието на Комората, при што се води сметка за соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците кои бројат 20% од вкупниот број на населението на Република Северна Македонија.“

Во ставот (4) бројот „69“ се заменува со бројот „79“, а точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „со право на глас“.

Во ставот (5) зборот: „лекари“ се заменува со зборот: „Комората“ а зборовите: „од единствениот избирачки список“ се бришат.

Во ставот (7) зборовите: „кој ја избира Собранието на Комората“ се бришат.

Член 21

Членот 14 станува член 17, кој се менува и гласи:

„(1) Собранието ги врши следните работи:

1) донесува Статут на Комората и врши измени и дополнувања на истиот;

2) донесува и усвојува годишна програма за работа на Комората, финансиски план и извештаи за нивно спроведување;

3) одлучува за висината на членарината;

4) одлучува за именување и разрешување на органите на Комората;

5) избира и разрешува претседател на Собранието и Потпретседатели на Собранието;

6) избира и разрешува бранители;

7) формира постојани комисии и избира и ги разрешува нивни претседатели и членови на предлог на Претседателот на Комората;

8) донесува Деловник за работа на Собранието;

9) донесува Кодекс на медицинска етика и деонтологија;

10) донесува Правилник за избори и отповикување на членови на органите на Комората;

11) ја усвојува завршната сметка со финансиски извештај;

12) разгледува и донесува одлуки, заклучоци, декларации, препораки, утврдува ставови и дава мислење во врска со прашањата значајни за работата на Комората;

13) одобрува правни акти и правни дела на Претседателот на Комората и правни акти на Извршниот одбор, чија вредност надминува 10.001,00 евра (десет илјади и едно евра) во денарска противвредност;

14) одлучува за предвременно распуштање на Собранието;

15) одлучува за продолжување на мандатот на членовите на органите на Комората за уште 6 (шест) месеци во случај на вонредна состојба и

16) врши други работи утврдени со закони и со други акти на Комората.“

Член 22

Во членот 18 ставот 4 се брише, а ставот 5 станува став (4).

Член 23

Членот 18-а станува член 19.

Во членот 19 во ставот (2) зборот: „десет“ се заменува со зборовите: „1/3 (една третина)“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Претседателот на Собранието може да биде разрешен на предлог на најмалку 1/3 (една третина) делегати на Собранието, или најмалку 3 (три) Одбори на Комората, со јавно гласање.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Претседателот на Собранието може да биде отповикан со 2/3 (двотретинско) мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со јавно гласање.“

Во ставот (6) зборот: „барање“ се заменува со зборот: „предлог“, и зборот: „дваесет“ се заменува со зборовите: „1/3 (една третина)“.

Во ставот (7) точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „во спротивно со седницата раководи најстариот делегат на Собранието.“

Во ставот (9) зборовите: „нивното работење“ се заменуваат со зборовите: „работењето на Собранието“.

Член 24

Членот 18-б станува член 20, кој се менува и гласи:

„(1) Претседателот на Собранието:

1) ги свикнува и раководи со седниците на Собранието;

2) учествува во подготовката на материјалите за седницата;

3) се грижи за спроведување на одлуките и заклучоците од Собранието;

4) учествува во работата на Извршниот одбор;

5) соработува со претседателите на собраниските комисии и тела;

6) врши други работи согласно со законот, Статутот и другите акти на Комората.“

Член 25

Членот 19 станува член 21, кој се менува и гласи:

„(1) На седниците на Собранието по покана од Претседателот на Собранието, може да учествуваат и други лица со право да учествуваат во дискусијата но без право на глас.“

Член 26

Членот 21 станува член 22, кој се менува и гласи:

„(1) Собранието на Комората има Деловник за работа, со кој поблиску се уредуваат начинот на свикнување на седниците на Собранието, работата, гласањето, одлучувањето, водење на записник на седниците на Собранието и други прашања од интерес на Собранието.“

Член 27

Поднасловот на глава 5, „2. Извршен одбор“, се нуерира како потточка „5.2. Извршен одбор“.

Членот 22 станува член 23.

Во членот 23 во ставот (1), во точката 3 зборовите: „за тоа го информира“ се заменуваат со зборовите: „и поднесува извештај за својата работа до“.

Точките 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 21 и 22 се бришат.

Во точката 9 која станува точка 5 зборот во заградата: „одбори“ се брише, а после зборот „членови“, точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „расправа за нивните предлог-план активности и извештаи“;

Точките 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24 стануваат точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Во точката 11 зборот: „редакциски“ се заменува со зборот: „уредувачки“.

После точката 14 се додава нова точка 15 која гласи:

„15) доставува предлог до Собранието за измени и дополнувања на Статутот“;

Точката 25 станува точка 16.

Член 28

Членот 23 станува член 24.

Во членот 24 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Извршниот Одбор брои 15 (петнаесет) члена од кои 9 (девет) члена ги избира Собранието од редот на делегатите на Собранието, на предлог на Претседателот на Комората, со мнозинство гласови од вкупниот број делегати на Собранието.“

Ставовите 3, 5 и 6 се бришат.

Ставовите 4 и 7 стануваат став (3) и (4).

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Претседателот на Комората, заменик Претседателот на Комората, Претседателот на Собранието и тројцата потпретседатели на Комората, по функција се членови на Извршниот Одбор, со право на глас.“

Во ставот (4) зборовите 2/3 се бришат.

Член 29

Членот 23-а станува член 25.

Во членот 25 ставовите 4, 5, 6, 7, 9 и 10 се бришат, а ставот 8 станува став (4).

Член 30

Поднасловот на глава 5, „5. Надзорен одбор“, се нуерира како потточка „5.3. Надзорен одбор“ и се додава пред поднасловот 3. Претседател и заменик претседател на Комората.

Членот 36 станува член 26.

Во членот 26 во ставот (1) после зборот: „Надзорниот одбор“ се додаваат зборовите: „е независен орган на Комората кој“.

Во ставот (1) после точката 5 се додава нова точка 6 која гласи:

„6) врши и други работи определени со овој Статут или што ќе му ги довери Собранието или Извршниот одбор на Комората.“

Ставот 2 се брише.

Член 31

Членот 37 станува член 27.

Во членот 27 ставовите 2, 4 и 5 се бришат, а ставовите 3, 6 и 7 стануваат став (2), (3) и (4).

Во ставот (2) зборот: „барање“ се заменува со зборот: „предлог“, и зборот: „дваесет“ се заменува со зборовите: „1/3 (една третина)“.

Член 32

Поднасловот на глава 5, 3. Претседател и заменик претседател на Комората, се менува и гласи: „5.4. Претседател, Заменик Претседател и Потпретседатели на Комората“

Членот 24 станува член 28.

Во членот 28 во ставот (1) точката 4 се менува и гласи:

„4) ги свикува и раководи со седниците на Извршниот одбор и се грижи за спроведување и извршување на одлуките донесени од Извршниот одбор и од Собранието;“

Точките 5, 6, 9, 11, 12, 17 и 19 се бришат.

Точките 7, 8, 10, 13, стануваат точки 5, 6, 7, 8.

Во точка 7 зборовите: „на крајот од годината“ се бришат.

После точката 8 се додава точка 9 која гласи:

„9) му предлага на Собранието избор и разрешување на Претседател на Судот на честа, членови на Судот на честа, Обвинител на Комората, негови заменици и бранители на Комората;“

Точките 14, 15, 16, 18, 20 и 21 стануваат точки 10, 11, 12, 13, 14 и 15.

Во точката 10 на крајот од реченицата се додаваат зборовите: „и членови на постојаните комисији;“

Во точка 11 зборовите: „кој може да биде и лекар“ се бришат.

Точката 12 се менува и гласи:

„12) му предлага на Собранието тројца Потпретседатели на Комората, запазувајќи го принципот на присуство на трите сегменти за примарно, секундарно и терциерно ниво;“

Ставовите (2), (3), (4) и (5) се менуваат и гласат:

„(2) Претседателот на Комората има право да за опремен акт за кој смета дека Собранието или Извршниот Одбор го донеле спротивно на Уставот на Р.С.Македонија, законите или овој Статут, без разлика со какво мнозинство е донесен, истиот да го стопира од стапување на сила и да достави свое издвоено писмено мислење.

(3) Доколку Извршниот Одбор на наредна седница повторно го донесе актот од став (2) на овој член, Претседателот на Комората има право да бара за истиот да се произнесе Собранието на Комората.

(4) Собранието на првата наредна седница повторно го разгледува актот од став (2) и доколку го усвои со мнозинство гласови од вкупниот број делегати, Претседателот на Комората ќе го потпише актот но има право да превземе законски мерки за понатамошно преиспитување на актот.

(5) Доколку Собранието не го потврди актот од став (3) на овој член, се смета како актот да не бил донесен.“

Ставовите 6, 7, 8, 9 и 10 се бришат.

Член 33

Членот 24-а станува член 29 кој се менува и гласи:

„Член 29

(1) Претседателот на Комората го избира Собранието на Комората од редот на членовите на Комората.

(2) За Претседател на Комората може да се избере само лице кое е здравствен работник вработен во здравствена установа.

(3) Овластени предлагачи на кандидат за Претседател на Комората може да бидат:

1) најмалку 3 (три) одбори и

2) најмалку 1/3 (една третина) делегати на новиот собраниски состав после верификација на нивните мандати.“

Член 34

После членот 29 се додава нов член 30 кој гласи:

„Член 30

(1) Предложениот кандидат за Претседател предлага Заменик на Претседателот на Комората од редот на членовите на Комората.

(2) При предлагање на Заменик на Претседателот на Комората се води сметка за соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците во Република Северна Македонија кои бројат 20% од население на Република Северна Македонија, освен во случај кога Претседателот е припадник на заедниците кои бројат 20% од населението на Република Северна Македонија.

(3) Претседателот и Заменик на Претседателот на Комората се избираат заедно со тајно гласање, освен во случај да Собранието одлучи гласањето да биде јавно, со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието.

Член 35

Членовите 24-б, 24-в и 24-г стануваат член 31, 32 и 33 кои се менуваат и гласат:

„Член 31

(1) Заменик на Претседателот на Комората го заменува Претседателот на Комората за време на негово отсуство.

(2) Претседателот, одредени права, надлежности и одговорности пренесува на Заменикот на Претседателот и бара одговорност за извршување на правата и обврските.

(3) Заменикот на Претседателот ги потпишува сите одлуки и акти од материјално и финансиско работење на Комората заедно со Претседателот на Комората.

(4) Во случај на спреченост или отсуство на Претседателот и на Заменикот на Претседателот, Претседателот го заменува еден од тројцата Потпретседатели, овластен од Претседателот на Комората.

Член 32

(1) Предлог за разрешување на Претседателот и Заменик на Претседателот на Комората, до Собранието, може да поднесат најмалку 1/3 (една третина) делегати на Собранието или најмалку 3 (три) Одбори на Комората.

(2) Претседателот и Заменикот на Претседателот на Комората може да бидат отповикани со 2/3 (двотретинско) мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со тајно гласање.

(7) Постапката за избор и разрешување на Претседател и Заменик на Претседателот на Комората подетално се разработува со посебен акт и со Деловникот за работа на Собранието.

Член 33

(1) Комората има тројца Потпретседатели.

(2) Потпретседателите на Комората ги избира Собранието од редот на избраните делегати во Собранието на предлог на Претседателот на Комората, со јавно гласање.

(3) Потпретседателите на Комората можат да бидат разрешени на предлог на Претседателот на Комората, со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со јавно гласање.“

Член 36

Поднасловот на глава 5, „4. Суд на честа на Комората“, се нумерира како потточка „5.5. Суд на честа на Комората“.

Членот 25 станува член 34.

Во членот 34 во ставот (1) после зборот: „Судот на честа е“ се додава зборот: „независен“, зборот: „барање“, се заменува со зборот: „предлог“, а зборовите: „доктор по медицина“ се заменуваат со зборовите: „членовите на Комората“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) За сторените повреди од став (1) на овој член, Судот на честа ги изрекува следните мерки кои се евидентираат во досието на сторителот на повредата:

- 1) опомена;
- 2) јавна опомена;
- 3) парична казна;
- 4) забрана за учество во работата на органите на Комората;
- 5) времено или трајно одземање на лиценца.“

После ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Судот на честа води евиденција за изречените мерки за повредите на законот, Статутот и Кодексот на медицинската деонтологија.“

Член 37

Членот 27 станува член 35.

Во членот 35 во ставот (1) после зборот: „Претседател“ се додаваат зборовите: „на судот на честа“, а пред зборот: „петнаесет“ кој се заменува со зборот „шеснаесет“ се додава бројката „16“.

Во ставот (2) зборовите: „ги избира“ се заменуваат со зборовите: „ги избира Собранието на предлог на Претседателот на Комората“, а после зборот: „5 (пет) години“, се додаваат зборовите: „специјалистички стаж“.

Во ставот (3) после зборот: „честа“ се додава запирика и зборовите: „по предлог на Претседателот на судот на честа“,

Ставовите 4, 5 и 6 се бришат.

Член 38

Членот 28 станува член 36 кој се менува и гласи:

„Член 36

(1) Судот на честа суди во совети во прв и втор степен.

(2) Првостепен совет е составен од 3 (три) члена и негови заменици, а Второстепен совет е составен од 5 (пет) члена и негови заменици.

(3) Претседателот на Судот на честа претседава со Првостепениот и Второстепениот совет, без право да одлучува.

(4) Второстепениот совет одлучува по повод жалба на одлуката од Првостепениот совет и неговите одлуки се конечни.

(5) Судот на честа е одговорен за својата работа пред Собранието и му поднесува годишен извештај за својата работа.“

Член 39

Пред членот 30 кој станува член 37 се додава нов поднаслов кој гласи:

„5.6. Обвинител и заменици обвинители на Комората“

Членот 37 се менува и гласи:

„Член 37

(1) Комората има еден Обвинител и двајца заменици обвинители на Комората.

(2) Обвинителот на Комората и неговите заменици ги избира Собранието од редот на членовите на Комората кои имаат работно искуство од најмалку 5 (пет) години специјалистички стаж и кои имаат углед во средината во која работат и живеат.“

Член 40

Членот 30-а кој станува член 38 се менува и гласи:

„Член 38

(1) Обвинителот на Комората и неговите заменици се органи на Комората кои имаат право и должност да поведуваат постапка против член на Комората, за кој постои основано сомневање дека го повредил Законот, Статутот или Кодексот на медицинската деонтологија.

(2) Обвинителот на Комората и неговите заменици го поднесуваат и застапуваат обвинението и се самостојни и независни во својата работа.“

Член 41

Пред членот 33 кој станува член 39 се додава нов поднаслов кој гласи:

„5.7. Бранители на Комората“

Во членот 39 во ставот (1) после зборот: „Собранието“ се додаваат зборовите: „на предлог на Претседателот на Комората“.

Во ставот (3) после зборот: доктор“, се додаваат зборовите: „на медицина“.

Член 42

Членот 35 станува член 40 кој се менува и гласи:

„Член 40

(1) Предлог за разрешување на Претседател и член на Судот на честа, Обвинител на Комората и негови заменици и на бранител на Комората, до Собранието, може да поднесе Претседателот на Комората или најмалку 1/3 (една третина) од вкупниот број делегати во Собранието.

(2) Организацијата и другите прашања во врска со работата на Обвинителот на Комората, неговите заменици и бранителите на Комората, се уредуваат со акт донесен од Собранието.“

Член 43

Членот 38 кој станува член 41 се менува и гласи:

„Член 41

(1) Членовите на Комората се организирани во Одбори на Комората.

(2) Одбори на Комората се формираат на подрачјето на општините во кои има најмалку 10 (десет) членови на Комората, а во општините во кои има повеќе од 350 (тристаипедесет) члена се формира нов одбор.

(3) Доколку бројот на членовите во општинскиот Одбор се намали под минимумот определен во став (2) на овој член, истиот се припојува кон територијално најблискиот општински Одбор.

(4) Скопје се организира во 5 (пет) територијални единици и тоа: Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир, кои формираат Одбори на Комората по принципот на секои 350 (тристаипедесет) члена нов одбор.

(5) Со посебен акт донесен од Извршниот одбор на Комората, поблиску се утврдува организационата и структурна поставеност на Одборите на Комората.“

Член 44

Членот 40 станува член 42.

Во членот 42 во ставот (1) точките 1, 5, 8 и 11, се бришат, а точките 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 и 13 стануваат точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

Во точката 2 зборовите: „етичка Комисија на Комората“ се заменуваат со зборовите: „Комисија за етички и правни прашања“.

Точката 3 се менува и гласи:

„3) поднесуваат пријава за поведување дисциплинска постапка до Обвинителот на Комората;“

Во точката 5 после зборот: „подрачје“, се додаваат зборовите: „и ја информираат Комората“.

Во точката 6 зборот: „ги“ и зборовите: „и даваат мислење по барањата“, се бришат.

Ставот 2 и 3 се бришат.

Член 45

Членот 41 кој станува член 43 се менува и гласи:

„Член 43

(1) Одборите на Комората имаат свое работно тело составено од:

- 1) претседател и
- 2) 4 (четири) члена.

(2) Изборот на кандидатите за работното тело на Одборот се врши на Собир на лекари, на предлог на членовите од подрачјето на Одборот, со мнозинство гласови од присутните членови на Собирот на лекарите.

(3) При изборот на членовите на Одборите на Комората задолжително се води сметка да се запази принципот на присуство на докторите од сите сегменти на здравствена заштита во Одборот.“

Член 46

После членот 43 се додава нов член 44 кој гласи:

„Член 44

(1) На Собирот на лекари од подрачјето на Одборот се бираат делегати во Собранието на Комората.

(2) Секој Одбор на Комората може да има најмалку 1 (еден), а најмногу 3 (тројца) делегати (претставници) во Собранието на Комората.

(3) Претседателот на работното тело на Одборот по функција е делегат во Собранието.

(4) Во Одборите во кои има над 150 (стоипедесет) членови, се избира втор делегат, а во Одбори во кои има над 250 (двестаипедесет) членови, се избира трет делегат во Собранието на Комората, при што се води сметка за соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците кои бројат 20% од вкупниот број на населението на Република Северна Македонија .“

Член 47

Членот 42 станува член 45.

Член 48

Членот 43 кој станува член 46 се менува и гласи:

„Член 46

(1) Комората има постојани и повремени комисии, како помошни работни тела на Комората, составени од членови и Претседател на комисијата.

(2) Членовите и Претседателот на постојаните комисии ги избира Собранието на предлог на Претседателот на Комората од редот на членовите на Комората, со мандат од 4 (четири) години со можност за повторен избор за само уште еден мандат.

(3) Постојаните комисии може да формираат свои работни групи.

(4) Повремените комисии ги формира Извршниот одбор, заради извршување на одделни задачи на Комората, кои по исполнувањето на истите престануваат да постојат.

(5) Комисиите за прашања од својата работа заземаат ставови и мислења, даваат предлози и препораки и донесуваат заклучоци.“

Член 49

Членот 43-а кој станува член 47 се менува и гласи:

„Член 47

(1) Кандидат за Претседател и член на комисија може да биде секој член на Комората.

(2) Претседател и член на една комисија не може да биде претседател и член во друга комисија.

(3) Составот, надлежностите и начинот на работата на постојаните комисии се регулираат со посебен Правилник кој го носи Извршниот одбор на Комората.

(4) Комисиите за својата работа се одговорни пред Претседателот на Комората, заменикот на претседателот на Комората, Извршниот одбор и Собранието.“

Член 50

Членот 44 кој станува член 48 се менува и гласи:

„Член 48

(1) Комората ги има следните постојани Комисии:

- 1) Комисија за стручно-медицински прашања;
- 2) Комисија за етички и правни прашања;
- 3) Комисија за економски и социјални прашања;
- 4) Централна изборна комисија на Комората;
- 5) Комисија за доделување награди за постигнување во областа на здравството "Св. Наум Охридски";
- 6) Комисија за следење на промените во здравствениот систем;
- 7) Комисија за информативно-пропагандна и издавачка дејност;
- 8) Комисија за стручен надзор;
- 9) Комисија за спортски активности;
- 10) Комисија за прашања на специјализанти и млади доктори.
- 11) Комисија за приватно здравство
- 12) Комисија за рурален развој “

Член 51

После членот 48 се додава нов член 49 кој гласи:

„Член 49

(1) Комисија за стручно-медицински прашања е составена од 5 (пет) члена, од кои еден е претседател, чија цел е да се грижа за унапредување на стручноста на членовите на Комората; предлага и планирање стручни предавања заради подобрување на квалитетот на здравствената заштита; поттикнува и следи континуирана едукација во соработка со надлежните државни институции, органи и здруженија во земјата и странство; за одредени стручни прашања утврдува стручни ставови и ги усогласува со надлежните институции и органи; предлага и планира стручна работа на докторите на медицина со советување и предлагање мерки за констатираните отстапувања од вообичаените стандарди на квалитет на здравствените услуги; учествува во подготвувањето на здравственото законодавство и планирањето на здравствената дејност и лекарскиот кадар; врши и други работи во врска со медицинско-стручните прашања во рамките на задачите на Комората.

(2) Комисија за етички и правни прашања е составена од 7 (седум) члена, од кои еден е претседател, чија цел е да се грижа за етичките должности и правата на лекарите при вршењето на медицинската практика; расправа, зазема ставови и предлага мерки во врска со етичките прашања согласно Кодексот на медицинската деонтологија; се грижи за зачувување на угледот и достоинството на лекарската професија, придржување кон моралните принципи, чесност и неопходната предавност кон медицинската професија и дисциплина во извршувањето на лекарската професија; се грижи за чување на лекарската тајна како и негување на колегијал-

ните односи; покренува постапка за прекршување на одредбите на Кодексот на медицинската деонтологија; следи и дава предлози за усогласување на одредбите на Кодексот со етичките норми на Светската здравствена организација и други меѓународни организации; соработува при разгледувањето на споровите меѓу лекарите од етичка природа; го одобрува уписот на лекарите во регистарот на лекарите, предлага лиценца за работа на членовите на Комората по барање на докторот и укажува правна помош во случај на прекршок на одредите на Законот, Статутот и Кодексот; донесува решение за бришење од регистарот на лекарите во случаите од член (12) од овој Статут; врши и други работи определени со Статутот и другите акти на Комората.

(3) Комисија за економски и социјални прашања е составена од 5 (пет) члена, од кои еден е претседател, чија цел е изготвување на нормативи за вреднувањето на трудот на лекарите и утврдување на цените на здравствените услуги; го води Солидарниот фонд; предлага износ на уписнина и на членарина и други извори на финансирање на Комората; утврдува предлог-одлуки за финансиско работење на Комората; го следи социјалниот статус на лекарите и предлага мерки за негово подобрување; врши и други работи во врска со економско-социјални прашања.

(4) Централната изборна комисија е составена од 5 (пет) члена и тоа: претседател, секретар и три члена, чиј цел е да се грижи за спроведување на подготовките на изборот и отповикувањето на членови во одборите, Собранието и претседател на Комората, дава упатства на општинските комисии за прашања во врска со спроведувањето на изборите и отповикувањето, пропишува образци за спроведување за изборот и отповикувањето, дава објаснувања за примена на одредбите на Правилникот за спроведување на изборите, го определува начинот на ракувањето и чувањето на изборниот материјал, ги сумира резултатите од изборите врз основа на извештаите на општинските изборни комисии и за резултатите на гласањето за избор на членови во одборите и Собранието на Комората.

(5) Комисија за доделување награди за постигнување во областа на здравството "Св. Наум Охридски" е составена од 5 (пет) члена, од кои еден е претседател, чија цел е распишување конкурс за доделување на наградата „Св.Наум Охридски“; разгледување на пристигнатите предлози од општинските Одбори на Комората; носи одлука за доделување на наградата како и за благодарници на физички лица кои соработуваат со Комората и придонесуваат за афирмирање и успешно остварување на функциите на Комората и слично.

(6) Комисија за следење на промените во здравствениот систем е составена од 9 (девет) члена и тоа: по тројца членови од примарна, секундарна и терциерна здравствена заштита, од кои еден е претседател, чија цел е да ја следи и да учествува во креирањето на законската регулатива во областа на здравството; се грижи за унапредување на стручноста на докторите, за подобрување на квалитетот на здравствената заштита, за подобрување на статусот на докторите; врши и други работи определени со Статутот и другите акти на комората. По потреба формира поткомисии и тоа од: примарна, секундарна и терциерна здравствена заштита.

(7) Комисија за информативно-пропагандна и издавачка дејност е составена од 5 (пет) члена, од кои еден е претседател, чија цел е координација, следење и реализирање на издавањето на гласилото на Комората „VOX MEDICI“ и другите публикации, преку соработка со главниот уредник на информативното гласило; следење и грижа за навремено информирање на членовите на Комората и јавноста за активностите на Комората, нејзините органи и тела.

(8) Комисија за стручен надзор е составена од 5 (пет) члена, од кои еден е претседател, чија цел е да го организира и спроведе надзорот над стручната работа на здравствените установи, другите установи кои вршат здравствена дејност и на здравствените работници и соработници; врши контрола и оценка на стручната работа, спроведувањето на стручните упатства, како и проценка на условите и начинот на укажување на здравствената заштита; врши и други работи во согласност со Статутот и другите акти на Комората.

(9) Комисија за спортски активности е составена од 5 (пет) члена, од кои еден е претседател, чија цел е да го промовира спортот и рекреацијата и здравиот начин на живеење на членовите на Комората преку организирање и дружење во спортски клуб во чии рамки се формираат секции за тенис, пинг-понг, фудбал, кошарка, стрелаштво, шах, скијање и други спортови, со цел поквалитетна физичка активност и интелектуална работа.

(10) Комисија за прашања на специјализанти и млади доктори е составена од 5 (пет) члена, од кои еден е претседател, чија цел е следење на актуелните состојби, третирање на проблемите со кои се соочуваат младите доктори и специјализантите со цел подобрување на нивниот статус во средината во која ја извршуваат здравствената дејност.

(11) Комисија за приватно здравство е составена од 5 (пет) члена, од кои еден е претседател, чија цел е да се грижи за еднаков третман на лекарите во приватното и јавното здравство, учествува во утврдувањето на цените на здравствените услуги и во утврдувањето на условите во договорите што се склучуваат меѓу Фондот за здравственото осигурување и лекарите, предлага услови за подобрување на квалитетот на здравствената заштита во приватниот сектор, врши и други работи во согласност со Статутот и другите акти на Комората.

(12) Комисија за рурален развој е составена од 5 (пет) члена, од кои еден е претседател, чија цел е да се грижи за подобрување на условите и квалитетот на здравствената заштита во руралните места, учествува во утврдувањето на условите во договорите што се склучуваат меѓу Фондот за здравственото осигурување и лекарите, врши и други работи во согласност со Статутот и другите акти на Комората.

(13) Делокругот на работа на комисиите се уредува со Деловникот за работа на Комисиите.“

Член 52

Членот 49 станува член 50.

Во членот 50 во ставот (1) во точката 3 зборот: „лекари“, се заменува со зборот: „Комората“.

Точката 7 се менува и гласи:

„7) Правилник за работа на Судот на честа, Обвинител и Бранители на Комората;“

Точките 8, 9, 18, 20, 21, 24, 28 и 30 се бришат.

Точките 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 и 22 стануваат точки 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17.

Во точката 17 зборот: „награди“, се заменува со зборовите: „награда Св.Наум Охридски;“

После точката 17 се додаваат две нови точки 18 и 19 кои гласат:

„18) Правилник за формата и содржината на гласилото „VOX MEDICI;“

19) Деловник за работа на Комисијата за стручно-медицински прашања;“

Точките 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33 и 34 стануваат точка 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28.

Во точката 21 после зборот: „економски“ се додаваат зборовите: „и социјални“.

Во точката 23 зборовите: „Лекарската комора на Македонија“, се заменуваат со зборот: „Комората.“

Точката 25 се менува и гласи:

„25) Деловник за работа на Комисијата за стручен надзор;“

Член 53

После членот 50 се додава нов поднаслов кој гласи:

„8.1. Измени и дополнувања на Статутот и актите на Комората“

Членот 50-б станува член 51.

Член 54

Членот 50-в кој станува член 52 се менува и гласи:

„Член 52

(1) Иницијатива за изменување или дополнување на Статутот може да даде Претседателот на Комората, најмалку 1/3 (една третина) делегати на Собранието на Комората или најмалку 3 (три) Одбори на Комората.

(2) Измените и дополнувањата ги изготвува повремена комисија и ги доставува до Извршниот одбор.

(3) Работниот текст на Статутот и неговите измени и дополнувања се објавуваат на интернет страница на Комората.

(4) Членовите на Комората во рок од 30 (триесет) дена од денот на објавувањето на работниот текст може да дадат свои предлози и забелешки кои ги доставуваат до Комисијата.

(5) По утврдувањето на предлог-текстот, Комисијата работниот материјал го доставува на разгледување до Извршниот одбор на Комората.“

Член 55

Во членот 51 кој станува член 53 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Комората има Стручната служба која за потребите на Комората врши стручни, административно-технички, помошни и други работи во врска со:“

Ставот 2 станува точка 7.

Член 56

Членот 52 кој станува член 54 се менува и гласи:

„Член 54

(1) Бројот на вработените во Стручната служба, описот на работните места, нивните задачи и условите се утврдува со Правилник за организација и систематизација на работните места и опис на работните задачи вработените во Комората, при што се води сметка за соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците.“

Член 57

После членот 54 се додава нов поднаслов и два нови члена 55 и 56 кои гласат:

„9.1. Секретар на Комората

Член 55

(1) Работата на Стручната служба ја организира и ја раководи Секретар на Стручната служба на Комората (во натамошниот текст: Секретар на Комората).

(2) За Секретар на Комората може да биде избрано лице со завршено најмалку високо образование со 240 кредити согласно ЕКТС.

(3) Секретарот на Комората е во редовен работен однос во Комората и професионално ги врши работите од надлежност на Комората.

Член 56

(1) Секретарот на Комората ги врши следните работи:

1) му помага на Претседателот на Комората во извршувањето на работите и работните задачи;

2) учествува во подготвувањето и организирањето на седниците на Собранието и органите на Комората

3) се грижи за благовремено подготвување на материјалите што ќе се разгледуваат од Собранието и од неговите органи и одговорен е за нивното извршување;

4) се грижи за благовремено и редовно информирање на општинските одбори на лекари на Комората за одлуките на Комората;

5) ги следи законските прописи од областа на здравството и другите прописи поврзани со работењето на Комората;

6) врши и други работи во согласност со Статутот и другите акти на Комората.

(2) Секретарот за својата работа е одговорен пред Извршниот одбор, Претседателот на Комората, заменик Претседател на Комората и Потпретседателите на Комората.“

Член 58

Насловот на точка 10. „СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА КОМОРАТА“, се менува и гласи:

„10. ФИНАНСИРАЊЕ НА КОМОРАТА“

Членот 54 кој станува член 57 се менува и гласи:

„Член 57

(1) Комората се финансира од:

1) членарини;

2) средства по план/програма за вршење на надзор над стручната работа од буџетот на Министерството за здравство;

3) уписнини, надоместок за издавање и обновување на лиценца и надоместок за услуги што ги врши Комората;

4) приходи од акредитирани и организирани конгреси, семинари, симпозиуми, курсеви, предавања, советувања и сл.;

5) приходи од издавачка дејност;

6) прилози, подароци, донации и други извори.

(2) Комората има свој имот и приходи со кои располага самостојно, во согласност со законите, другите прописи, Статутот и другите акти на Комората.“

Член 59

Членот 54-а станува член 58.

Во членот 58 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Финансискиот извештај се подготвува во согласност со сметководствените стандарди. Годишниот финансиски извештај се усвојува во законски предвидениот рок.“

Член 60

Глава 11. ВРШЕЊЕ НА ЈАВНИ ОВЛАСТУВАЊА се брише.

Главата 12. Станува Глава 11.

Член 61

Членот 57 станува член 59.

Во членот 59 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „ со лекарски комори на други држави и со други меѓудржавни организации и здруженија од областа на здравството.“

Член 62

Членот 58 станува член 60.

Во членот 60 ставот 1 се брише, а ставовите 2 и 3 стануваат став (1) и (2).

Во ставот 2 зборот: „од претходниот став“, се заменува со зборовите: „од став (1) на овој член“.

Член 63

Глава 13 станува Глава 12.

Членот 59 кој станува член 61 се менува и гласи:

„Член 61

(1) Комората обезбедува јавност во своето работење и навремено ги информира своите членови и јавноста за своите одлуки и за својата работа.

(2) Јавноста во работата ја обезбедува преку давање информации за својата работа, соработка со средствата за јавно информирање, со издавање на свое гласило, преку интернет страната и други форми.“

Член 64

Членот 60 станува член 62.

Во членот 62 ставот 2 се брише.

Член 65

Членот 61 станува член 63.

Во членот 63 ставот 2 се брише.

Член 66

Глава 14 станува Глава 13.

Членовите 62, 70 и 72 стануваат член 64, 65 и 66.

Во членот 65 се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Претседателот на Комората, членовите на органите, телата, комисиите на Комората, продолжуваат да ја вршат својата функција се до истекот на нивниот мандат.“

Член 67

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното објавување во Службен весник на Република Северна Македонија.

Член 68

Се овластува Извршниот одбор да изготви пречистен текст на Статутот на Лекарската Комора на Република Северна Македонија.

Бр. 0201-4619/7
17 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Собрание
НаЛКРСМ,
д-р Цабир Бајрами, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2020048